

Службен весник

на Република Македонија

Број 194

25 декември 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5923. Уредба за изменување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока	4	5927. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чаир.....	5
5924. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2015 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството	4	5928. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ѓорче Петров.....	5
5925. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2015 година.....	4	5929. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп	5
5926. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за период 2015-2017 година и Финансиската програма за 2015 година на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	4	5930. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Илинден.....	6
		5931. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште.....	6
		5932. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар Жупа	6
		5933. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар	7

	Стр.		Стр.
5934. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2015 година.....	7	5944. Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2015 година	11
5935. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2015 година.....	7	5945. Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2015 година	12
5936. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Драмски театар - Скопје.....	7	5946. Програма за проширена репродукција на шумите за 2015 година	17
5937. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план за 2015 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје	8	5947. Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2015 година	18
5938. Одлука за одобрување на Програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2015 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје	8	5948. Програма за семе и саден материјал во 2015 година.....	19
5939. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид.....	8	5949. Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2015 година	20
5940. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на воените инвалиди на Македонија	9	5950. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2015 година	25
5941. Одлука за давање согласност на Студиски програми за трет циклус на студии-докторски студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.....	9	5951. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2015 година.....	26
5942. Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2015 година.....	9	5952. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2015 година.....	27
5943. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2015 година.....	10	5953. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2015 година	27
		5954. Програма за испитување на појавата,спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2015 година.....	30
		5955. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2015 година	35
		5956. Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2015 година.....	47

	Стр.		Стр.
5957. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2015 година..	51	5968. Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и одземање	63
5958. Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2015 година.....	56	5969. Етички кодекс на јавните обвинители во Република Македонија.....	65
5959. Решение за изменување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за гранични премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија.....	58	5970. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2014 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје, УП1 бр. 08-77/14 од 30.6.2014 година	69
5960. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	59	5971. Одлука за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2015 година на АД ГА-МА Скопје	69
5961. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	59	5972. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	70
5962. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	59	5973. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец декември 2014 година	87
5963. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	60	5974. Одлука за утврдување на тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас на Друштвото за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје за 2015 година ..	87
5964. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јули 2014 – декември 2014	60	5975. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија	88
5965. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија	60	Огласен дел	1-48
5966. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво	61		
5967. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво	62		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5923.

Врз основа на член 68 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА, ДИСТРИБУЦИЈА И РЕВИЗИЈА НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА

Член 1

Во Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2010, 129/2010, 106/2011, 14/2012, 123/2013, 58/2014, 99/2014 и 146/2014), во членот 21 ставот (2) се менува и гласи:

„Правилно искористена поединечна транспортна дозвола е дозвола во која се внесени точни податоци, не се бришани или менувани податоците, која е користена во согласност со намената и не е отстапена на друг превозник. Поединечните критични транспортни дозволи утврдени во Планот за распределба на меѓународни транспортни дозволи се враќаат во Министерството за транспорт и врски во рок од 60 дена од денот на издавањето.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Рокот од ставот (2) на овој член не се однесува на дозволите подигнати од поединечниот план за распределба утврден во член 14 на оваа уредба.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 42-10882/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5924.

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998, 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Со ова одлука се потврдува Финансискиот план за 2015 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, бр. 02-229/4 донесена од Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, на 17.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9727/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5925.

Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2015 година, бр. 01-7327/2 од 12.12.2014 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9745/1
21 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5926.

Врз основа на член 7 став (4) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/12, 163/2013, 42/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА И ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестиционата програма за период 2015-2017 година и Финансиската програма за 2015 година на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје кои се составен дел на Бизнис планот за 2015 година, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје бр.1356/1-1, на седницата, одржана на 10.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9753/1
21 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5927.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (Црвена ознака)	20

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Чаир, за потребите на ООУ „Рајко Жинзифов“ Чаир.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Чаир, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-10132/1
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

5928.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (Црвена ознака)	4
2.	Тастатура за TW945G	4
3.	Глвче за TW945G	4
4.	15" ЛЦД Монитор модел HL1510W, Haier	19
5.	Тенок клиент терминал XD2	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Горче Петров, за потребите на ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ Горче Петров.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Горче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-10132/2
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

5929.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (Црвена ознака)	4
2.	Тастатура за TW945G	4
3.	Глвче за TW945G	4
4.	15" ЛЦД Монитор модел HL1510W, Haier	19
5.	Тенок клиент терминал XD2	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Прилеп, за потребите на ООУ „Блаже Конески“ Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10132/3
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5930.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (Црвена ознака)	10
2.	Тастатура за TW945G	10
3.	Глумче за TW945G	10
4.	15" ЛПД Монитор модел HL1510W, Haier	50
5.	Тенок клиент терминал XD2	50

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Илинден, за потребите на СОТУ „Илинден“ Илинден.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Илинден, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10132/4
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5931.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВРАПЧИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (Црвена ознака)	24
2.	Тастатура за TW945G	24
3.	Глумче за TW945G	24
4.	15" ЛПД Монитор модел HL1510W, Haier	124
5.	Тенок клиент терминал XD2	100

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Врапчиште, за потребите на СОУ „Неготино“ с.Неготино, општина Врапчиште.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Врапчиште, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10132/5
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5932.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (Црвена ознака)	50
2.	Тастатура за TW945G	50
3.	Глумче за TW945G	50
4.	15" ЛПД Монитор модел HL1510W, Haier	50

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Центар Жупа, за потребите на СОУ „АТА“ Центар Жупа.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Центар Жупа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10132/6
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5933.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (Црвена ознака)	14
2.	Тастатура за TW945G	12
3.	Глупче за TW945G	12
4.	15" ЛПД Монитор модел HL1510W, Haier	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, за потребите на ОУ „Чајле“ с. Чајле.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10132/7
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5934.

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2015 година, донесен од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10529/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5935.

Врз основа на член 14 од Законот за основање на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/10, 36/11 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со ова одлука се дава согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2015 година бр. 02-2512/8 од 17.12.2014 година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 1.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10638/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5936.

Врз основа на член 54 – а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ДРАМСКИ ТЕАТАР – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа Театар за деца и младинци од Скопје и престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Опис на движна ствар	Количина
1.	Аудиториумски столици – темно црвена боја, ширина 45см и должина 45см	123

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Драмски театар од Скопје.

Член 3

Директорот на Националната установа Театар за деца и младинци од Скопје склучува договор со директорот на Националната установа Драмски театар од Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10767/1
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5937.

Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски план за 2015 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, донесена од Управниот одбор на М-НАВ АД Скопје, бр.02-1606/2 од 9.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10848/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5938.

Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА ЗА 2015 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2015 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, бр.02-1607/2 од 9.12.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 13.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10894/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5939.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- кревет војнички - II категорија10 парчиња
- душек војнички - II категорија30 парчиња и
- плоча дрвена за кревет војнички - II категорија.....10 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Григор Прличев“ – Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10941/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5940.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУЗОТ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- кревет војнички - II категорија35 парчиња;
- душек војнички троделен - II категорија.....35 парчиња;
- перница војничка - II категорија.....35 парчиња;
- ќебе војничко - II категорија.....35 парчиња;
- навлака за перница војничка - II категорија.....35 парчиња и
- прибор за јадење М-69 – II категорија.....35 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Сојузот на воени-те инвалиди на Македонија.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со претседателот на Сојузот на воените инвалиди на Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10996/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5941.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ-ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност на Студиски програми за трет циклус на студии-докторски студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, бр. 0701-746/13 од 16.6.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11206/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5942.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 163/2013, 42/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Со оваа програма се утврдува распределбата на средствата потребни за финансирање на железничката инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01 Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА-Инвестиции во железничката инфраструктура, категорија 48 Капитални расходи, на ставката 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации средства во износ од 200.000.000 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за следните намени:

**1. Машинско одржување на пруги
и свртници 30.000.000 денари**

Машинско регулирање на 76 километри колосек и 80 парчиња свртници заради подобрување на геометриските параметри на колосекот и свртниците во однос на стабилноста, смерот, надвишувањето и ширината на колосекот и свртниците со што се подобрува општата состојба на пругите и се обезбедува сигурен и безбеден железнички сообраќај и машинско планирање на толчаник-засторна призма на 113 километри колосек, заради оформување на толчаничката призма по ранг и категорија на пруга.

2. Одржување на горен стро 58.605.600 денари

Замена на дотраени дрвени и метални елементи на колосекот и свртниците и тоа:

- замена на мостовска граѓа со нова на: пругата Табановци-Скопје на мостовите на Км. 432+555, км. 436+606, км. 439+440 со вкупна количина од 9,93408м³; пругата Велес-Гевгелија на мостот на км. 583+189; на пругата Велес-Кочани на мост на км. 34+134 со вкупна количина од 18,0615м³.

- замена на свртнички прагови со нови ќе се изврши на сите пруги на територија на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје во количина од 170,77м³.

- заварување на шини ќе се изврши по замена на шини нови и половни и заварување на изолирани лепеи состави на сите пруги на територија на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје во количина од 250 АТ вара.

- лепење на изолиран состав на лице место ќе се изврши на пругата Табановци-Скопје, Скопје-Велес, Велес-Гевгелија, Скопски железнички јазел во количина од 30 парчиња.

- замена на изолиран состав со нов ќе се изврши на пругата Табановци-Скопје, Скопје-Велес, Велес-Гевгелија, Скопски железнички јазел во количина од 30 парчиња.

- Комплетна замена на шини со нови на пругата Велес-Гевгелија во количина од 24,696 тони/504 м.

- поправка на свртници на сите пруги на територија на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје во количина од 190 парчиња

- замена на прагови со половни ќе се изврши на сите пруги на територија на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје придобиеени од ремонтот на пругата Ногаевци-Неготино во количина од 9000 парчиња.

- машинска замена на прагови со половни ќе се изврши на сите пруги на територија на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје придобиеени од ремонтот на пругата Ногаевци-Неготино во количина од 1000 парчиња

- замена на мостовска граѓа со половна на пругата Зајас-Тајмиште на мостот на Км. 3+381 од придобиеените половни мостовски прагови со вкупна количина од 13,9968 м³.

- замена на шини со половни ќе се изврши од придобиеените шини од ремонтот на пругата Ногаевци-Неготино во количина од 895,086 тони на пругите: Табановци-Скопје со L=1622 м./79,478т.; Скопје-Велес со L=1985м./ 97,265 т.; Скопски јазел со L=548м./29,592 т. (S54); Г.Петров-Кичево со L=2537м./124,313 т.; Велес-Гевгелија со L=3832 м./187,768т; Велес-Битола со L=6924м./339,276 т.; Велес-Кочани со L=950м./37,394 т.

За сите горе наведени позиции од точка 2 одржување на горен строј ќе се користи механизација (ТМД и Грајфери)

3. Одржување на долен строј 31.394.400 денари

Сечење на вегетација покрај пруга од лева и десна страна, кастрење на гранки од дрва покрај пруга од лева и десна страна, тековно одржување на канали, тековно одржување на нанос од канали, чистење на камени косини, усеци, засеци склони на паѓање, чистење на земјани косини, усеци, засеци склони на паѓање и санација на засторни вреки на отворена линија, рачно и машински со машина ровокопач Вениери 10.33, машина грајфер Геисмар КГТВ 4654 и машина грајфер Донели ДСФ 1500 кои ќе се вршат на пругите на цела територија на Република Македонија. Со оваа позиција се обезбедува видливост на пругата и светлосната сигнализација како и слободен проток на водата по штитниците и одводни канали и пропустути.

4. Одржување на електротехнички постројки 80.000.000 денари

Одржувањето на електротехнички постројки вклучува одржување на сигнално сигурносните постројки, телекомуникациони, енергетски и постројки за електропривлеч.

- Станични сигнално сигурносни постројки :

Секоја осигурена станица со електропрелејни системи се состои од:

- релејни рамови со изведена инсталација за поврзување на релејни групи, комплетна гама на релејни групи, моторни релеа, шпуреви, напојни елементи, напојна ватоматика, фреквентни претворувачи, батериски претворувачи, претворувачи од КМ, стационарни акумулаторски единици со голем инсталиран капацитет, надворешна сигнална опрема, главни сигнали, маневраски сигнали, латерни, сигнални ормари, напојни и релејни глави, свртнички поставни справи.

- Сигнално сигурносни постројки на патни премини со полубраници, светлосна и звучна сигнализација подрабита:

Сигнална постројка за осигурување на патен премин во ниво со (блок куќичка, поставни справи, надворешни сигнални елементи, електронски сигнални контакти, механички контакти, полубраници, електро релејни сигнални групи, напојни елементи, друмски сигнални знаци, железнички сигнални знаци)

- Сигнално сигурносни постројки на АПБ делници.

Сигнално сигурносни постројки со релејни рамови, блок куќичка, релејни групи, напојни елементи, пригушници, електронски контакти, сигнали и повторувачи на сигнали со задолжителна сигнална опрема.

- Електро енергетски постројки

Главни разводни и командни ормари и опрема за енергетско напојување во напонско ниво до 0,4 KV, дизел агрегати за резервно напојување, автоматика за пратење и вклучување на основни и резервни извори за напојување.

Енергетски постројки, мерно регулациона опрема за напонско ниво до 10 KV, трансформаторски постројки со раставувачка и заштитна опрема, енергетски кабли.

- Телекомуникациони постројки

Телефонски централи, високофреквентни уреди, оптички мултиплекс уреди со пристапна опрема IP, PBX и мрежна опрема, оптички и бакарни кабли и инсталации, пружна телефонија, видео надзор, радио станици, предаватели, антенски инсталации за радио станици, локални мрежи со свичеви и рутери.

- Постојки за електро влеча.

Електро влечни постројки со опрема за 110 KV, опрема за 25 KV, заштитни системи за диференцијална, дистантна, опрема за секционирање, прекинувачи, енергетски трансформатори во ЕВП, енергетски трансформатори за ПС и ПСН, мерно регулациони уреди за 110 KV, мерно регулациони уреди за 25 KV.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9751/1
21 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5943.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Финансирањето на училишните објекти од средното образование се врши согласно член 101 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14).

публика Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 и 135/14).

Со оваа програма се планира завршување на градбите и реконструкциите на отпочнатите училишни објекти, отпочнување на нови градби, доградби, реконструкции, санации, исплата на средства задржани по основ на депозит, обезбедување на стручно технички надзор во процесот на градежните активности, изработка на техничка документација и ревизија на документација за училишните објекти, во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 и врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 65.000.000 денари обезбедени се од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, на Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Потпрограма ТГ – изградба на средни училишта и Потпрограма ТД- реконструкција на средни училишта, ставка 482.

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградби, доградби и надградби на средни училишта за започнати градби и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2015 година	37.900.000
Средства за враќање на задржан депозит	100.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби на средни училишта	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции	1.200.000
ВКУПНО	40.000.000

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти кои се започнати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 2015 година	23.000.000
Стручно-технички надзор при реконструкции, санации, адаптации	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции	1.200.000
ВКУПНО	25.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9884/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

5944.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 116/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Со оваа програма се врши субвенционирање на потрошувачката на енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства / нафта за домаќинство и централно греење) во 2015 година.

Со оваа програма се обезбедува континуитет во субвенционирањето на потрошувачката на енергија, врз основа на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2014).

II. Корисници

Корисници на оваа програма се домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и семејства корисници на правото на постојана парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Домаќинства на кои поради работно ангажирање за извршување на јавни работи времено им мирува правото на социјална парична помош, не се сметаат за корисници на оваа програма.

Корисникот го остварува надоместокот по основа на субвенција на дел од потрошената енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства /нафта за домаќинство и централно греење), доколку:

- остварува право на социјална парична помош или постојана парична помош, согласно со Законот за социјалната заштита,

- извршил плаќање во период од 1.01.2015 година до 31.12.2015 година, за електрична енергија или централно греење и

- набавил огревен материјал (дрво, јаглен или екстра лесно масло за домаќинства /нафта за домаќинство), во период од 1.01.2015 година до 31.12.2015 година.

III. Мерки

Надоместокот за субвенција за потрошена енергија ќе се исплаќа на месечна основа.

Висината на месечниот надоместок за субвенција изнесува 700 денари, за доставена платена сметка за електрична енергија или централно греење, или платена сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за останатите енергенсии од 1 јануари до 30 јуни 2015 година.

Висината на месечниот надоместок за субвенција изнесува 800 денари, за доставена платена сметка за електрична енергија или централно греење, или платена сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за останатите енергенси од 1 јули до 31 декември 2015 година.

IV. Модалитети на субвенции

Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за остварување на надоместокот за субвенционирање на трошокот.

За остварување на субвенционирање на потрошена енергија (електрична енергија, или централно греење), ќе се земаат во предвид платените сметки во период од јануари - декември 2015 година, без оглед на периодот за кој се однесува сметката.

Набавката на огревно дрво, јаглен или екстра лесно масло за домаќинства /нафта за домаќинство треба да биде извршена во период од јануари - декември 2015 година.

Надоместокот за субвенција корисникот го остварува во месечен износ од 700, односно 800 денари. Доколку износот на сметката е помал од висината на субвенцијата, на корисникот му се исплаќа надоместокот за субвенција за потрошена енергија до износот на сметката.

- Надоместокот за потрошена електрична енергија ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за потрошена електрична енергија, која соодветствува со адресата на која живее корисникот. Во случај кога на иста адреса со едно електрично броило живеат повеќе корисници-домаќинства, надоместок за субвенција сразмерно ќе го оствари секој корисник, до висината на сметката.

- Надоместокот за централно греење ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за централно греење која соодветствува со адресата на која живее корисникот. Во случај кога на иста адреса живеат повеќе корисници-домаќинства, надоместок за субвенција сразмерно ќе го оствари секој корисник, до висината на сметката.

- Надоместокот за останатите енергенси, за кои не се плаќа месечна сметка, ќе се исплаќа по приложена платена сметка, на име на носителот на правото или член на неговото семејство/домаќинство. Надоместокот за субвенција се остварува во месечен износ од 700, односно 800 денари до износот на приложената сметка, во кој период се исклучува од надоместок за субвенција за друг енергенс.

Во периодот на важење на оваа програма, корисникот може да поднесе барање за надоместокот за субвенција за различни енергенси, со тоа што во еден месец правото на субвенционирање на трошоците се остварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 700, односно 800 денари.

V. Носители

Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа.

Корисниците може да поднесат барање за остварување на надоместокот за субвенција за потрошена енергија од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година.

Барањето се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, според местото на живеење на корисникот.

Кон барањето се поднесува следнава документација:

- платена сметка за електрична енергија или централно греење или

- платена сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за останатите енергенси, која гласи на име на носителот на правото или член на неговото семејство/домаќинство. За екстра лесното масло за домаќинството, платената сметка и сметкопотврдата ќе се земаат во предвид за период согласно со прописите за продажба на овој вид енергенс.

Субвенционирањето на потрошувачката на енергија престанува во следниве случаи:

- со престанување на користење на социјална парична помош или постојана парична помош и

- доколку субвенцијата е остварена врз основа на неистинити или нецелосни податоци, односно со злоупотреба на истата.

Корисникот треба да известува за секоја промена која се однесува на:

- промена на носителот за исплата и

- промена на домашната адреса.

Исплатата може да се врши во еден месец, кумулативно и за повеќе платени сметки во периодот на важење на оваа програма.

Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаглен) и екстра лесно масло за домаќинства / нафта за домаќинство се врши по поднесена сметка за период од датата на платената сметка, а најдоцна до 31.12.2015 година.

Центарот за социјална работа води евиденција за корисниците за искористениот надоместок за субвенција на месечна основа

VI. Извори на средства

Програмата за воведување на субвенции за трошоци за потрошена енергија за 2015 година ќе предизвика фискални импликации во висина од 81.000.000 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, со напомена дека во 2015 година ќе се измират и неизмирените обврски по основ на надоместок за субвенционирањето на потрошувачката на енергија од 2014 година.

Средствата за субвенционирањето на потрошувачката на енергија ќе се исплаќаат од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9785/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

5945.

Врз основа на член 5, став (2) од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“, бр.120/2009, 53/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

I. Вовед

Со Законот за акредитација е уредено основањето, организацијата и работењето на Институтот за акредитација на Република Македонија (во понатамошниот текст: ИАРМ), како јавна установа која ги врши рабо-

тите и задачите на единствено национално тело за акредитација, како и постапката за акредитирање врз основа на овој и други закони и надзорот над исполнувањето на барањата за акредитација.

Акредитацијата е постапка за формално признавање на оспособеноста за извршување на одредени дејности во смисла дека определено тело за оцена на сообразноста ги задоволува барањата предвидени со националните, европските и меѓународните стандарди, соодветната правна регулатива, процедурите на ИАРМ, како и препораките на европската и светските организации за акредитација. Основен услов за акредитирање е субјектот во својата работа да применува соодветен стандард/и од серијата МКС EN ISO/IEC 17000 и МКС EN ISO 15189.

Основни области во кои се изведуваат постапките на акредитација се:

- лаборатории за тестирање и калибрација,
- медицински лаборатории,
- тела кои вршат сертификација на производи, процеси и услуги
- тела кои вршат сертификација на системи за управување и
- тела кои вршат инспекција.

Акредитацијата е меѓународно призната алатка со која посредно се обезбедува и гарантира безбедност и квалитет на производите и услугите, од една страна, а од друга се обезбедува слободен развој на меѓународната трговија. Ова се всушност придобивките од акредитацијата, чија дополнителна цел е и намалување на трошоци и грешки во работењето, на сметка на зголемување на ефикасноста и економичноста во искористеноста на материјалните и човечките ресурси. На тој начин, акредитацијата ги чини производите и услугите поконкурентни на пазарот, како на домашен, така и на меѓународен план. Затоа на акредитацијата и се признава улогата на катализатор на трговијата, со намалување на техничките бариери и обезбедување на непречена трговска размена во светот или едноставно кажано „Акредитацијата обезбедува олеснување на светската трговија“. Ова од причина што нејзиното примарно значење или придобивка се состои во тоа што еднаш испитаните/сертифицираните производи и услуги под знакот на акредитацијата, немаат потреба од повторно испитување. Имајќи го предвид фактот дека ИАРМ е потписник на двата значајни меѓународни договори со кои се обезбедува оваа придобивка, таа важи и за домашните производи и услуги кога се пласираат во и надвор од земјата. Благодарение на овие веќе стекнати придобивки, стопанствениците се повеќе се заинтересирани за ползување на акредитирани услуги. Согласно Законот за акредитација, акредитацијата на еден субјект се изведува на негово доброволно барање, што значи акредитацијата во принцип не е задолжителна. Но, имајќи ја предвид нејзината улога како алатка на регулаторите и државата, во одредени области акредитацијата е пропишана како законски услов кој одреден субјект мора да го исполнува, доколку за своето работење треба да се здобие со одредено овластување издадено од надлежен државен орган. Од тој аспект, акредитацијата се наметнува и како неопходен услов за работење на одредени субјекти како што се инспекциските тела (пр. за вршење на инспекција на опрема за притисок, на лифтови, дигалки, единечно одобрување на возила, на тахографи, таксаметри и др.), лабораториите за тестирање и калибрација, медицинските лаборатории, за сертификациските тела за сертифицирање на производи (пр. за вршење контрола и сертификација на органско земјоделско производство), за сертифицирање на системи за управување со квалитет (пр. сертифицирање на органите на државната и локалната власт и другите државни органи).

Постапката за акредитација се спроведува на барање на домашни и странски правни лица, а се темели врз основа на Законот за акредитација и други закони и во согласност со барањата во соодветните македонски, европски и меѓународни стандарди и документи на националните, европските и меѓународните организации.

Во текот на 2012 година, ИАРМ стана потписник на два значајни меѓународни договори за взаемно признавање на сертификатите за акредитација со Европската организација за акредитација – EA-MLA (Multilateral agreement – MLA1) и со Меѓународната (светската) организација за акредитација на лаборатории ILAC-MRA (Mutual Recognition Arrangement-MRA²). Со нивното потпишување ИАРМ ги отвори вратите за домашните производи и услуги на европскиот и светскиот пазар, согласно принципот „еднаш акредитиран, насекаде прифатен“.

Потпишувањето на Договорите значи дека издадените документи од македонските акредитирани тела за оцена на сообразност, согласно стандардите МКС EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за тестирање и калибрација, МКС EN ISO/IEC 17020 за инспекциски тела и документите за сертификациски тела за производи, се признаваат на светско ниво. Во оваа категорија ќе се вбројат и документите издадени од домашните акредитирани медицински лаборатории, по официјализацијата на EA-MLA Договорот за оваа област.

Имено, во време на подготовка на оваа Програма, ИАРМ се здоби со потврда за исполнување на барањата и условите за проширување на важноста на опсегот на EA-MLA Договорот со EA за прифаќање/признавање на резултатите од акредитираните медицински лаборатории. Оваа потврда и препорака е дадена во рамките на првата редовна надзорна оцена што се реализираше од страна на оценувачки тим од EA, со која се потврди конзистентоста во одржувањето и надградувањето на системот за управување со квалитет во ИАРМ, односно се потврдија валидноста и усогласеноста на постапките за акредитација кои ги изведува ИАРМ. Притоа се потврди и работата на ИАРМ во нова област-акредитација на медицински лаборатории.

Оттука, стратешки интерес и визија на ИАРМ е да го одржи и зајакне статусот на полноправен член на Европската организација за акредитација (European cooperation for accreditation - EA) и на Меѓународната организација за акредитација на лаборатории (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како и да аплицира за членство во Меѓународниот форум за акредитација (International Accreditation Forum – IAF). Во тој правец, ИАРМ продолжува со активно учество во работата на европските и меѓународните организации за акредитација и да ги застапува интересите на Република Македонија во нив.

Согласно член 14, став 1 од Законот за акредитација, заради извршување на работите и задачите на ИАРМ, Владата на Република Македонија на предлог на ИАРМ донесува годишна програма за работа.

¹MLA претставува договор потпишан помеѓу акредитациските тела, членки на EA, за признавање на еднаквост и доверливост, а со тоа и прифаќање на акредитираните сертификациски, инспекциски и калибрациски сертификати и извештаи од тестирање низ цела Европа.

²MRA претставува договор потпишан помеѓу акредитациските тела, членки на ILAC, за признавање на еднаквост и доверливост, а со тоа и прифаќање на акредитираните инспекциски сертификати и извештаи од тестирање низ светот.

II. Цели на Програмата за работа на ИАРМ за 2015 година

Примарна цел на ИАРМ е континуирано одржување и зајакнување на системот на акредитација кој ќе обезбеди доверба во компетентноста на телата за оценка на сообразност (сертификациските тела, лабораториите за тестирање и калибрација, медицинските лаборатории и инспекциските тела) и во нивните издадени документи и воедно ја обезбедува слободната трговија со домашните производи и услуги на пазарите во Европа и светот.

Акредитацијата, како во светот, така и во Република Македонија игра важна улога во јакнењето на внатрешниот пазар и квалитетот на живеење, а приматот во нејзината улога е развој на домашното стопанство и негово интегрирање во светски рамки. Но, за Република Македонија таа е особено важен инструмент и како поддршка за нејзиното интегрирање кон Европската Унија, што е особено истакнато во примената на хармонизираното законодавство, односно исполнување на барањата за усогласување на домашното законодавство со европското, и воедно јакнење на институционалните капацитети за имплементација на европското право. Токму потпишувањето на двата меѓународни Договори значи признание за исполнетост на барањата за примена на техничкото законодавство.

Имајќи ги предвид ваквите придобивки од реализацијата на претходно зацртаните планови и цели на ИАРМ, кои се признание за успешно вршење на акредитациската дејност, како и потенцијалите што произлегуваат од нив, мора да се има предвид и нивното повеќеенаменско значење. Имено, потпишувањето на Договорите значи признание на воспоставениот систем за акредитација во Република Македонија, што воедно наметнува примарна обврска за негово натамошно одржување и надградување, а од друга страна значи продлабочување на потребата кај домашните субјекти од нивно акредитирање, што директно води кон зголемување на обемот на работа на ИАРМ.

Потпишувањето на двата меѓународни договори, отвори уште една нова димензија во работата на ИАРМ, во делот на прекуграничната акредитација. Имено, со статусот на потписник на MLA и MRA, ИАРМ се стекна со привилегија да врши акредитирање и во странство, на странски субјекти кои не се резиденти во Република Македонија, а чиишто седишта се во земји кои не се потписнички на овие договори.

Оттука, главните активности на ИАРМ во 2015 година ќе бидат насочени кон редовни активности за одржување и надградба на системот за управување со квалитет, како основен услов за одржување на договорите и официјално потпишување на EA-MLA Договорот со EA за опсегот за медицински лаборатории, согласно правилата, плановите и програмата за работа на Европската организација за акредитација.

Посебни цели за реализацијата на програмата се:

- зголемување на бројот на акредитирани тела од страна на ИАРМ, како во Република Македонија така и во странство,

- институционално зајакнување преку нови кадровски и организациски решенија и координирање на акредитациските активности преку зголемување на бројот на технички оценувачи и експерти и надградба на компетенциите на оценувачите и вработените во ИАРМ,

- постојано залагање за олеснување на глобалната трговија преку прифаќање на резултатите од акредитираните тела за оценка на сообразност,

- промовирање на услугите на телата за оценка на сообразност акредитирани од ИАРМ,

- реализација на владините проекти кои се поврзани со работата на ИАРМ,

- работа на сопствен истражувачки проект,

- давање техничка поддршка на министерствата и останатите институции за сите прашања поврзани со постапките за акредитација,

- активна соработка со европските и меѓународните организации за акредитација,

- аплицирање за членство во IAF,

- постојана работа за стекнување поголема доверба кај заинтересираните страни,

- продолжување на веќе воспоставената соработка со Стопанските комори во Македонија, Организацијата на потрошувачи на Македонија и економските оператори,

- продлабочување и проширување на соработката со националните тела за акредитација од регионот и светот и

- учество во реализација на меѓународни проекти.

Реализацијата на програмските цели ќе се обезбеди преку средствата обезбедени во

Буџетот на РМ за 2015 година, како и преку учество во проекти како на пр.: Регионалниот проект "Промоција на регионалната соработка во југоисточна Европа на полето на инфраструктурата на квалитет" (ПТБ) финансиран од Германскиот институт за метрологија, TAIEХ Инструментот на Европската комисија и др.

III. Предвидени активности за реализација на Програмата

Во Буџетот на Република Македонија за 2015 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.155/14), раздел 10001 – Министерство за економија, во Подпрограма 51 – ИАРМ, за категориите 42 – стоки и услуги, 46 – субвенции и трансфери и 48 – капитални расходи, планирани се финансиски средства во износ од 28.280.000 денари.

За одржување на ефикасноста и надградба на воспоставениот национален систем за акредитација согласно Законот за акредитација, стандардот МКС EN ISO/IEC 17011, правилата на европската и светската организација за акредитација (EA и ILAC) и интерните документи на ИАРМ, потребно е да се реализираат следниве активности:

1. Акредитациски активности

ИАРМ досега има акредитирано 146 тела за оценка на сообразност и има 30 нови пријави за акредитација. Во 2015 година ќе се извршат редовни надзори на веќе акредитираните тела, а воедно ИАРМ ќе работи и по новодоставени пријави за акредитација што ќе значи зголемување на бројот на акредитирани тела за оценка на сообразност.

Согласно Законот за акредитација, како и обврските што произлегуваат од потпишаните меѓународни договори, ИАРМ континуирано ќе го одржува и подобрува целокупниот систем за акредитација. Во рамките на развојните активности, ИАРМ ќе развива нови шеми за акредитација согласно специфичните потреби на Република Македонија, како што е акредитација на тела за сертификација на персонал и за организатори на тестирање на оспособеност. Развојот на овие шеми ќе биде во соработка со заинтересираните страни, потпомогнати со работата на Техничките комитети.

Приоритет во работата на ИАРМ во текот на 2015 година ќе биде реализацијата на проектите на Владата на Република Македонија кои се директно поврзани со постапките за акредитација.

Имено, ќе се продолжи со работа на проектот за акредитирање на лаборатории во рамки на Проектот за лабораториско опремување на 80 државни високообразовни институции, а во чии рамки е предвидено акредитирање на околу 50-тина новоформирани лаборатории. Подготовките за нивно акредитирање веќе течат, па се очекува пријавите за акредитација на лабораториите до ИАРМ да се достават во најскоро време како би можело постапките за акредитациите да се извршат во тек на 2015 година.

Исто така, со истиот план ќе се продолжи, односно ќе се постапи по барањето на Министерството за здравство за акредитација на 8 медицински лаборатории во Република Македонија. Нивната акредитација ќе се врши согласно веќе развиената шема за акредитација на медицински лаборатории по стандардот MKC EN ISO 15189. За овие лаборатории, исто така се предвидува постапките за акредитирање да се реализираат во тек на 2015 година.

Во рамките на овие два проекти ИАРМ очекува да бидат акредитирани 30 нови тела.

Паралелно, ИАРМ ќе продолжи со обработка на тековните и нови пријави за акредитација на медицински лаборатории и од приватниот сектор согласно истиот стандард, а за што очекува зголемување на интересот, особено поради потпишување на EA-MLA Договорот и за оваа област.

ИАРМ паралелно ќе продолжи со учество во реализацијата на проектот на Владата на Република Македонија „Македонско сонце“.

Во текот на 2015 година се очекува пораст на бројот на пријави за акредитација на сертификациски тела за системи за управување, согласно со одредбите од „Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната администрација („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/13), според кој сертификациските тела кои ќе сертифицираат системи за управување со квалитет согласно ISO 9001 во државните институции, мора да бидат акредитирани од страна на ИАРМ.

Исто така, во текот на 2015 година се очекува изведување на акредитациски активности и во странство, во рамки на прекуграничната акредитација. Имено, според пројавениот интерес се очекуваат пријави за акредитација од соседството (Бугарија), каде што веќе ИАРМ има изведено постапка за акредитација на тело за оцена на сообразност.

Вака планираниот зголемен обем на акредитациски активности како клучен елемент ја наметнува потребата за стручна и компетентна надградба преку соодветни обуки како за вработените во ИАРМ, од кои 10 лица се водечки оценувачи, така и на останатите соработници.

Потребни средства 19.500.000 денари

2. Организирање на обуки

Одржувањето и надградувањето на компетентноста како на вработените, така и на надворешните лица, како основен предуслов за квалитетно и правилно изведување на постапките за акредитација, како и со цел да се зголеми бројот на оценувачи кои ќе ги користи ИАРМ во постапките за акредитација, е неопходна потреба, но и примарна обврска што за ИАРМ произлегува од меѓународните договори. Обучувањето на кадарот

на ИАРМ е од особено значење и заради исполнување на планираните акредитационите активности од Оддел III, точка 1 од Програмата, односно што поефикасно и постручно да се одговори на барањата за акредитација на телата. На овој начин се обезбедува услов за дополнување на Листите на оценувачи и експерти со нови лица, чии податоци редовно се ажурираат.

Во 2014 година Листата на оценувачи ја сочинуваат: 19 водечки оценувачи, 48 технички оценувачи, 11 оценувачи во обука, 6 кандидати за оценувачи и 60 експерти. Десетмина од водечките оценувачи се од редот на вработените во ИАРМ, а останатите се надворешни соработници и тоа најголемиот број од Република Македонија. Во листите покрај нив, има оценувачи и експерти од други тела за акредитација, кои се членки во EA или со кои ИАРМ има потпишан договор за соработка. Имено, со цел да бидат задоволени барањата на стандардите за акредитација, како и да се одговори на пројавените потреби за акредитација, околу 30% од ангажираните технички оценувачи и експерти при спроведувањето на постапките за акредитација се од странство. Но секако, ИАРМ ќе настојува да ја зголеми компетентноста на домашните оценувачи и експерти, преку нивно обучување, со цел да се зголеми нивниот ангажман во постапките за акредитација.

Оттука, и во 2015 година посебен акцент ќе се стави на организација и учество на обуки, семинари и работилници со учество на кандидатите за оценувачи и техничките оценувачи и обуки со вклучување во оценувања под надзор.

Во 2015 година ИАРМ планира да ги организира следниве обуки/работилници:

- Обуки на вработените за стандардот MKC EN ISO/IEC 17011 - Општи барања за телата за акредитација кои акредитираат тела за оцена на сообразноста, стандард по кој работи ИАРМ (задолжително, заради одржување на системот за акредитација)

- Обуки за водечки оценувачи за стандардите: MKC EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за тестирање и калибрација и MKC EN ISO/IEC 17020 за инспекциски тела

- Обуки за оценувачи за новите/ревидираните стандарди: MKC EN ISO/IEC 17065 и MKC EN ISO/IEC 17024 за сертификациски тела, MKC EN ISO/IEC 17020 за инспекциски тела

- Обуки за барањата за акредитација на медицински лаборатории по стандардот MKC EN ISO 15189

- Обуки за оценувачи по новиот ревидираниот стандард MKC EN ISO 15189

- Обука за оценувачи за ревидираниот стандард ISO/IEC 17021-1:2015

- Обуки за хармонизација во оценувањето на водечките и техничките оценувачи на ИАРМ

- Обуки за развој на нови шеми за акредитација:

- Акредитација на тела организатори на тестирања на оспособеност според стандардот MKC EN ISO/IEC 17043:2010 и

- Акредитација на сертификациски тела за персонал по стандардот MKC EN ISO/IEC 17024, како и

- Работилница на тема „Легислативата во ЕУ и акредитација на лаборатории за официјална контрола на храна“.

На овие обуки ќе учествуваат вработените на ИАРМ и надворешните соработници, оценувачи и експерти.

Дел од теоретските обуки ќе бидат организирани во ИАРМ, а дел во странски акредитациски тела, членки на EA и потписнички на MLA.

Потребни средства 1.300.000 денари

3. Проект: „Системите за управување со квалитет во Република Македонија – проблеми и решенија“

Во текот на 2015 година, ќе се продолжи со работа на проектот на тема „Системите за управување со квалитет во РМ – проблеми и решенија“.

Целта на проектот е да се помогне на менаџментите во максимално искористување на придобивките од системите за управување со квалитет, да се обезбеди повиока доверба во работењето на субјектите, намалување на трошоците, дефектите и проблемите во работењето, зголемување на ефикасноста и економичноста во работењето, мотивирање и ангажирање на вработените и секако, да им помогне да ги исполнат потребите и барањата на клиентите.

ИАРМ оваа иницијатива ја спроведува во соработка со релевантни субјекти во Република Македонија, компетентни институции и експерти од областа на системите за управување со квалитет токму заради остварување на неговата основна идеја како партнер на домашното стопанството, преку своите активности да му обезбеди поголема конкурентност на странските пазари и освојување на нови пазари. Секако, пресудна е и основната акредитациона активност на ИАРМ за обезбедување на доверба во компетентноста на сертификациските тела што сертифицираат системи за квалитет, со што придонесуваат за обезбедување на доверба во работењето на субјектите. Реализацијата на Проектот се базира на тимски активности и соодветна научно-истражувачка методологија.

Потребни средства 500.000 денари

4. Спроведување интерна проверка

Согласно барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17011 реализирањето на редовната интерна проверка на вработените во ИАРМ е задолжителна обврска и потреба заради одржување и унапредување на системот за квалитет во ИАРМ.

5. Преиспитување на раководството

Согласно политиката за квалитет и процедурите за работа на ИАРМ и барањата на МКС EN ISO/IEC 17011 еднаш годишно се реализира преиспитување на раководството на ИАРМ (директор, претседател на Совет, менаџер за квалитет, раководители на сектори и одделенија). Целта на преиспитувањето е преку анализа на документи, извештаи, жалби, приговори, забелешки и несообразности да се дефинираат и редифинираат политиките и целите на ИАРМ и да се испита ефикасноста на системот за квалитет на ИАРМ.

6. Промовирање на системот на акредитација

Согласно препораките на Владата на Република Македонија, ИАРМ се стреми кон поголемо промовирање на потребата од акредитирани и овластени тела со седиште во Република Македонија. Промоцијата на системот на акредитација е од клучно значење за реализацијата на проектите на Владата на Република Македонија: „Македонско сонценце“, кој предвидува сите македонски производи да бидат испитувани во лаборатории акредитирани од страна на ИАРМ, проектот на Министерството за образование и наука за акредитирање на лабораториите при високообразовните институции и проектот на Министерството за здравство за акредитација на медицински лаборатории.

За целосна реализација на овие препораки, неопходна е поголема информираност за начинот на аплицирање, како и за начинот на добивање статус на акре-

дитирано тело. Исто така, ИАРМ ќе организира нови промотивни настани со кои сите заинтересирани страни ќе бидат запознати со придобивките и корисноста од потпишувањето на меѓународните договори ЕА-МЛА и ИЛАС-MRA и употребата на знаците со кои се докажува потписничкиот статус на истите.

Во рамките на промовирање на системот на акредитација, ИАРМ ќе ги преземе следниве активности:

- Подготовка и издавање на промотивен и едукативен материјал од областа на акредитацијата, на теми препорачани од европската и светската организација за акредитација,
- Медиумска промоција на акредитацијата,
- Издавање на Годишен извештај за работата на ИАРМ за 2014 година,
- Промоција за доделување на сертификати на акредитираните тела 2014/15 година, по повод 9 Јуни „Меѓународниот ден на акредитацијата“,
- Организирање на прес конференции,
- Организирање на заеднички настани со Организацијата на потрошувачи во Република Македонија,
- Организирање на средби со Стопанските комори во Република Македонија,
- Организирање на средби со стопанственици во повеќе градови низ Република Македонија и
- Одржување и надградба на официјалната интернет страница на ИАРМ.

Потребни средства 1.300.000 денари

7. Работа на Советот на ИАРМ и Одборот за надзор на материјално - финансиското работење на ИАРМ

Советот на ИАРМ го сочинуваат 11 члена, а Одборот за надзор на материјално - финансиското работење на ИАРМ 3 члена. Седниците на овие две тела кои работат во рамките на ИАРМ се организираат по потреба, а исплата се врши по присуство, за не повеќе од 12 наместоци во годината.

Потребни средства 1.000.000 денари

8. Меѓународни активности

ИАРМ е полноправен член на Европската организација за акредитација (ЕА) и на Меѓународната (светската) организација за акредитација на лаборатории (ИЛАС).

Како полноправен член на двете организации, ИАРМ задолжително треба да учествува на годишните состаноци на Генералните собранија на ЕА и на ИЛАС, бидејќи е член со активно право и должност да учествува и гласа за нови мерки и резолуции од областа на акредитацијата во светски рамки, а кои потоа вертикално треба да се транспонираат на национално ниво во соодветна правна форма.

По основ на полноправното членство, ИАРМ е задолжен да плаќа соодветен износ на име годишна членарина за 2015 година, и тоа:

- по основ на полноправно членство во ЕА и статус на потписник на МЛА Договорот, ИАРМ треба да плати годишна членарина во износ од 14.000 евра,
- по основ на полноправно членство во ИЛАС и статус на потписник на МРА Договорот, ИАРМ има обврска за плаќање на годишна членарина во износ од 3.000 австралиски долари.

Во тек на 2015 година ИАРМ ќе поднесе апликација за членство во Меѓународниот форум за акредитација (IAF), што како мерка е предвидено и во НПАА.

ИАРМ ќе ја одржува и надградува соработката со националните тела за акредитација од регионот согласно потпишаните билатерални договори со: Србија, Црна Гора, Бугарија, Албанија, Хрватска, Турција, Косово, Босна и Херцеговина и Молдавија.

Исто така, ИАРМ ќе ги одржува и надградува договорите за соработка склучени со Акредитацискиот сервис на Велика Британија (UKAS) и Германското тело за акредитација (DAKs).

Врз основа на потпишаниот Меморандум за Разбирање помеѓу ИАРМ и Федералната служба за акредитација на Руската Федерација (RusAccreditation), соработката помеѓу двете тела ќе се одвива според Годишна програма за активности, која ќе биде заеднички изготвена.

Целта на овие договори е организација на заеднички обуки за оценувачи, размена на експерти и оценувачи на регионално ниво, прекугранична акредитација што севкупно ќе придонесе за изградба на ефикасен систем за акредитација. Во рамки на договорената регионална соработка ќе се продолжи со започнатата активност на взаемно учество на сведочења при изведување на оценки од националните тела за акредитација од регионот.

Потребни средства 2.500.000 денари

9. Менаџмент и тековно работење на ИАРМ

За непречено одвивање на тековните активности на ИАРМ, во Буџетот на ИАРМ за 2015 година обезбедени се средства за одржување на хардверската и софтверската опрема (софтвер за сметководствено, облајничко и архивско работење), одржување на просторите, одржување на патничко моторно возило и за набавка на компјутерска опрема.

Исто така, планирани се средства за одржување и надградба на имплементираниот софтвер за спроведување на постапките за акредитација (Data management system), чија јавна набавка беше буџетски кофинансирана во рамките на ИПА-2008 проектот.

Потребни средства 2.180.000 денари

IV. Завршни одредби

1. Заклучно со 31.3.2016 година, ИАРМ ќе достави Извештај со финансиски показатели за реализација на Програмата за работа на ИАРМ за 2015 година до Владата на Република Македонија, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати и финансиските показатели, како и образложение за евентуалните отстапувања од планираните активности.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9832/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5946.

Врз основа на член 96 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

I

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/14), Раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20 - Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, се утврдува изворот и износот на средствата, видот и обемот на работите и мерките кои ќе се финансираат, извршителите на работите, како и начинот на користење на средствата за извршени работи во 2015 година.

II

За извршување на работите и мерките од дел I на оваа програма, се утврдува изворот и износот на средствата и тоа од:

Ред. број	Извор	Износ (денари)
1.	Буџет на Република Македонија	8.000.000,00
Вкупно:		8.000.000,00

III

Средствата од делот II на оваа програма во износ од 8.000.000,00 денари ќе се користат за следните работи/мерки:

Ред. бр.	Вид на работа / мерка	Извршител	Количина и единична мерка	Цена по единична мерка	Износ (денари)
1.	Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници				
1.1	Превентивна заштита на шумите и шумските култури преку организирана Извештајно дијагностичко прогнозна служба (ИДП служба)	Шумарски факултет - Скопје	/	/	1.000.000,00
		Јавна набавка	6000 ха	1.000,00	6.000.000,00
1.2	Авиосубзбивање на боровиот четник	Шумарски факултет - Скопје			1.000.000,00
1.3	Заштита на костеновите шуми од болести (рак на костенот)				
Вкупно:					8.000.000,00

Превентивна заштита на шумите и шумските култури од потенцијални штетници кои можат да загрозат поголеми шумски простори, ќе се врши преку организирана Извештајно дијагнозно прогнозна служба (ИДП служба) за шумите во Република Македонија и преку следење на состојбата на шумите на биоиндикаторските точки поставени на 16 километарска мрежа на територијата на Република Македонија. Шумарскиот Факултетот – Скопје, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе достави Извештај за здравствената состојба на шумите во Република Македонија за 2014 година со предлог мерки и Извештај за здравствената состојба на шумите на биоиндикаторските точки на територијата на Република Македонија за 2014 година.

Сузбивање на растителни болести и штетници во шуми и шумски култури и на површини во кои е извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари, ќе се изврши со авионско третирање за сузбивање на штетникот боров четник (*Thaumatorrea pityocampa* Schiff.) во боровите шуми и шумски култури на површина од околу 6.000 ха во повеќе региони во Република Македонија.

Заштита на костеновите шуми од болести ќе се изврши со соодветно третирање на болеста рак по питомиот костен на Скопска Црна Гора на костеновите популации околу с.Љуботен.

IV

Исплатата на средствата за реализација на работите од дел III точка 1 потточки 1.1 и 1.3 на оваа програма, ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и извршителите на работите.

Исплата на средствата од дел III точка 1 потточка 1.2 на оваа програма, ќе се врши со јавна набавка.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9839/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5947.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/2008 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година донесе

ПРОГРАМА ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2015 ГОДИНА

I

Средствата за реализација на оваа програма во 2015 година во износ од 101.952.000,00 денари, обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.155/14), раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Назив на програмска активност	Износ на средства
1.	Програмски активности од областа на администрација	92.280.000,00
2.	Програмски активности од областа на хидрологија и следење на состојбата на природната средина	3.250.000,00
3.	Програмски активности од областа на метеорологија	3.190.000,00
4.	Програмски активности од областа на прогноза, предупредување, информатика и техника	3.197.000,00
5.	Програмски активности од областа на стручно оспособување и усовршување	35.000,00
	Вкупно:	101.952.000,00

II

Средствата од Дел I точка 1 од оваа програма во износ од 92.280.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Активности за обезбедување на услови од правен, финансиски аспект, меѓународна соработка и активности од областа на човечки ресурси и внатрешна ревизија за реализација на другите програми во УХМР.	92.280.000,00

III

Средствата од Дел I точка 2 од оваа програма во износ од 3.250.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Набљудувања на нивото, температурата на водата и суспендиран нанос на површинските води и нивото и температурата на подземните води во мрежата на хидролошки станици	1.730.000,00
2.	Мерења и набљудувања на површинските и подземните води од првото ниво и од изворите, речниот нанос, мразот на реките, акумулациите и на езерата и специјалните хидролошки мерења во мрежата на хидролошки станици; мерења на карактеристиките на квалитетот на површинските води, на подземните води од првото ниво, езерата и акумулациите во мрежата на хидролошките станици и основна обработка на забележаните податоци; мерење на физичко-хемиските карактеристики на врнежите во мрежата на ЕМЕП станици.	460.000,00

3.	Следење на хидролошките процеси и развој на методи за прогнозирање на водите и алармни состојби при поплави.	110.000,00
4.	Хемиска и биолошка анализа на примероци на површински води во РМ, хемиска анализа на дождовница, издавање на месечни и годишни извештаи за квалитет на површински води во РМ.	490.000,00
5.	Континуирани мерења на водостој на одредени водотеци во мрежата на хидролошки станици.	300.000,00
6.	Други тековни расходи	160.000,00

IV

Средствата од Дел I точка 3 од оваа програма во износ од 3.190.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошки станици и спроведување специјални мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошките станици	1.800.000,00
2.	Редовна обиколка, контрола и интервенции на метеоролошките станици во Република Македонија и спроведување на активности на меѓународен план во областа на метеорологијата	290.000,00
3.	Тековно одржување на мрежата на метеоролошките станици за спроведување на континуирани мерења на метеоролошките параметри.	740.000,00
4.	Членство, пристап и користење на сите продукти од мрежата на Европските Национални Метеоролошки Служби	210.000,00
5.	Осовременување на метеоролошкиот набљудувачки систем за воспоставување на информационен систем за климатски услуги.	100.000,00
6.	Изготвување на дневни, декадни, месечни, сезонски, годишни и повеќегодишни метеоролошки и климатолошки извештаи	50.000,00

V

Средствата од Дел I точка 4 од оваа програма во износ од 3.197.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Одржување на системот за радарски мониторинг на облачните системи и меѓународни активности во областа на прогнозата на времето	110.000,00

2.	Меѓународна размена на метеоролошки податоци во рамките на глобалниот метеоролошки систем	440.000,00
3.	Изработка на редовни временски прогнози, метеоролошки билтени и информации, вонредни прогнози и предупредувања за опасни временски непогоди, издавање на аларми во Европскиот систем МЕТЕОАЛАРМ и истражувања за подобрување на квалитетот на временските анализи и прогнози.	100.000,00
4.	Следење на градоносни облаци и опасни временски непогоди	100.000,00
5.	Функционирање на системот за радарски мониторинг и Интегриран систем за рана превенција и заштита од шумски пожари	600.000,00
6.	Членство, пристап и користење на сите продукти за изготвување на временска прогноза добиени од Европскиот центар за среднорочна прогноза на времето	680.000,00
7.	Радарски мониторинг на системот за рано предупредување од поплави и опасни временски појави	1.167.000,00

VI

Средствата од Дел I точка 5 од оваа програма во износ од 35.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Стручно оспособување и усовршување на вработените во УХМР во областа на хидрологијата, метеорологијата и администрацијата	35.000,00

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9840/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5948.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2006, 89/2008, 171/2010, 53/2011, 69/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
ВО 2015 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се спроведува контролата над производството на сертифициран семенски и саден материјал, воведување во трговија на нови домашни и странски сорти на земјоделски растенија, создавање услови за чување и одржување на семенски и саден мате-

ријал и имплементација на подзаконски акти од областа на семето и садниот материјал и нивно усогласување со ЕУ законодавството.

II

Средствата од оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари се обезбедуваат од:

Намена	денари
Буџетот на Република Македонија за 2015 година, Раздел 14001, Програма 5, Потпрограма 52, Категорија 46 - Субвенции и трансфери, Ставка 464 - Разни трансфери	2.000.000,00

III

Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе се користат за:

Намена	денари
1. Финансиска поддршка за признавање, одобрување и заштита на сорти од семе и саден материјал од земјоделски растенија	211.000,00
2. Финансиски средства за официјално сертифицирање на семенски и саден материјал од земјоделски растенија	809.000,00
3. Финансиска поддршка за функционирање на Ген-банки	900.000,00
4. Непокриени обврски на Управата за семе и саден материјал во 2013/2014 година	80.000,00
Вкупно	2.000.000,00

IV

(1) Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 211.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Признавање и одобрување на домашни и странски сорти на земјоделски растенија и обезбедување на семенски материјал за стандардни сорти	50.000,00
- Надоместок за работата на Комисијата за национална сортна листа	11.000,00
- Изготвување, техничка обработка и печатење на Билтен, како и изготвување, техничка обработка и печатење на Национална сортна листа на Република Македонија	100.000,00
- Статистичка обработка на добиените резултати од испитувањата на сортите	50.000,00
Вкупно	211.000,00

(2) Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 809.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Контрола и евиденција на површините со семенски посеви и насади и производителите на сертифициран семенски и саден материјал	108.400,00
- Организирање на постконтрола во опитни полиња на репрезентативен примерок од партии на семе, вклучувајќи и увезени партии на семе	700.600,00
Вкупно	809.000,00

(3) Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 900.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Обезбедување на услови за функционирање и работење на пунктовите за Ген - банките во Скопје, Штип и Прилеп врз основа на доставен извештај за потребните трошоци за одржување на Ген - банката	600.000,00
- Студиски посети и обуки во странство и во Република Македонија на вработените од Управата за семе и саден материјал за поблиско запознавање со проблематика од областа на семенски и саден материјал и функционирање на Ген - банки	300.000,00
Вкупно	900.000,00

(4) Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 80.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Заостанати долгови за испитување на сорти од разни видови на земјоделски растенија на отворено поле и во заштитен простор заради запишување во Национална сортна листа за 2013/2014 година	80.000,00
Вкупно	80.000,00

V

Исплатата на средствата од оваа програма го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Правата и обврските на корисниците на средствата по оваа програма од дел III се утврдуваат на следниот начин:

а) со договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице за намените од дел IV став (1) алинеи 3 и 4, став (2) алинеја 2, став (3) алинеја 1 и став (4) од оваа програма и

б) со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за намените од дел IV став (1) алинеи 1 и 2, став (2) алинеја 1 и став (3) алинеја 2 од оваа програма.

Средствата од дел IV став (3) алинеја 2 за реализација на студиски посети и обуки во 2015 година ќе бидат од следните модули:

- Процедури за сертификација на семенски и саден материјал на земјоделски растенија;
- Постапки и методи за испитување на различноста, еднообразноста и стабилноста (DUS – тест) на сорти кај земјоделските растенија;
- Функционирање на Ген-банките во регионот и Европската унија и постапката на заштита на автохтони сорти на земјоделски растенија.

VI

Средствата од оваа програма се неповратни.

VII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9841/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5949.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012, 164/2013 и 116/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА

I

Средствата за финансиска поддршка во рибарство-то и аквакултурата за 2015 година во вкупен износ од 90.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 155/14) раздел 14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст Агенција), потпрограма 20 – Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во износ од 50.000.000,00 денари и согласно потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 - капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 40.000.000,00 денари, ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за:

1.	Финансиска поддршка во рибарството	20.000.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	48.000.000,00
3.	Техничка помош	3.300.000,00
4.	Пилот - проекти	2.500.000,00
5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	1.200.000,00
6.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години	15.000.000,00
	ВКУПНО СРЕДСТВА	90.000.000,00

II

(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во рибарството во износ од 20.000.000,00 ќе се користат за реализација на следните активности:

1.	Мерка	Опис	Средства
1.1.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни подрачја	100% од прифатливи/одобрени трошоци	9.300.000,00
	- Охридско Езеро со подмладок од Охридска пастрмка		7.500.000,00
	- Дојранско Езеро со подмладок од крап		900.000,00
	- Преспанско Езеро со подмладок од крап		900.000,00
1.2.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни зони	100% од прифатливи/одобрени трошоци	600.000,00
	- Вештачко езеро – акумулација Шпиле со подмладок од пастрмка и крап		300.000,00
	- Вештачко езеро – акумулација Тиквеш со подмладок од крап		300.000,00
1.3.	Риболовни пунктови – изградба на нови, реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, надомест за услуга за користење на постоечки пунктови	100% од вредноста на инвестицијата или од надоместот за услугата	1.500.000,00
1.4.	Финансиска поддршка за рехабилитација на риболовни води со доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал	100% од прифатливи/одобрени трошоци	2.100.000,00
1.5.	Изградба и реконструкција на мандри за традиционален лов на риба на Дојранското Езеро	100% од прифатливи/одобрени трошоци	1.200.000,00
1.6.	Порибување на води без концесонер	100% од вредноста на порибителниот материјал	300.000,00
1.7.	Дополнителна заштита на рибите во риболовните води	100% од прифатливи/одобрени трошоци	5.000.000,00
	ВКУПНО СРЕДСТВА		20.000.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 1.1. се наменети за надомест на прифатливи трошоци утврдени во Програмите за порибување на риболовните подрачја.

(3) Средствата од став (1) потточка 1.2. од овој дел се наменети за надомест на трошоци за обезбедување на порибителен материјал од пастрмка и крап.

(4) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел се наменети за инвестиции во изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, како и за исплата на надомест за услуга за користење на постоечки пунктови кои се во приватна сопственост. Средствата за изградба на нови и реконструкција на постоечки риболовни пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат на:

- изработка или промена на урбанистички проект за определување на локација за изградба на риболовен пункт,

- изработка на проект за изградба на риболовен пункт,

- набавка на материјали за изградба и

- изведување на изградба на риболовен пункт.

Средствата за адаптација на постоечки риболовни пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат на подобрување на условите за истовар, манипулација, складирање и продажба на рибите од риболовниот пункт и тоа:

- обезбедување на довод на вода и електрична енергија,

- набавка на опрема за поправки и одржување на опремата во пунктот и риболовна опрема,

- опремување со компјутери за водење на евиденции,

- подобрување на работните и сигурносните услови и

- складирање и третман на отпадот.

(5) Средствата од став (1) потточка 1.4. од овој дел се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал во регистрираните репроцентри и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- изградба и обновување на рибни базени - градежни работи;

- обновување на мрестилишна сала - градежни и занатски работи;

- обновување и опремување на рибни базени;

- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апарати за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и друга потребна опрема);

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и /или подигнување нови базени, кади, матични базени, одгледува-лишта, растилишта и младичници;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници);

- набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите;

- набавка на опрема за сортирање риба во мрестилишта;

- набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки);

- набавка на опрема за транспорт на жива риба;

- набавка на опрема за аерирање на вода;
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер;

- набавка и инсталирање на опрема за следење на хемиски карактеристики на вода,
- набавка на агрегат за струја;
- набавка на пумпи за вода на течни горива.

(6) Средствата од став (1) потточка 1.5. од овој се наменети за изградба на нови или обновување на постоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојранското езеро и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција;

- изведба на работите.

(7) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел се наменети за надомест на трошоци за обезбедување на порибителен материјал од пастрмка и крап.

(8) Средствата од став (1) потточка 1.7. од овој дел се наменети за надомест на трошоци за физичка заштита на рибите во периодот на нивниот природен мрест утврден во риболовната основа и конкретно одреден во донесеното решение за забрана на риболов во период на природен мрест на рибите по одделни риболовни води, во период од 1 декември 2014 година, до 31 октомври 2015 година.

(9) Средствата од став (1) потточка 1.7. од овој дел по корисник во зависност од условите на теренот и големината на риболовната вода, не треба да го надминат износот од:

- 60.000,00 денари - за заштита на риболовните ревири и рекреативни зони;
- 300.000,00 денари - за заштита на риболовни зони;
- 1.500.000,00 денари - за заштита на риболовни подрачја.

(10) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.1., 1.2., 1.4. и 1.6. од овој дел се субјекти - регистрирани репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат риболовни води со определени видови риби.

(11) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови се единиците на локални самоуправи за реализирање на предвидениот предмет на работа или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни понудувачи за реализирање на предвидената активност, а корисници на средствата за надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се концесионерите на рибите.

(12) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.5. од овој дел се единиците на локална самоуправа или концесионерите на риби за вршење стопански риболов на Дојранското Езеро.

(13) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.7. од овој дел се концесионерите на рибите од риболовните води. Еден концесионер може да користи средства само за еден одреден период на природен мрест и забрана за риболов.

III

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во аквакултурата во вкупен износ 48.000.000,00 денари ќе се користат за:

2. Финансиска поддршка во аквакултурата			
	Мерки	Опис	Средства
2.1.	Финансиска поддршка за инвестиции во аквакултурата	50% од вредноста на инвестицијата	19.000.000,00
2.2.	Финансиска поддршка за порибителен материјал	40% од вредноста на набавениот подмладок	7.000.000,00
2.3.	Финансиска поддршка за произведена и продадена риба на пазарот	20,00 денари/кг	22.000.000,00
ВКУПНО СРЕДСТВА			48.000.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции во аквакултурата се наменети за:

- изградба на нови капацитети за аквакултура,
- проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура;
- изградба на нови капацитети за преработка на рибите и
- набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите.

(3) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции за изградба на нови капацитети за аквакултура, како и за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура можат да бидат наменети за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект,

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура (базени, кади) матични базени, одгледувалишта и гоилишта,

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници),

- набавка на кафези за кафезно одгледување на риба,

- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување,

- набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите,

- набавка на опрема за сортирање риба во рибници,

- набавка на опрема за складирање на риба во свежа состојба односно опрема за замрзнување на рибите опремено со систем за испуштање на јаглерод диоксид или течен азот или фрижидери,

- набавка на ледомати,

- набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки),

- набавка на опрема за транспорт на свежа риба,

- набавка на опрема за автоматско или полу автоматско сортирање на риба,

- апарати за додавање на течен кислород во водата,

- товарно возило со кабина со минимум три места за седење, погон 4x4, отворен товарен простор на четири тркала, носивост најмалку 1000 кг и сила на моторот до 140 кс,

- товарно моторно возило за транспорт на жива риба со носивост до 10 000 кг,

- цистерна до два тона вода, опрема за додавање на кислород во гасна состојба или течен кислород- распорскувачи, манометри, челични боци за складирање на кислородот или (специјализирано комплетно опремено возило за транспорт на жива риба),

- специјализирани товарни возила опремени со систем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и носивост до 1500 кг,

- пловен објект (чамец) со максимална должина до 6 м и ширина до 2.5 м, со јачина мотор до 12 коњски сили;

- набавка на опрема за пратење на хемиските карактеристики на водата (присуство на растворен кислород, јаглероден диоксид, амонијак, сулфурдиоксид, рН и др.),

- набавка на агрегат за струја до 10 киловати и

- оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер.

(4) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции за изградба на нови капацитети за преработка на рибите можат да бидат наменети за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект за подигнување нови преработувачки капацитети не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект,

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција и

- оперативни трошоци за градење и инсталирање на елементи за конструкција.

(5) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на риба можат да бидат наменети за:

- прием и чистење на рибата,

- обескостување и филетирање,

- димење (топло и/или ладно) на рибата,

- пакување и вакумирање на риба,

- опрема за ладење и одржување на полуготовиот и готовиот производ и

- оперативни трошоци за инсталирање на опрема вклучително и софтвер.

(6) Вкупната вредност на исплатени финансиски средства за инвестиции во аквакултурата од став (1) потточка 2.1. од овој дел не може да го надмине износот од 3.500.000,00 денари, за прифатени инвестиции од 7.000.000,00 денари на зависно од вкупната вредност на инвестицијата.

(7) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел кои се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на реализирани инвестиции можат да се зголемат во следниве случаи:

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство,

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје,

- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост на денот на поднесување или жена носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје.

(8) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се наменети за набавка на порибителен материјал.

(9) Висината на вредноста на поддршката од став (1) потточка 2.2. од овој дел наменета за купен подмладок изнесува 40% од просечната пазарна цена на подмладокот утврдена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст

Министерството) на предлог на овластените установи од областа на рибарството без разлика на набавната (фактурната) вредност на подмладокот.

(10) Вкупната вредност на исплатени средства за финансиска поддршка од став (1) потточка 2.2. на овој дел по поединечен корисник не може да го надмине утврдениот износ од 300 000, 00 денари на зависно од вкупната вредност на набавениот подмладок.

(11) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел наменети за произведена и продадена риба во периодот од 1 декември 2014 година до 31 октомври 2015 година.

(12) Висината на вредноста на поддршката за килограм произведена и продадена риба ќе изнесува 20,00 денари по килограм.

(13) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел се исплаќаат скалесто и тоа:

- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 25.000 килограми - 100 % од 20,00 денари,

- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 25.000 до 50.000 килограми - 75 % од 20,00 денари,

- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 50.000 до 100.000 килограми - 50 % од 20,00 денари и

- за килограм произведена и продадена риба во рибник над 100.000 килограми - 25 % од 20,00 денари.

(14) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1., наменети за изградба на нови капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и кои поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат капацитет за аквакултура, или поседуваат дозвола за користење на вода за поставување на кафези во зоните предвидени за аквакултура.

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. наменети за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството.

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. наменети за изградба на нови капацитети за преработка на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои се регистрирани за дејност аквакултура и поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат преработувачки капацитет.

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. наменети за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои поседуваат или користат објект наменет за преработка на риби.

(15) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2014 - декември 2015 година од видот риба за која поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал за сопствено насадување на рибникот како и субјекти запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството кои имаат купено подмладок од субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет.

(16) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел се субјекти запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството и немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2014 - декември 2015 година од видот риба за која ја бараат финансиската поддршка.

IV

(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма наменети за техничка помош во вкупен износ 3.300.000,00 денари, ќе се користат за реализација на следните активности:

3.	Техничка помош		
	Мерки	Опис	Средства
3.1.	Организација на годишен работен состанок во врска со информации насочени кон корисниците на мерките од годишната програма	100% од прифатливи/одобрени трошоци	300.000,00
3.2.	Размена на информации, зголемување на соработка и подигнување на свест	100% од прифатливи/одобрени трошоци	300.000,00
3.3.	Совет за рибарство и аквакултура	100% од прифатливи/одобрени трошоци	200.000,00
3.4.	Изработка на риболовни основи		2.500.000,00
	Вкупно		3.300.000,00

(2) Средствата од став (1) на овој дел се наменети за финансирање на мерки кои се однесуваат на подготвителни, административни и технички активности и активности за следење, размена на информации, проценка и ревизија во областа на рибарството и аквакултурата.

(3) Корисник на средствата од став (1) потточка 3.1. од овој дел е Министерството преку организации на производители запишани на регистар кој се води во Министерството за надомест на трошоци поврзани со организацијата на работниот состанок.

(4) Корисници на средствата од ставот (1) потточка 3.2. од овој дел се рибарски и риболовни здруженија и организации на производители запишани на регистар кој се води во Министерството за организација на работни средби поврзани со зголемување на соработката во здруженијата и меѓу здруженијата со цел размена на информации и обезбедување оптимални услови за пласирање на рибата на пазарот.

(5) Корисници на средствата од став (1) потточка 3.3. од овој дел е Министерството за исплата на надоместок на работата на членовите на Советот за рибарство и аквакултура.

(6) Корисници на средствата од став (1) потточка 3.4. од овој дел се овластените установи од областа на рибарството согласно член 74 од Законот за рибарство и аквакултура.

V

(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 2.500.000,00 денари за развојни, истражувачки и апликативни пилот проекти особено се наменети за:

- зголемување на производството на риба,
- заштита на рибите и животната средина,
- развој на риболовниот туризам и
- за истражување на пазарот и маркетинг на риби и производи од риби.

(2) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти од став (1) од овој дел по поединечен корисник не може да го надмине износот од 500.000,00 денари наизвишно од вкупниот износ на проектот.

(3) Корисници на средствата од ставот (1) од овој дел се овластени институции од областа на рибарството, научни и/или образовни установи од областа на

рибарството, рибарски и риболовни здруженија, организации на производители, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура.

(4) Доколку истражувачките и апликативните пилот проекти од став (1) од овој дел ги реализираат рибарски и риболовни здруженија и организации на производители, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура, задолжително содржат соодветна научна верификација.

(5) Резултатите од пилот проектите финансирани од помошта од став (1) на овој дел задолжително се публикуваат во технички извештаи достапни за јавноста.

VI

(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма наменети за Развој на нови пазари и промотивни кампањи во вкупен износ од 1.200.000,00 ќе се користат за реализација на следните активности:

5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	
	Мерка	Средства
5.1.	Организирање на манифестации за промоција на производи од рибарството и аквакултурата	600.000,00
5.2.	Организација и/или учество на меѓународни манифестации и натпревари	600.000,00
	Вкупно	1.200.000,00

(2) Средствата од ставот (1) потточка 5.1. од овој дел се наменети за надомест на трошоци за организација на манифестација за промовирање на производи од рибарството и аквакултурата.

(3) Средствата од ставот (1) потточка 5.2. од овој дел се наменети за организирање и/или учество на манифестации, саеми и натпревари.

(4) Корисници на средствата од ставот (1) потточка 5.1. и 5.2. на овој дел се рибарски и риболовни здруженија, организации на производители запишани на регистарот кој се води во Министерството за реализација на активности.

VII

(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма се наменети за исплата на пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години во вкупен износ од 15.000.000,00.

VIII

(1) Барањата за користење на средства од дел II потточка 1.1., 1.2, 1.6., дел IV став (1), дел V став (1) и дел VI став (1), од оваа програма се поднесуваат до Министерството најдоцна до 10.11.2015 година.

(2) Барањата за користење на средства од дел II потточка 1.3., 1.4., 1.5. и 1.7. и дел III став (1) од оваа програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик.

IX

(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка 1.1. од оваа програма се врши врз основа на известување за склучен договор за реализирани активности по фази. Министерството, договорот го склучува врз основа на одобрена програма за порибување поднесена од регистрирани репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат риболовни води со определени видови риби.

(2) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.1. за реализација на активностите од првата фаза се врши авансно со известување за склучен договор кое Министерството го доставува до Агенцијата. Исплатата за секоја наредна фаза се врши авансно со доставување на известување за реализација на активностите од предходната фаза, кое Министерството го доставува до Агенцијата, а во чиј прилог се доставува и изјава за наменско користење на средствата од корисникот на средствата за предходната фаза. Исплатата на средствата од потточка 1.6. се врши со известување за склучен договор и извештај за реализирано порибување кое Министерството го доставува до Агенцијата.

(3) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. и 1.6. се врши врз основа на склучен договор за обезбедување на порибителен материјал и изведување на порибување и извештај за извршено порибување кои Министерството ги доставува до Агенцијата. Министерството, договорот за обезбедување на порибителен материјал и изведување на порибување го склучува врз основа на одобрена програма за порибување.

(4) Програмите од став (1) и став (3) од овој дел се доставуваат до Министерството за одобрување најдоцна до 31.03.2015 година, кои особено содржат предвидени активности поделени во фази, временска рамка како и потребни финансиски средства за реализација на активностите.

(5) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.3. 1.4. и 1.5. дел III потточка 2.1., од оваа програма се реализира врз основа на одобрени барања за исплата по објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(6) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.7. и III потточка 2.2. и 2.3. од оваа програма се врши врз основа на доставено барање со потребна документација по објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата ја утврдува и објавува потребната документација која се приложува кон барањата за користење на средствата.

(7) Исплатата на средствата од дел IV точка 3 потточка 3.1. се врши врз основа на доставено известување за исплата на потребни средства за реализација на годишен работен состанок доставено од Министерството до Агенцијата најдоцна до 15.12.2015 година.

(8) Исплатата на средствата од дел IV точка 3 потточка 3.2. се врши по доставено известување за одобрена програма за организација на работна средба со потребни финансиски средства и доставен извештај за одржана средба со докази за реализација на средствата од Министерството до Агенцијата најдоцна до 15.12.2015 година.

(9) Исплата на средствата од дел IV точка 3 потточка 3.3. се врши врз основа на известување за извршени обврски во чиј прилог се доставува Решение за надомест за работа на членовите на Советот за рибарство и аквакултура.

(10) Исплата на средствата од дел IV точка 3 потточка 3.4. се врши врз основа на известување за исплата по предходно спровед јавен конкурс од Министерството. Министерството го објавува јавниот конкурс не подоцна од 90 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(11) Исплатата на средствата од дел V точка 4 се врши врз основа на известување за одобрени проекти по предходно спровед јавен повик од Министерството. Министерството го објавува јавниот повик не подоцна од 60 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(12) Висината на финансиската поддршка по корисник за дел II точка 1 потточка 1.1., 1.2, 1.6 и дел V од оваа програма се определува во зависност од планираната количина порибителен материјал наменет за порибување и во зависност од техничките потреби за реализација на пилот проектот.

Висината на финансиската поддршка по корисник за дел II точка 1 потточка 1.7. се определува врз основа на одобрена програма за дополнителна заштита со предвидени активности и планирани финансиски средства, која се доставува до министерството за одобрување најдоцна до 1.03.2015 година.

(13) Исплатата на средствата од дел VI се врши врз основа на известување за програма за организација и/или учество на натпревари и манифестации одобрена од Министерството и склучен Договор за организација и/или учество на натпревари и манифестации, доставени од Министерството до Агенцијата најдоцна до 15.12.2015 година.

(14) За барањата за користење на средства кои се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик, контролите на лице место ги врши Агенцијата.

X

Исплата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро сметки на барателите најдоцна до 30.06.2016 година.

XI

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

XII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9843/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5950.

Врз основа на член 41 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Финансирањето на училишните објекти од основното образование се врши согласно член 162 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 и 135/14).

Со оваа програма се планира завршување на градбите и реконструкциите на отпочнатите училишни објекти, отпочнување на нови градби, доградби, реконструкции, санации, исплата на средства задржани по основ на депозит, обезбедување на стручно технички надзор во процесот на градежните активности, изработка на техничка документација и ревизија на документација за училишните објекти во рамките на обез-

бедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 и врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 172.000.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, на Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Потпрограма ТА – изградба и Потпрограма ТБ- реконструкција на основни училишта, ставка 482.

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградби, доградби и надградби на основни училишта за започнати градби и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2015 година	135.500.000
Средства за враќање на задржан депозит	1.000.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби на основни училишта	2.500.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции	3.000.000
ВКУПНО	142.000.000

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти кои се започнати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 2015 година	27.000.000
Стручно-технички надзор при реконструкции, санации, адаптации	1.200.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции	1.800.000
ВКУПНО	30.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9883/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5951.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2015 година, обезбедува грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.

Со Програмата се опфатени корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија, чијашто пензија е пониска од 12.600 денари и се со живеалиште на територијата на Република Македонија. Со Програмата се опфатени случаите на болничко лекување во болничките здравствени установи во Република Македонија непосредно по акутно заболување, состојба и повреда или заради влошување на хронична болест.

Со Програмата не се опфатени членовите на семејството на корисникот на пензијата, корисници на пензија кои остваруваат право на пензија од друга држава како и случаите на:

- специјализираната медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување
- сместување во геронтолошка установа и
- дневното болничко лекување (дневна болница)

За реализација на мерките предвидени во оваа програма, Владата на Република Македонија обезбедува средства од Буџетот на Република Македонија за покривање на учеството (партиципацијата) при користењето на болничката здравствена заштита на граѓаните односно пензионерите со пензија пониска од 12.600 денари.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на донесувањето на оваа програма е обезбедување на грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.

3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата ќе се реализира со финансиски средства во висина од 35.000.000,00 денари. Од основен буџет на Република Македонија за 2015 година одобрени се 25.000.000,00 денари, а останатите 10.000.000,00 денари од самофинансирачки средства на Министерство-то за здравство.

Во рамки на средствата ќе бидат измирани застапнатите обврски.

4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Следење на спроведувањето на Програмата врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9916/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5952.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАНИ ЗА 2015 ГОДИНА**

1. ВОВЕД

Со Законот за здравствено осигурување е уредено здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување. Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно осигурување. Задолжителното здравствено осигурување се установува за сите државјани на Република Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со Закон.

Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се уредуваат видовите на придонеси за задолжителното социјално осигурување, обврзниците за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и уплата на придонеси, основните на кои се плаќаат придонеси, стапките на придонеси, начинот на пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контрола на пресметување и уплата на придонеси како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на придонесите.

2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Со Законот за здравствено осигурување се утврдуваат кои категории на лица се задолжително здравствено осигурани меѓу кои се и државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување.

Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, горепосочената категорија на граѓани на Република Македонија се утврдуваат како обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување, а како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот е Министерството за здравство.

3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат услови за плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување. Министерството за здравство како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување ќе може на

месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа, овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа непречено користење на здравствените услуги односно здравствената заштита.

4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Според податоците добиени од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, државјани на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување се околу 221.000, а придонесот за задолжително здравствено осигурување на месечно ниво, за еден осигуреник е 840,00 денари.

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување според оваа програма, обезбедени се средства во износ од 2.206.000.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, од кои ќе бидат измирани и заостанатите обврски од 2014 година.

6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Следење на спроведување на Програмата за плаќање придонес на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2015 година врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9917/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5953.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, и 132/14), и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА
НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И
ДООЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

Заради обезбедување на здравствена заштита на граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на родилките и на доенчињата се обезбедуваат средства за партиципација при користењето на здравствените услуги на товар на средствата од Буџетот на Република Македонија, и од сопствени приходи на Министерството за здравство.

За реализација на мерките и активностите предвидени во оваа Програма, се обезбедуваат средства, од Буџетот на Република Македонија и од сопствени приходи на Министерството за здравство, за покривање на

партиципацијата при користењето на здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија за заболувањата предвидени со оваа програма.

Со донесувањето на оваа програма, се обезбедуваат средства за партиципација при користењето на здравствената заштита:

1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГОДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ:

- интрапартална заштита на родилки (неоперативно и оперативно породување),
- специјалистички лекарски прегледи на доенчиња,
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња
- лекување на доенчиња до една година во болнички услови.

2. НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА:

- Ревматска грозница
- Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања;
- Duchenne – ова мускулна дистрофија,
- Паркинсонова болест,
- Миотонии,
- Митохондриални мниопатии,
- Мијастении,
- Спинални мускулни атрофии,
- Амиотрофична латерална склероза – болести на моторен нервен,
- Херидитарни сензомоторни невропатии;
- Прогресивна системска склероза (Scleroderma);
- Церебрална парализа;
- Мултиплекс склероза;
- Цистични фибрози;
- Епилепсија;
- Пемфигус и лупус еритематодес;
- Дислексија, дисграфија и дислалија;
- Афонија (Aphonia);
- Заразни болести:
- ХИВ/СИДА,
- беснило (Lyssa ; Rabies),
- црвен тифус (Typhus abdominalis),
- црвенка (Rubeola),
- детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta),
- бруцелоза (Brucellosis)
- дифтерија (Diphtheria),
- дизентерија (Dysentery bacillaris),
- туберкулоза (Tuberculosis)
- ехинококоза (Echinococcosis),
- заразно воспаление на мозочните обвивки (Meningitis),
- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis),
- голема кашлица (Pertussis),
- мали сипаници (Morbilli),
- овчи сипаници (Varicella),
- шарлах (Scarlatina),
- тетанус (Tetanus),
- хепатитис (Hepatitis),
- заушки (Parotitis epidemica),
- салмонелоза (Salmonellosis),
- колера (Cholera asiatica),
- маларија (Malaria),
- карантински заболувања (големи сипаници, вирусни хеморагични трески, чума),
- рововска грозница (Q - treska),

- Испитувања:
- испитување на хеликобактер
- задолжително лабораториско испитување на бремени.

3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА

Основен критериум за започнување на лекувањето со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфициенција во терминален стадиум, односно потполно отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин на надоместување на функцијата на бубрезите претставува дијализата, процес со кој се врши намалување на деградационите продукти (депурација и елиминација на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување живот на пациентот.

Согласно доктринарните ставови на медицинската наука, за успешно лекување на болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно оспособување за вршење на секојдневните активности, оптимално секој пациент треба да биде три пати неделно третиран со дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден пациент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден дијализер (се користи еднократно), потрошен материјал, лекови за процесот на дијализа и материјални трошоци. Исто така потребни се и редовни лабораториски анализи и дијагностички испитувања, кои се пропишани со Нормите и стандардите за водење на дијализата.

Во Република Македонија доделени се Лиценци за вршење на здравствена дејност - дијализа во мрежата на здравствените установи.

Пациентите дијализираат во дијализните центри во Република Македонија и тоа: во Клиниката за нефрологија, Завод за нефрологија Струга (само амбулантска дијализа), и во центрите за дијализа во Скопје: Железара, „8-ми Септември“, Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Тетово, Штип, Кичево, Охрид, ПЗУ Диамед Скопје и 20 странски државјани кои се на хроничната дијализна програма.

За пресметување на вкупните средства кои се потребни за странските државјани и партиципацијата за сите пациенти кои се на дијализен третман, потребно е да се пресмета просечната цена на чинење на еднократна дијализа која варира во зависност од видот на дијализата и здравствената состојба на пациентот.

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна дијализа и обавезни трошоци) се 5.400,00 денари.

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент потребни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за еден пациент на годишно ниво се 842.400,00 денари.

По Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2015 година, за болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа се признава 1 (еден) денар.

Бројот на заболени на оваа болест постојано е во пораст и моменталната состојба на заболени е 1500.

4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ

Планот и програмата за работа на Универзитетски-те клиници во Скопје, а почитувајќи ги просторните и кадровските можности и ограничувања, бројот на трансплантациите зависи и од обезбедување на бубрези кои би можеле да се трансплантираат од жив донор или со кадаверична трансплантација.

За успешноста на трансплантацијата покрај кадровските, просторните и техничките можности, потребно е да се обезбедат и имunosупресивни лекови кои ќе го спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – *Micophenolic acid*, *Cyclosporine*. Истите се примаат во континуитет во понатамошниот период.

Трансплантација на бубрези се врши на Универзитетската клиника за урологија во соработка со Универзитетската клиника за нефрологија и други клиници, а по претходна типизација на ткивата на донателот и примателот во Републичкиот завод за трансфузиологија. Посттрансплантациониот рехабилитационен третман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија.

Во 2015 година планирано е да се извршат нови пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската клиника за хематологија. За успешноста на трансплантацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е да се обезбеди имunosупресивниот лек *Cyclosporin*.

Осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување согласно Законот за здравствено осигурување. Секој што доброволно дарувал ткиво или орган се ослободува од плаќање на партиципација при користењето на здравствени услуги.

За прифаќање на трансплантатот се користат следните лекови:

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmdableti od 500mg., tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml.

5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Малигните заболувања претставуваат многу сериозен здравствен, социјален и економски проблем заради тежината на заболувањето, должината на лекувањето, долготрајната неспособност за работа како и лошата прогноза. Во Република Македонија, малигните заболувања се на второ место по застапеност веднаш по кардиоваскуларните болести.

Во лекувањето на заболениите од малигни болести учествуваат Институтот за онкологија и радиотерапија, Клиниката за хематологија, Клиниката за детски болести, Хируршките клиници и други здравствени установи во Републиката. Здравствената заштита се состои од рано откривање и ефикасно лекување на заболениите.

Програмата опфаќа лекување на малигните болести со хируршки третман, зрачење и апликација на хемотерапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот зависи од природата и стадиумот на болеста.

Со оваа Програма се обезбедуваат средства за партиципација за осигурените лица, а осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување.

6. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС

Диабетес мелитус е метаболен синдром на висок шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релативен недостаток на инсулин и/или инсулинска резистенција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, масти и протеини и претставува едно од почестите заболувања во Републиката. Примарно се карактеризира со хипергликемија, како и појава на микроваскуларни (ретинопатија, нефропатија и невропатија) и макроваскуларни компликации (коронарна срцева болест, цереброваскуларна болест и периферна васкуларна болест), со зголемен морталитет и морбидитет и со мал квалитет на живот.

Истовремено се напоменува дека за секој инсулинозависник пациент потребно е на секои два месеци да се врши по еден специјалистички контролен преглед или годишно шест прегледи по пациент.

7. ХОРМОН ЗА РАСТ

Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што е пореметен процесот на растење пред се заради недостаток на овој хормон. Со неговата употреба се воспоставува рамнотежа на сите функции во организмот.

Во Република Македонија годишно околу 63 деца имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка на деца кои примаат хормон за раст се определува врз медицински критериуми. Хормонот за раст се користи за децата кај кои не е завршено затворање на епифизните рскавици.

Децата се третираат на клиниката за детски болести во Скопје.

За лекување на децата со проблеми во процесот на растење се користи *Nordipin-nordilet* ампули од 5мг - 1.5мл, 10мг - 1.5мл и 15мг - 1.5мл.

8. ХЕМОФИЛИЈА

Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболувања кои настануваат заради неспособноста на организмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во доволни количини. Неспособноста на организмот за создавање на овие фактори предизвикува крварења од микро и макротраумите кои не можат да се сопрат освен со употреба на нив, така да доколку овие болни адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да настанат сериозни компликации, смрт како и траен инвалидитет.

Лекувањето на пациентите се врши во Републичкиот завод за трансфузиологија, Клиниката за детски болести, Клиниката за хирургија, Клиниката за хематологија и останатите здравствени установи во Републиката. Европската и светската асоцијација на хемофиличарите препорачуваат лекување со фактор VIII или фактор IX. Употребата на фактор VIII или фактор IX е неопходна во лекувањето на овие болни заради минимизирање на ризикот од трансмисија на вируси, особено на ХИВ - вирусот, поефикасно лекување на болните со што би се намалиле трошоците за болничко лекување, намалување на последиците кај болните во однос на инвалидитет, можност за нивно вклучување во секојдневниот живот.

Покрај активностите на лекувањето на пациентите со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен пристап, со цел подобрување на состојбата на пациентите преку рано препознавање и навремено лекување на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува досегашните активности со цел прераснување во центар за сеопфатна грижа.

Превенција на компликации кај лицата со хемофилија во Македонија се спроведува со редовни (6-12месечни) контролни прегледи и континуирана едукација на медицинскиот персонал и лицата со хемофилија и членовите на нивните семејства.

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија се:

- контрола на присуство на вирусни маркери - а-HIV, а-HCV i HbsAg,
- определување на нивото на коагулациските фактори,
- определување на присуство на инхибитори,
- хепатални иследувања.

Потребно е продолжување на континуираната медицинска едукацијата на медицинскиот персонал кој е вработен во Центарот за хемофилија, и зајакнување на соработката помеѓу Центарот за хемофилија и Граѓанското здружение на лицата болни од хемофилија – Хемолог.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. За здравствена заштита на родилките и доенчиња до 1-на годишна возраст потребни се средства за:

1. Интрапартална заштита на родилки	
а) неоперативно породување – х 1.250 денари	
б) оперативно породување-царски рез – х 4.200	13.800.000,00 15.000.000,00
2. Специјалистички лекарски прегледи на доенчиња до 1 година - х 40 денари	1.050.000,00
3. Лекарски ортопедски преглед со ЕХО на доенчиња до 1 година – х 40 денари	1.050.000,00
4. Лекување на доенчиња до една година во болнички услови	7.139.900,00
Вкупно:	38.039.900,00

2. За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 на оваа програма, потребни се средства за:

1. Специјалистички лекарски преглед	3.050.000,00
2. Основни дијагностички испитувања - испитување на хеликобактер - задолжително лабораториско испитување на бремени - лабораторија ЛУ 1 - рендген	500.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.550.000,00
3. Лекување во болнички услови	17.766.000,00
Вкупно:	24.916.000,00

3. За болни со хронична бубржна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програма потребни се средства за:

1. Партиципација за осигурени лица кои се третираат со дијализа - х 1,00 денар	234.000,00
Вкупно:	234.000,00

4. За трансплантација на органи од точка 4 од оваа програма, потребни се средства за:

1. Партиципација за трансплантација	3.240.000,00
-------------------------------------	--------------

5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа програма, потребни се средства за:

1. Партиципација за осигурени лица - х 2.700,00 денари (максимум)	28.000.000,00
Вкупно:	28.000.000,00

6. За шеќерна болест – дијабетес мелитус од точка 6 на оваа програма, потребни се средства за:

1. Партиципација за специјалистички контролни прегледи х 40 денари	6.600.000,00
--	--------------

7. За хормон за раст од точка 7 од оваа програма потребни се средства за:

1. Партиципација за осигурени 63 лица х 2.700,00 денари (просечна партиципација на годишно ниво)	170.100,00
--	------------

8. За хемофилија од точка 8 од оваа програма, потребни се средства за:

8.1. Партиципација за осигурени лица х 6.000,00 денари	3.600.000,00
8.2. За секундарна и терцијарна превенција на хемофилија	2.200.000,00
Вкупно годишно за хемофилијата се потребни	5.800.000,00

ВКУПНО ЗА: точка 1,2,3,4,5,6,7, и 8 потребни се 107.000.000,00 денари и тоа : 24.000.000,00 денари од основниот Буџет и 83.000.000,00 денари од Буџетот на самофинансирачки активности.

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма се 107.000.000,00 денари за партиципација на осигурените лица во врска со лекувањето на одделни заболувања, породувањата и здравствената заштита на доенчињата.

Средствата предвидени за партиципација во оваа програма, Министерството за здравство ги дозначува до јавните здравствени установи согласно планираните средства утврдени во табелите поединечно по основ на сите услуги на здравствена заштита врз основа на фактички документирана евиденција за ослободување од партиципација на корисниците на здравствените услуги за основите наведени во оваа програма.

Неизмирените обврски по години вкупно: 20.000.000,00 денари, кои средства ќе се измируваат согласно обезбедените средства за реализација на програмата.

Дел од средствата кои се наменети за Програмата, ќе се користат за заостанати долгови од последните две години.

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 25.01.2016 година да достават до Министерството за здравство извештаи за реализацијата на средствата и наменското користење на истите.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9919/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5954.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12. 2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2015 ГОДИНА

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Генерална цел на оваа програма е спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето на територијата на Република Македонија.

Притоа, основни цели на оваа програма се:

1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај луѓето;
2. Спречување на појава на компликации и инвалидитет;
3. Спречување на појава на рецидиви;
4. Намалување на стапката на смртност;
5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен случај;
6. Континуирана медицинска едукација, обновување на знаењата на здравствените работници;
7. Информираност и здравствена едукација за ова заболување, како на општата популација така и на професионално експонираните лица.

Овие цели, во 2015 година ќе се остваруваат преку следните активности:

1. Спроведување на мерките и активностите за спречување на појавата, понатамошно ширење на бруцелозата и нејзино сузбивање на територија на целата Република, согласно претходно изготвени оперативни планови;
2. Епидемиолошко следење и испитувања за рано откривање на изворите, патиштата и начинот на пренесување на заразата;
3. Рано и активно откривање на заболелите лица, нивно пријавување до надлежните институции, анкетирање, информација и едукација;
4. Рано и адекватно лекување на заболелите;
5. Задолжително лабораториско докажување на бруцелозата;
6. Континуирана медицинска едукација на здравствените работници;
7. Информирање и здравствено - едукативна дејност.

II. АКТИВНОСТИ, ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ)

За остварување на целите утврдени со оваа програма, во 2015 година ќе се спроведуваат следните мерки и активности:

1. Изготвување на 10 работни оперативни планови за динамика на реализација на активностите од страна на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје (¹), а согласно епидемиолошката состојба на подрачја за кое се основани и стручно методолошките упатства добиени од ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ на РМ).

¹ 10-те Центри за јавно здравје на Република Македонија (Скопје, Велес, Куманово, Тетово, Битола, Охрид, Прилеп, Струмица, Штип, Кочани)

Извршители: ЈЗУ Центри за јавно здравје, во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје.

Индикатор: доставен работен план до 15.01.2016 година до Министерство за здравство од страна на ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје.

2. Организирање на 10 регионални советувања/работилници по два во секој квартал на тема бруцелоза и епидемиолошката дејност при ЈЗУ Центрите за јавно здравје на кои здравствените работници од Републиката (епидемиолози, инфектолози, микробиолози, матични доктори, претставници од Државен санитарен и здравствен инспекторат), на регионално ниво ќе се запознаат со раширеноста на бруцелозата во Република Македонија, со епизоотолошката и епидемиолошката состојба, со клиничката слика, дијагностиката и другите карактеристики на бруцелозата, како и со мерките и активностите кои треба да се спроведуваат за нејзино сузбивање, врз основа на анализата на конкретната епидемиолошка и епизоотолошка состојба на одредена територија. ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје во соработка со Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика подготвува и доставува детален план (датум, место на одржување, планирани здравствени институции-учесници) за 10-те советувања, агенда со теми планирани и листа на предавачи, до Министерство за здравство.

Извршители: ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје во соработка со Медицински факултет Скопје-Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика.

Индикатор: доставен план, квартален извештај (број на учесници, датум, место) за организирани регионални семинари.

Рок на извршување: 15.01.2016 година доставен план квартално

3. Специфична едукација на епидемиолозите од областа на интервентна епидемиологија за континуирано активно и ефикасно следење на бруцелозата во Република Македонија.

Извршители: Медицински факултет Скопје-Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика

Индикатор: доставен план, квартален извештај (број на учесници, датум, место) за организирани интерактивни работилници

4. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на ЈЗУ Центрите за јавно здравје за територијата за која се основани и лабораториите на ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје, со користење на следните микробиолошки испитувања: BAV - тест и Brucella capt.test, а во обем по извршител, согласно табела бр.1.

Извршители: Микробиолошките лаборатории на ЈЗУ Центрите за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје

Индикатор: извештај за број на направени тестови (BAV, Brucella capt.test.)

Рок на извршување: квартално

5. Верификација на позитивните серолошки наоди од 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ќе се врши во микробиолошката лабораторија на ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје по пат на PCR реакции (а во обем по извршител, согласно табела бр.1)

Извршители: ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје
Индикатор: извештај за број на верифицирани PCR реакции.
Рок на извршување: квартално

6. Активен епидемиолошки надзор на терен преку епидемиолошко истражување, епидемиолошки истражувања за рано откривање и дијагноза, евидентирање, пријавување и анкетање на сите сомнителни и дијагностицирани случаи на бруцелоза, изготвување на информација.

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје
Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за надзор и следење на бруцелозата и изготвување на информација за најдената состојба.
Рок на извршување: квартално

7. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето или добиен податок за заболени добиток, ќе се вршат епидемиолошки истражувања, ќе се прават епидемиолошки анкети и лабораториско/серолошки тестирања кај луѓето, со цел да се откријат сите заболени лица во таа населба.

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје
Индикатор: извештај за број на лабораториско/серолошки тестирања, број на епидемиолошки анкети
Рок на извршување: квартално

8. Здравствен надзор над ветеринарните работници, сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и во кожарската индустрија ќе се врши преку систематски здравствени прегледи, во кои се вклучени клиничко-серолошки испитувања на бруцелоза.

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје - Скопје
Индикатор: квартален извештај за број на здравствени прегледи, број на лабораториски тестирања на професионално експонирани лица.
Рок на извршување: квартално

9. Епидемиолошките служби при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ги обработуваат и евидентираат пријавите за секој случај заболени од бруцелоза за кој изработуваат епидемиолошка анкета и заедно со пријавата ги доставуваат до ЈЗУ Институт за јавно здравје - Скопје. Епидемиолошките служби при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје го известуваат Државниот санитарен и здравствен инспекторат и ветеринарната инспекција надлежна за одредена територија.

Епидемиолошките служби при ЈЗУ Центри за јавно здравје вршат внесување во дата база, обработка и анализа на пријавите и епидемиолошките анкети на заболени, врз база на што се изработуваат извештаи.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, ЈЗУ Институт за јавно здравје- Скопје.
Индикатор: Број на доставени извештаи и обработени пријави/анкети за заболени од бруцелоза.
Рок на извршување: квартално

10. Во случај на зголемен број на заболени или појава на епидемија на бруцелоза, ЈЗУ Центрите за јавно здравје ќе прават епидемиолошки увиди за следење на состојбата на теренот во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје- Скопје и ќе предлагаат мерки за спречување на понатамошно ширење/сузбивање на епидемијата кои ги доставуваат до Државниот санитарен и здравствен инспекторат. За тоа ќе изработуваат информации со предлог мерки и ќе ги доставуваат до ЈЗУ Институт за јавно здравје- Скопје и Министерство за здравство.

јата кои ги доставуваат до Државниот санитарен и здравствен инспекторат. За тоа ќе изработуваат информации со предлог мерки и ќе ги доставуваат до ЈЗУ Институт за јавно здравје-Скопје и Министерство за здравство.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје-Скопје.
Индикатор: Број на теренски увиди и доставени информации при епидемии до ЈЗУ Институт за јавно здравје- Скопје и Министерство за здравство.
Рок на извршување: квартално

11. ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје обезбедува стручно методолошка помош на ЈЗУ Центрите за јавно здравје со посета во секој центар за јавно здравје, а по потреба и почесто во региони со поголем број заболени, како и навремено информирање за состојбите со ова заболување во Република Македонија и во светот, за што ќе бидат изработени различни информации, препораки, упатства и стручни мислења.

Извршител: ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје
Индикатор: квартален извештај/ информации за теренски посети, изработени препораки, упатства и стручни мислења.
Рок на извршување: квартално

12. ЈЗУ Центрите за јавно здравје изготвуваат тромесечни и годишни извештаи за состојбата со бруцелоза на нивното подрачје и преземените мерки и активности за нејзино спречување и сузбивање.

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје.
Индикатор: доставени извештаи (тромесечни и годишен извештај) со епидемиолошки коментар за своето подрачје на покривање до Министерство за здравство и ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје.

13. ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје по обработка на индивидуалните пријави за заразни болести, периодичните извештаи на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, епидемиолошките анкети и теренските увиди, изготвува збирни квартални извештаи и информации за состојбата со ова заболување и завршен годишен извештај. Информациите и годишниот извештај, ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје ги доставува до Министерството за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Ветеринарната инспекција, Националниот соработник за бруцелоза и др.

Извршители: ЈЗУ Институтот за јавно здравје- Скопје.
Индикатор: доставени информации ,квартален извештај и годишен извештај со епидемиолошки коментар и табеларен приказ на спроведените активности во целата Република.

14. Здравствено воспитување и едукација на населението се врши преку поединечни разговори при теренски посети и анкетање на лица и домакинства, организирани предавања во установи и институции, во населбите, преку средствата за јавно информирање, при што населението се запознава со природата на болеста, начинот на пренесувањето и заштитата и друго. За истата цел се користат и постоечките web-страни (ЈЗУ

Институтот за јавно здравје - Скопје, ЈЗУ Центрите за јавно здравје).

Извршители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје

Индикатор: извештај за број на остварени посети на семејства на заболени лица, број на предавања во различни населби, број на настапи во медиуми, написи и интервјуа во јавни гласила, како и број на информации на интернет.

15. Медиумска кампања за населението со неопходни информации за заболувањето и превентивни мерки, спроведена од страна на 10-те ЈЗУ Центрите за јавно здравје со доставен извештај за промоција и брошура.

Рок на извршување: континуирано

Индикатор: доставен извештај за промоција и брошура

Табела број 1 :Приказ по обем и вид на активности по извршители

Извршители	Анкети	Надзор и	ВAB тест	Bruce lapttest	PCR	Број на предавања за население во рурални средини	Број на предавања за ризични групи работници	Едукатив ни регионал ни семинари	Стручно методоло шка помош
ЦЈЗ Штип	72	110	130	100	0	10	10		/
ЦЈЗ Скопје	50	80	100	80	0	10	10		/
ЦЈЗ Велес	80	100	130	100	0	15	15		/
ЦЈЗ Прилеп	50	60	100	80	0	10	10		/
ЦЈЗ Тетово	60	75	120	100	0	15	15		/
ЦЈЗ Струмица	50	80	100	50	0	10	10		/
ЦЈЗ Куманово	50	55	80	50	0	10	10		/
ЦЈЗ Битола	30	55	80	40	0	10	10		/
ЦЈЗ Охрид	30	50	80	40	0	10	10		/
ЦЈЗ Кочани	25	50	80	40	0	10	10		/
ИЈЗ на РМ	0	0	150	100	150	0	0	10*	10
вкупно	497	715	1150	780	150	110	110	10	10

*организирани во соработка со Медицински факултет Скопје-Институ за епидемиологија со медицинска биостатистика

III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Согласно предвидените активности, во извршувањето на оваа програма, ќе бидат вклучени следните институции:

- ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје
- ЈЗУ Центрите за јавно здравје
- Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на активностите предвидени во оваа програма доставуваат тромесечни и годишни извештај за состојбата со бруцелоза до Министерство за здравство.

ЈЗУ Центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици, треба да подготват и да достават четири тромесечни и еден годишен извештај за состојбата со бруцелоза на нивното подрачје и преземените мерки и активности за нејзино спречување и сузбивање до ЈЗУ Институтот за јавно здравје - Скопје, во точно определени рокови.

ЈЗУ Центрите за јавно здравје доставуваат тромесечни извештаи до ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје во рок од седум дена по истекот на тромесечјето.

ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје подготвува и доставува квартални /тромесечни извештаи до Министерството за здравство во рок од десет дена по завршувањето на кварталот.

ЈЗУ Центрите за јавно здравје годишниот извештај за реализација на активностите од оваа програма го доставуваат до ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје најдоцна до 15 јануари 2016 година.

ЈЗУ Институтот за јавно здравје – Скопје доставува до Министерството за здравство комплетен извештај за реализираните мерки и активности, предвидени со оваа програма.

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на програмските активности за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за 2015 година, потребни се следните средства:

Број	Н а з и в	Количина	Единечна цена(ден)	Износ во денари	Извршители
1.	Епидемиолошки надзор на терен и истражување	715	500	357.500,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
2.	Епидемиолошки анкети	497	100	49.700,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
3.	BAV Test –	1150	220	253.000,00	ЈЗУ Центри за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
4.	Brucella capt.test	780	760	592.800,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
5.	PCR	150	780	117.000,00	ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
6.	Едукативни семинари на матични лекари, ветеринари и други здравствени работници од интерес со посебен фокус на регионите каде се евидентира зголемен број на заболени од бруцелоза	10	25.000	250.000,00	ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје и Институт за епидемиологија и медицинска информатика, Медицински факултет – Скопје
7.	Предавања за население во рурални средини	110	1.500	165.000,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
8.	Предавања за експонирани работници	110	1.500	165.000,00	ЈЗУ Центри за јавно здравје
9.	Стручно методолошка помош	10	5.000	50.000,00	ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје на РМ
10.	Медиумска кампања за промоција и едукација и печатење на брошури	Доставен извештај за промоција и брошура	40.000	400.000,00	10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
11.	Специфична едукација на епидемиолозите од областа на интервентна епидемиологија за континуирано активно и ефикасно следење на бруцелозата во Р.Македонија.	4	25.000,00	100.000,00	Институт за епидемиологија и медицинска информатика, Медицински факултет – Скопје
12.	ВКУПНО			2.500.000,00	

Исплатата на средствата по оваа програма ќе се врши квартално од страна на Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во оваа програма и согласно работниот план.

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и одобрени програмски цени.

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени кои се составен дел на оваа програма, на стандарден образец за фактура, објавен на веб страната на Министерството за здравство со извештај во прилог.

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија.

Реализацијата на програмските активности на регионално и локално ниво ја спроведуваат ЈЗУ Центрите за јавно здравје.

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во висина од 2.500.000,00 денари, од кои 2.000.000,00 денари од основен Буџет и 500.000,00 денари од сопствени средства на Министерство за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9949/1	Претседател на Владата
21 декември 2014 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

5955.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

I. Вовед

Со воведувањето на вакцинацијата како мерка за заштита на населението од заразни болести постигнати се најдобрите резултати во историјата на медицината. Бројни заразни болести се искоренети во светски рамки, голем број од нив се елиминирани, а голем број на заразни болести се ставени под контрола, при што само во одредени реони во светот се регистрираат поединечни случаи.

Задолжителната имунопрофилактика и хемиофилактика во Република Македонија се спроведува согласно законската и подзаконската регулатива од оваа област, односно согласно Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09 и 149/14) и Правилникот за имунопрофилактика, хемиопрофилактика, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/10 и 164/14) (во натамошниот текст: Правилникот).

II. Моментална состојба

Спроведувањето на задолжителната имунизација во Република Македонија со години и децении наназад бележи висок опфат $\geq 95\%$ за поголемиот број на вакцини, согласно препораките на Светската здравствена организација (СЗО) и други референтни меѓународни институции, со ретки (одвреме навреме и само за одредени вакцини, во одредени региони) падови на опфатот кај примарната вакцинација или ревакцинација под 95%, а уште поретко под 90%.

Во текот на 2013 година, примарната вакцинација и ревакцинација со сите вакцини, освен вакцинацијата против ХПВ инфекцијата, која е последна воведена во Календарот за имунизација, бележат опфат над 95%.

Примовакцинацијата со вакцината против хепатитис Б има опфат од 96,5%, вакцинацијата против заболувања кои ги предизвикува хемофилус инфлуенца тип Б има опфат 97,1%, ДиТеПер вакцинацијата има опфат од 98,2%, примовакцинацијата со ОПВ има опфат од 97,9% и примовакцинацијата со МРП вакцина има опфат од 96,1%. Само вакцинацијата против ХПВ има опфат под препорачаните 95%, и изнесува 40,1%.

Опфатот на извршената ревакцинација во Република Македонија е над препорачаните 95% за сите вакцини: ревакцинацијата со вакцина против заболувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б - 96,2%, I ревакцинација со ДиТеПер - 97,6%, 96,4% за ревакцина со ДиТе II, ДиТе III ревакцинација - 95,7%, 97,3% за IV ревакцина со ДиТе и V Те ревакцина со опфат од 97,8%, ревакцинација со ОПВ I, ОПВ II и ОПВ III изнесува 97,3%, 95,0% односно 97,2%, а МРП ревакцинацијата има опфат 96,2%.

III. Мерки кои треба да се превземат за подобрување на состојбите

Во Република Македонија, опфатот со повеќето вакцини против одредени заразни заболувања за кои вакцинацијата е задолжителна согласно законската регулатива, на национално ниво со години се движи околу 95% и повеќе. Овој тренд продолжува и во 2013 година при што голем број од вакцинациите го надминуваат препорачаниот опфат на СЗО од 95%.

За подобрување на состојбата со задолжителната вакцинација во Република Македонија, потребно е да се спроведат следните мерки и активности:

- континуирано одржување на опфат над 95% со вакцинација и ревакцинација, на ниво на микро и макро реони во целата држава;
- засилување на напорите за воведување на поливалентни вакцини, со што ќе се намали бројот на посетите кај доктор, ќе се поедностави давањето на вакцините и ќе се зголеми опфатот;
- изготвување на единствен софтвер - Регистар за имунизација во Република Македонија.

IV. Цели на програмата

Основна цел на оваа програма е постигнување на опфат над 95% на национално, регионално и локално ниво со сите вакцини, согласно Календарот за имунизација во 2015 година.

Оваа цел ќе се постигне преку ажурно спроведување на рутинската, задолжителна континуирана вакцинација, како и дополнителни активности за зголемување на опфатот (национални, субнационални денови на имунизација, Европска недела на имунизација и др.) и преземање на активности за справување со антивакциналните групи кои долгорочно може да влијаат на намалување на опфатот со вакцинација.

Дополнително, како важна цел на оваа програма е и постигнување на што поголем опфат кај тешко достапните популации во руралните средини, ромската популација и лицата кои често го менуваат своето место на живеење и престојување (мобилни групи), преку активности за изнаоѓање на неевидентирани, невакцинирани и некомплетно вакцинирани лица и нивна вакцинација (активности за вакцинација на терен, повикување, вакцинација од врата на врата и др.).

V. Мерки и активности, очекувани резултати (индикатори на успешност)

Активностите предвидени во оваа програма за имунопрофилактика и хемиопрофилактика против одредени заразни болести на населението во Република Македонија во 2015 година, ќе се спроведуваат во согласност со Правилникот, при што опфатот со сите вакцини треба да биде над 95% на национално, регионално и локално ниво. Тоа ќе претставува основен индикатор за успешноста на вакцинацијата односно реализација на оваа програма.

V.1. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Имунизацијата против одредени заразни болести се спроведува како:

1. Задолжителна активна имунизација на лица на одредена возраст, која се спроведува континуирано, во текот на целата година против: акутен вирусен хепатит Б (Hepatitis B), туберкулоза (Tuberculosis), заболувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б (Hib), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis acuta), мали сипаници (Morbilli), заразни заушки (Parotitis epidemica), црвенка (Rubeola) и инфекции предизвикани од хуман папилома вируси (HPV) за сите лица на одредена возраст.

1.1. Имунизација против акутен вирусен хепатит Б

Задолжителна активна имунизација против хепатит Б се врши со давање на три дози вакцина против хепатит Б (HB вакцина).

A) Вакцинација се врши:

На сите новородени деца во 2015 година, на возраст определена со Календарот за имунизација во 2015 година:

- Првата доза на вакцина се дава во родилиште, во текот на првите 24 часа по раѓањето, а децата кои не се родени во родилиште треба да се вакцинираат веднаш, во надлежната установа која спроведува вакцинација;
- Втората доза на вакцина се дава на растојание не пократко од еден месец по давањето на првата доза;
- Третата доза на вакцина се дава на растојание не пократко од шест месеци после давање на првата доза, односно не пократко од два месеца после давање на втората доза.

На сите деца до 6-годишна возраст, односно до отпочнување на основното образование (I одделение), кои до таа возраст не биле вакцинирани, а не ја прележале болеста, со давање на три дози HB вакцина по шема 0, 1 и 6 месеци.

1.2. Имунизација против туберкулоза

Задолжителна активна имунизација против туберкулоза се врши со давање на една доза вакцина против туберкулоза (BCG вакцина) како примовакцинација.

A) Вакцинација се врши:

- На сите новородени деца, без туберкулинско тестирање до крајот на првата година од животот, односно до навршување на 12 месеци;
- На сите деца со навршена една година од животот до навршена седумгодишна возраст (II одделение од основното училиште) кои претходно не биле вакцинирани, со претходно туберкулинско тестирање, ако туберкулинскиот тест им е негативен.

1.3. Имунизација против заболувања причинети од хемофилус инфлуенца тип Б

Имунизација против заболувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б се врши со давање на три дози на вакцина против заболувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б (Hib вакцина) како примовакцинација и една доза Hib вакцина со цел ревакцинација.

А) Вакцинација се врши:

- На сите деца родени од 01.11.2014 до 31.10.2015, на возраст определена со Календарот за имунизација во 2015 година;

- На сите деца со навршени 6 месеци од животот кои претходно не биле вакцинирани, со давање на две дози вакцина на растојание не пократко од еден месец, а најдоцна до навршени 24 месеци;

- На сите деца со навршени 12 месеци од животот кои претходно не биле вакцинирани, со давање на една доза вакцина, најдоцна до навршени 24 месеци.

Б) Ревакцинација се врши:

- На сите деца на возраст од 18 месеци, а најдоцна до навршени 24 месеци од животот со давање на една доза вакцина.

Ревакцинација не се врши кај децата кои биле вакцинирани по навршување на 12 месеци од животот.

1.4. Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица

Задолжителна активна имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на:

- три дози комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус и голема кашлица (DTP вакцина) како примовакцинација и две дози DTP вакцина, како I и II Ревакцинација;

- две дози комбинирана вакцина против дифтерија и тетанус (DT или dT вакцина – за возрасни (про адултис), како III и IV ревакцинација;

- една доза вакцина против тетанус (TT) или вакцина против дифтерија и тетанус – про адултис (dT вакцина), како V ревакцинација.

А) Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши:

- На сите деца родени од 01.11.2014 до 31.10.2015, на возраст определена со Календарот за имунизација во 2015 година;

- На сите деца најдоцна до навршени 5 години од животот, кои до таа возраст не биле уредно вакцинирани, а не прележале голема кашлица;

Децата со навршени 2 месеци од животот до навршување на 5 години, кај кои ќе се утврди постоење на контраиндикација за примена на целуларна вакцина против дифтерија, тетанус и голема кашлица (DTwP вакцина) заради тешка поствакцинална компликација на претходната доза DTwP вакцина, ќе се вакцинираат понатаму со вакцина која не содржи пертусис компонента, односно вакцина против дифтерија и тетанус (DT вакцина) или пак со комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус со ацелуларна пертусис компонента (DTaP вакцина), согласно заклучокот и издадената документација од страна на Стручниот тим за утврдување на трајни контраиндикации и поствакцинални компликации при ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести – Скопје (во понатамошниот текст: Стручниот тим);

- Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува и кај деца од навршени 5 до навршени 14 години од животот, ако дотогаш не биле вакцинирани или ако нема докази дека се вакцинирани против овие болести, со давање на три дози комбинирана вакцина (DT, DTaP или dT вакцина), на растојание утврдено согласно Правилникот.

Б) Ревакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши:

- На сите деца комплетно вакцинирани против дифтерија, тетанус и голема кашлица во 2014 година, на возраст определена со Календарот за имунизација во 2015 година;

- На сите деца до навршување на 5 години од животот, ако од комплетирањето на вакцинацијата поминала најмалку една година;

- На сите деца на 4-годишна возраст, најдоцна до навршување на 5 години, кои претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според Календарот за имунизација во 2015 година.

В) Вакцинација против дифтерија и тетанус се врши:

- На сите деца до навршени 5 години од животот кои не се вакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

- На сите деца од навршени 2 месеци до навршени 5 години од животот, кај кои Стручниот тим ќе утврди постоење на трајна контраиндикација за примена на DTP вакцина (целуларна или ацелуларна) поради посебна контраиндикација за вакцинација против голема кашлица.

Вакцинацијата во овој случај се спроведува со давање на комбинирана вакцина против дифтерија и тетанус (DT вакцина), на начин како со DTP вакцина.

- На сите деца родени од 2001 година наваму, ако не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тетанус.

Г) Ревакцинација против дифтерија и тетанус:

- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II одделение на основното училиште, кои претходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус, според Календарот за имунизација во 2015 година;

- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во завршното одделение на основното училиште кои претходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус, според Календарот за имунизација во 2015 година;

- На сите деца до 14-годишна возраст, вакцинирани против дифтерија и тетанус прв пат во 2014 година, ако од вакцинацијата поминала една година.

Имунизацијата на деца постари од 7-годишна возраст се врши со посебна вакцина против дифтерија и тетанус за возрасни (dT вакцина – pro adultus).

Д) Вакцинација против тетанус се врши:

- На сите лица од навршена 14-годишна возраст до навршена 18-годишна возраст, ако дотогаш не биле вакцинирани против тетанус или ако нема докази за вакцинирање, со давање на три дози вакцина против тетанус – тетанусен токсид (ТТ вакцина), на растојание утврдено со Правилникот.

Ѓ) Ревакцинација против тетанус се врши:

- На сите лица на 18-годишна возраст, односно во завршната година на средното образование, ако дотогаш биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против тетанус, согласно важечкиот Календар за имунизација.

- На сите лица од 14-годишна возраст до 18-годишна возраст, кои во 2013 година прв пат биле вакцинирани против тетанус, ако од вакцинирањето поминала една година.

1.5. Имунизација против детска парализа

Задолжителна активна имунизација против детска парализа се врши со давање три дози на вакцина против детска парализа како примовакцинација и три дози вакцина со цел ревакцинација.

А) Вакцинација се врши:

- На сите деца родени од 01.11.2014 до 31.10.2015, на возраст определена со Календарот за имунизација во 2015 година;

- На сите деца родени 2001 година наваму до 31.10.2014 година, кои порано не биле вакцинирани против детска парализа.

Б) Ревакцинација се врши:

- На сите деца комплетно вакцинирани против детска парализа во 2014 година, ако од потполната вакцинација поминала една година.

- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II одделение од основното образование, кои претходно

биле вакцинирани и ревакцинирани според Календарот за имунизација.

- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во завршното одделение на основното училиште, кои претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според Календарот за имунизација во 2015 година.

1.6. Имунизација против мали сипаници, заушки и црвенка - рубеола

Задолжителна активна имунизација против мали сипаници, заушки и црвенка - рубеола се врши со давање на една доза вакцина против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола (MRP вакцина), како и една доза MRP вакцина со цел ревакцинација.

А) Вакцинација се врши:

- На сите деца со навршени 12 месеци од животот, најдоцна до навршени 15 месеци;

- На сите деца после навршување на 15 месеци до 14-годишна возраст, кои претходно не биле вакцинирани со MRP вакцина.

Б) Ревакцинација се врши:

- На сите деца на 6-годишна возраст, односно во I одделение од основното образование, на почетокот на учебната година, а најдоцна до крајот на месец октомври со MRP вакцина.

- На сите деца после 6-тата година од животот до навршување на 14-годишна возраст, ако дотогаш не биле ревакцинирани со MRP вакцина.

Децата кои од било кои причини не биле вакцинирани согласно важечкиот Календар, ќе примаат две дози МРП вакцина на растојание од најмалку 30 дена, најдоцна до 14-годишна возраст.

1.7. Имунизација против инфекции од хуман папилома вируси - ХПВ

Задолжителната активна имунизација против инфекции причинети од хуман папилома вируси (ХПВ) се врши со давање на три дози на вакцина против хуман папилома вируси (ХПВ вакцина).

А) Вакцинација се врши:

- На сите женски деца на 12 годишна возраст, односно на сите девојчиња во VII (седмо) одделение од основното образование, на растојанија согласно Календарот за имунизација во 2015 година;

- На сите женски деца најдоцна до 14 годишна возраст, а кои претходно не биле вакцинирани со оваа вакцина, со давање на три дози вакцина, на растојанија согласно Правилникот.

Задолжителната активна имунизација против определени заразни болести на лица на одредена возраст, согласно оваа програма се спроведува согласно Календарот за имунизација во 2015 година, даден во продолжение на текстот:

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА ВО 2015 ГОДИНА

Возраст на лица што подлежат на задолжителна имунизација	Болест против која се врши имунизација	Вакцинација Ревакцинација
до 24 ч од раѓање, 1 и 6 месеци	Хепатитис Б (3 дози)	вакцинирање
до 12 месеци	Туберкулоза (без тестирање) (1 доза)	вакцинирање
2, 3 и 5 месеци	Инфекции со хемофилус инфлуенца тип Б (Hib) (3 дози)	вакцинирање
	Дифтерија, тетанус, голема кашлица (3 дози)	вакцинирање
2, 3 ипол и 5 месеци	Детска парализа (3 дози тритипна орална вакцина)	вакцинирање
12 месеци	Мали сипаници, рубеола, заразни заушки (1 доза)	вакцинирање
18 месеци	Инфекции со хемофилус инфлуенца тип Б (Hib) (1 доза)	I ревакцинирање
	Дифтерија, тетанус, голема кашлица (1 доза)	I ревакцинирање
	Детска парализа (1 доза)	I ревакцинирање
4 години	Дифтерија, тетанус, голема кашлица (1 доза)	II ревакцинирање
6 години (I одделение)	Мали сипаници, рубеола, заразни заушки (1 доза)	I ревакцинирање
7 години (II одделение)	Детска парализа (1 доза) Дифтерија, тетанус (1 доза)	II ревакцинирање III ревакцинирање
12 години, 2 и 6 месеци после првата доза	Инфекции со хуман папилома вирус (HPV) (само девојчиња) (3 дози)	вакцинирање
14 години (завршна година на основното училиште)	Детска парализа (1 доза) Дифтерија, тетанус (1 доза)	III ревакцинирање IV ревакцинирање
18 години (завршна година на средното образование)	Тетанус (1 доза)	V ревакцинирање

2. Задолжителна имунопрофилактика на лица експонирани на одредени заразни болести по епидемиолошки индикации, се спроведува кај сите експонирани лица по епидемиолошки индикации, сè додека истите траат и тоа како: активна и пасивна имунизација против акутен вирусен хепатит Б (Hepatitis B), активна и пасивна имунизација против беснило (Lyssa), активна и пасивна имунизација против тетанус (Tetanus) кај повредени лица и активна имунизација против црвен тифус (Typhus abdominalis).

2.1. Активна имунизација против туберкулоза

На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат здравствени работници и друг помошен персонал, при вработување во здравствени установи во кои се врши дијагностика и лекување на болни од туберкулоза, ако туберкулинскиот тест им е негативен.

2.2. Активна имунизација против мали сипаници

Задолжителна имунизација против мали сипаници ако постојат епидемиолошки индикации се врши и кај деца на возраст од 6 до 12 месеци од животот, но тие повторно треба да се вакцинираат од 15 до 24-месечна возраст.

На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат и деца од навршени 15 месеци до 14 години од животот, кои се имунизирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболување на вакцинирани, епидемија на мали сипаници кај деца од таа возраст), што ги утврдил надлежниот орган и ако од претходната вакцинација против мали сипаници поминало повеќе од една година.

2.3. Активна и пасивна имунизација против акутен вирусен хепатитис Б

А) Активната имунизација против вирусен хепатитис Б се спроведува кај:

- Сите невакцинирани и непотполно вакцинирани лица вработени во здравствените установи, вклучувајќи ги и учениците и студентите во здравствено образовните струки (медицина, стоматологија, фармација) кои доаѓаат во непосреден контакт со инфективен материјал (крв или серум);

- Хемофиличари;
- Болни на хемодијализа;
- Полови партнери на HBsAg позитивни лица;
- Штитеници на установи за социјална заштита;
- Лица кои инјектираат дроги;
- Инсулин зависни болни од шеќерна болест;
- Болни од хроничен хепатит Ц;
- Лица со ХИВ/СИДА;
- Лица со регистрирани сексуално преносливи инфекции (СПИ) и нивни сексуални партнери;
- Лица кои имале инцидент со инфективен материјал (крв или серум).

Лица кои се HbsAg и анти HbsAg негативни, а живеат во близок контакт со носители на HbsAg исто така треба да се вакцинираат со HB вакцина, при што приоритет имаат нивните полови партнери.

За вакцинација на деца помлади од 10 години се дава педијатриска доза вакцина (0,5 ml), на лицата постари од 10 години им се дава доза за возрасни (1ml), додека за вакцинација на пациенти на дијализа се дава двојна доза вакцина за определена возраст.

Бројот на потребните дози вакцина против акутен вирусен хепатитис Б кај експонирани лица и растојанието меѓу нив, како и времето на давање се пропишани со Правилникот.

Ревакцинација се спроведува кај случаи на имунодефициенција и кај болните на дијализа, со една доза на HB вакцина, 5 години после потполната вакцинација.

Б) Пасивна имунизација против вирусен хепатитис Б се спроведува со давање на хепатитис Б имуноглобулин (HBIG) на:

- невакцинираните и непотполно вакцинираните лица кои имале инцидент со инфективен материјал (крв или серум), и
- новородени деца на HBsAg позитивни мајки.

HBIG се аплицира интрамускулно, во количина која ја препорачува производителот, веднаш по инцидентот, односно по раѓањето, а најдоцна 12 часа од моментот на инцидентот, односно на раѓањето.

По исклучок, ако хепатитис Б имуноглобулинот (HBIG) кај новородени деца од HBsAg позитивни мајки не е даден во првите 12 часа, може да се даде најдоцна до 7 дена од раѓањето.

HBIG се дава истовремено со првата доза вакцина, на спротивниот екстремитет.

2.4. Активна и пасивна имунизација против беснило

А) Активната имунизација против беснило се спроведува со давање на современи инактивирани вакцини против беснило за хумана употреба, произведени на култура на клетки и препорачани од СЗО, со потенцијал од најмалку 2,5 I.E. по поединечна доза.

1. Предекспозициона вакцинација против беснило се спроведува кај лица кои непосредно професионално се изложени на инфекција со вирусот на беснило, согласно одредбите на Правилникот.

Предекспозициона вакцинација се спроведува со давање на три поединечни дози на вакцина против беснило интрамускулно, во пределот на делтоидниот мускул, наизменично на спротивната рака, по шема: 0, 7 и 21 ден.

2. Постекспозициона задолжителна имунизација против беснило се спроведува кај:

- Лице кое го каснало или на друг начин повредило бесно или на беснило сомнително диво или домашно животно;

- Лице кое го каснало куче или мачка на непознат сопственик, што не можат да се подложат на десет дневен ветеринарен надзор;

- Лице кое го каснало куче или мачка, што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат, а беснилото на животното не може да се исклучи со лабораториски преглед;

- Лице кое можело да се зарази со вирусот на беснило преку слузница или оштетување на кожата.

Постекспозициона имунизација против беснило се спроведува веднаш после утврдувањето на индикациите, со давање на 5 поединечни дози на вакцина против беснило интрамускулно, во делтоидниот мускул (кај малите деца во предно-надворешниот дел на натколеницата), наизменично на спротивниот екстремитет, по шема: 0, 3, 7, 14 и 28 дена.

А) Пасивната имунизација против беснило се спроведува истовремено со давањето на првата доза вакцина, во сите случаи, со примена на хуман антирабичен имуноглобулин (HRIG).

HRIG се дава еднократно, во дози од 20 I.E./ kg ТТ. Се инфилтрира во самата рана и околу раната, а остатокот од потребната количина се дава интрамускулно, во глутеалната регија.

HRIG се аплицира во сите случаи, без разлика на времето поминато од експозицијата на вирусот на беснило.

Доколку постекспозиционата имунизација е започната со давање само на вакцина, додатното давање на HRIG може да се примени најдоцна до осмиот ден од започнатата вакцинација.

Комплетно вакцинираните лица против беснило, после повторно утврдена индикација согласно Правилникот, се вакцинираат со давање на две поединечни дози на вакцина против беснило во делтоидниот мускул, по шема: 0 и 3 дена, без давање на HRIG.

Кај некомплетно вакцинираните лица, како и лицата кај кои не постои документација за вакцинација или кај кои постои докажана имunosупресија, после повторно утврдената индикација, се спроведува комплетна активна и пасивна имунизација согласно Правилникот.

Истовремено со имунизацијата против беснило се врши и имунизација и против тетанус, согласно Правилникот.

2.5. Активна и пасивна имунизација против тетанус кај повредени лица

Имунопрофилактика против тетанус кај повредени лица се спроведува со аплицирање на адсорбирана TT (тетанус токсид) вакцина или dT вакцина (активна имунизација), како и со давање на хуман антитетанусен имуноглобулин (HTIG) (пасивна имунизација), во дози и на начин кој зависи од претходниот имунолошки статус за тетанус, согласно критериумите пропишани со Правилникот.

Вакцината (TT или dT) и хуманиот антитетанусен имуноглобулин (HTIG) се даваат истовремено, интрамускулно, во различен екстремитет.

Во продолжение на текстот е дадена шема за активна и пасивна имунизација против тетанус кај повредени лица.

Активна и пасивна имунизација против тетанус кај повредени лица

Вакцинален статус на повредениот	Растојание од последната доза до повредата	Вакцинација	Имунопрофилактика
Потполно вакциниран и ревакциниран за своја возраст	Од последна примена доза до повреда - < 5 години	Не е потребна вакцинација	Нема потреба од HTIG
Потполно вакциниран и ревакциниран за своја возраст	Од последна примена доза до повреда - > 5 години <10 години	Една доза TT (или dT) вакцина веднаш по повредата	Нема потреба од HTIG
Потполно вакциниран и ревакциниран за своја возраст	Од последна примена доза до повреда - > 10 години	Една доза TT (или dT) вакцина веднаш по повредата	250 I.E. HTIG
Непотполно вакциниран, односно лице кои примило помалку од три дози TT(dT)		Продолжува со вакцинација до комплетирање на вакцинирањето (растојанието меѓу дозите да не е помало од 1 месец ниту подолго од 3 месеци)	250 I.E. HTIG
Невакцинирани лица или лица со непознат вакцинален статус или лица без документација на увид при повредата		Прва доза TT (или dT) вакцина веднаш по повредата, втора доза на растојание не помало од 1 месец ниту подолго од 3 месеци, трета доза 6 месеци после втората доза, а ревакцинација се врши со давање една доза, една година после давање на третата доза	250 I.E. HTIG веднаш по повредата заедно со првата доза

2.6. Активна имунизација против црвен тифус

Активна имунизација против црвен тифус по епидемиолошки индикации се спроведува кај:

- Лица вработени на чистење на канализација и септички јами, и на отстранување на смет и други отпадни материи од населени места;
- Лица кои живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;
- Лица вработени на ексхумација на тела на умрени лица;
- Лица припадници на други целни групи, согласно одлука на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, на предлог на надлежната епидемиолошка служба, за одредена територија.

Вакцинацијата се спроведува со давање на една доза вакцина според препораките на производителот.

Ревакцинација на вакцинираните лица по епидемиолошки индикации се спроведува со давање на една доза вакцина, после три години од вакцинацијата и се повторува на секои три години, сè додека трае индикацијата.

3. Активна имунизација по клинички и епидемиолошки индикации, се спроведува против: грип (Influenzae), заболувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип "Б" (Hib), заболувања предизвикани од *Streptococcus pneumoniae* (пнеумокок), менингококен менингит (Meningitis meningococcica), голема кашлица (Pertusis).

Во оваа смисла, имунизација може да се спроведува и против други заразни болести и возрасни групи, врз основа на одлука на министерот и согласно Правилникот за имунопрофилактика, хемиофилактика, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/10 и 164/14)

3.6.3.1. Активна имунизација против грип

Вакцинација против грип се спроведува по клинички и по епидемиолошки индикации.

По клинички индикации, вакцинацијата се спроведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронични заболувања на белите дробови и кардиоваскуларниот систем, метаболни пореметувања (вклучително и шеќерната болест), состојби на имунодефициенција, бубрежна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносупресија и друго.

По епидемиолошки индикации вакцинација се спроведува кај:

- Лица сместени во геронтолошки центри и кај лицата вработени во овие центри;
- Млади и стари лица сместени во установи за социјална заштита и кај лицата вработени во тие установи;
- Лица вработени во здравствени установи, кои даваат здравствени услуги и спроведуваат здравствена дејност, а особено вработените во одделенија со зголемен ризик, стационари за хронично заболени лица и друго;
- Лица вработени во јавни служби кои се посебно експонирани на инфекција и
- Лица на возраст над 65 години.

Кај деца кои прв пат се вакцинираат, вакцинацијата се врши со давање на две дози вакцина на растојание од 30 дена, а наредните години се дава само по една доза вакцина, согласно упатството на производителот.

3.2 Активна имунизација против заболувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б

Вакцинација против заболувања предизвикани со хемофилус инфлуенца тип Б се спроведува со Hib вакцина, според клиничките индикации, кај деца постари од 2 години без оглед на претходниот вакцинален статус, во случај на:

- Трансплантација на органи и ткива;
- Спленектомија и српеста анемија;
- Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни тумори;
- Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции;
- Кај други клинички утврдени состојби на имунодефициенција.

Бројот на потребните дози вакцина против хемофилус инфлуенца тип Б според клинички индикации, како и растојанието меѓу нив, пропишани се со одредбите на Правилникот.

Индикациите за спроведување на оваа вакцинација по клинички индикации, ја поставува доктор специјалист клиничар.

3.3. Активна имунизација против заболувања предизвикани со

Streptococcus pneumoniae (пнеумокок)

Вакцинацијата против заболувања предизвикани со *Streptococcus pneumoniae* (пнеумокок) се врши со коњугирана или полисахаридна вакцина, во зависност од возраста, според клиничките индикации – кај лица во зголемен ризик од инвазивно пнеумококно заболување, односно лица со:

- Анатомска или функционална аспленија;
- Српеста анемија;
- Хронично кардиоваскуларно и белодробно заболување;
- Шеќерна болест;
- Хронично заболување на црниот дроб;
- Хронично заболување на бубрезите;
- Нефротски синдром;
- Алкохоличари;
- Симптоматска и асимптоматска HIV инфекција;
- Трансплантација на органи и ткива;
- Малигно заболување;
- Ликворна фистула;
- Клиничка историја на потврдена или суспектна пневмококна пневмонија;
- Кои примаат имуносупресивна терапија, вклучувајќи системски кортикостероиди;
- Постари од 65 години сместени во колективни установи.

Децата под 2-годишна возраст се вакцинираат со коњугирана пневмококна вакцина, а деца постари од 2 години и возрасни се вакцинираат со полисахаридна вакцина.

Ревакцинацијата се спроведува со давање на една доза пневмококна вакцина 5 години после вакцинацијата.

Двете пневмококни вакцини (и коњугираната и полисахаридната) се даваат во дози од 0,5 ml интрамускуларно или субкутано во делтоидната регија, согласно упатството на производителот.

3.4. Активна имунизација против менингококен менингит

Вакцинација против менингококен менингит по клинички индикации се спроведува со полисахаридна менингококна вакцина, и се дава кај деца постари од 2 години и кај возрасни. Само кај лица постари од 11 години со висок ризик од појава на ова заболување се користат коњугирана менингококна вакцина.

Клиничките индикации за спроведување на вакцинација против менингококен менингит кои ги поставува доктор специјалист клиничар се:

- Анатомска и функционална аспленија (спленектомија, српеста анемија) и
- Имунодефициенција на комплемент (C5 – C9).

Вакцинација против менингококен менингит по епидемиолошки индикации се спроведува со коњугирана вакцина против менингококен менингит.

Индикацијата за спроведување на целна вакцинација, како и целните групи кои ќе подлежат на вакцинација против менингококен менингит по епидемиолошки индикации, на предлог на надлежната епидемиолошката служба за одредена територија, ја поставува Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Вакцинацијата против менингококен менингит со двата вида вакцина се спроведува со давање на една доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата.

Лицата кои се професионално експонирани на причинители на менингококен менингит или со својата работа можат да го пренесат причинителот на други лица, се вакцинираат со една доза четиривалентна полисахаридна вакцина.

Ревакцинација се спроведува со давање на полисахаридна вакцина на растојание од 5 години после извршената вакцинација, во случај ако индикациите и понатаму постојат. Ревакцинацијата со полисахаридна вакцина може да се спроведе и доколку лицето е претходно вакцинирано со коњугирана вакцина.

Ваксината против менингококниот менингит се аплицира во доза од 0,5 ml субкутано, во делтоидната регија.

3.5 Активна имунизација против голема кашлица

Вакцинацијата на децата од 2 месеци до 5 години живот, со ацелуларна вакцина против голема кашлица (DTaP) се спроведува врз основа на следниве клинички индикации:

- Температура (ректална) 40oC и поголема од 40oC, во рок од 48 часа од претходната доза на DTwP вакцина, а која неможе да се доведе во врска со друга можна причина;
- Упорно и континуирано плачење кое трае 3 и повеќе часа, а се јавува во рок од 48 часа од претходната доза на примена DTwP вакцина.

- Колапс или слична состојба на шок (хипотонички – хипосензитивни епизоди) во рок од 48 часа од претходно примена доза на DTwP вакцина.

- Конвулзии, било да се фебрилни или афебрилни кои се јавуваат до 3 дена од претходно примена доза на DTwP вакцина.

Клиничките индикации за давање на DTaP вакцина ги утврдува Стручниот тим после разгледувањето на пријавата за поствакцинална компликација по имунизација на претходно дадена DTwP вакцина.

Ваксината DTaP се аплицира на начин кој е предвиден со упатството на производителот.

Ваксината DTaP е контраиндицирана кај еволутивни невролошки заболувања (неконтролирана епилепсија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија), како и за DTwP вакцина, се додека невролошкиот статус не се разјасни или стабилизира, за што одлучува Стручниот тим.

4. Активна имунизација на патници во меѓународен сообраќај ќе се спроведува согласно Меѓународниот здравствен правилник (IHR), против следните заразни болести: жолта треска (Febris flava), менингококен менингит (Meningitis meningococcica), црвен тифус (Typhus abdominalis), колера (Cholera), дифтерија (Diphtheria).

Активна имунизација на патници во меѓународниот сообраќај ќе се врши и против други заразни болести (акутен вирусен хепатит Б - Hepatitis B, беснило - Lyssa, тетанус - Tetanus, мали сипаници - Morbilli и друго).

Патниците во меѓународниот сообраќај подлежат на активна имунизација ако патуваат во ризични и ендемични зони или во земји кои бараат вакцинација против одредена заразна болест, и по епидемиолошки индикации, согласно Меѓународниот здравствен правилник.

4.1. Имунизација против жолта треска

Се спроведува со давање на една доза вакцина, најдоцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје.

Повторна вакцинација против жолта треска се врши со давање на една доза вакцина после 10 години.

4.2. Имунизација против менингококен менингитис

Вакцинација против менингококен менингитис се врши најдоцна 10 дена пред патување во ризичното/ендемското подрачје, со соодветна вакцина.

Се аплицира соодветен број на дози, во зависност од видот на ваксината која ги содржи соевите, кои на тие територии предизвикуваат заболување.

4.3. Имунизација против колера

Вакцинација против колера се спроведува со орална вакцина против колера, најдоцна 14 дена пред патувањето. Се дава во две дози на растојание од една недела, а се очекува заштитата да се манифестира една недела после втората доза.

Повторна вакцинација против колера се врши со давање на една доза орална вакцина против колера, после 10 години.

4.4. Имунизација против други заразни болести

Вакцинација на патници во меѓународен сообраќај може да се врши по епидемиолошки индикации и против: црвен тифус, дифтерија, акутен вирусен хепатит Б, беснило, тетанус, мали сипаници и други заболувања.

Апликацијата на овие вакцини се врши согласно препораките на производителот на соодветната вакцина.

V. 2. ХЕМИОПРОФИЛАКСА НА ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Хемиопрофилактика против одредени заразни болести се спроведува против: туберкулоза, маларија, менингококен менингит, скарлатина, како и против други заразни заболувања - по епидемиолошки индикации и по препорака на надлежната епидемиолошка служба на локално, регионално и национално ниво, за соодветната територија.

1. Хемиопрофилактика против туберкулоза

Хемиопрофилактика против туберкулоза се спроведува со соодветни дози на лекови против туберкулоза и времетраење, согласно меѓународни препораки:

1. Кај деца кои се во близок контакт со заболел од директно микроскопски потврдена туберкулоза, позитивна туберкулоза или тешки форми на белодробна туберкулоза;

2. Кај HIV позитивни лица и други состојби на имunosупресија.

Одлуката за хемиопрофилактика против туберкулоза се донесува после направена консултација со лекар пнеумофтизиолог, интернист пулмолог и педијатар.

2. Хемиопрофилактика против маларија

Хемиопрофилактиката против маларија се спроведува кај лица пред одењето, за време на целиот период на престој и по враќањето од земјата, односно подрачјата каде постои ендемија на маларија.

Препораки за изборот на видот и дозирањето на лековите за хемиопрофилактика против маларија, во согласност со препораките на СЗО, на епидемиолошките служби на Центрите за јавно здравје и подрачни единици (ЦЈЗ/ПЕ) им доставува епидемиолошката служба на Институтот за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ).

3. Хемиопрофилактика против менингококен менингит

Хемиопрофилактика против менингококен менингит се спроведува кај одредени целни групи по епидемиолошки индикации.

Индикациите, како и целните групи кои ќе подлежат на хемиопрофилактика против менингококен менингит по епидемиолошки индикации, на предлог на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ПЕ за својата територија, Центар за јавно здравје Скопје (ЦЈЗ - Скопје) за град Скопје и ИЈЗ за територијата на Република Македонија ги поставува Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Изборот на видот на лековите, нивното дозирањето според возраста, начинот на апликација на лекот и времетраењето на хемиопрофилактиката против менингококен менингит се во согласност со пропишаните критериуми во Правилникот.

4. Хемиопрофилактика против скарлатина

Хемиопрофилактика против скарлатина се спроведува во времетраење од 10 дена и е задолжителна:

1. Кај деца, во семејства во кои некој член од семејството има анамнеза на ревматска треска, а кои живеат во лоши социјални услови

2. При појава на скарлатина или стрептококен тонзилфарингит во колективи, по претходна консултација и препорака на епидемиолошката служба при надлежниот ЦЈЗ/ПЕ за своето подрачје и ЦЈЗ- Скопје за град Скопје.

Хемиопрофилактиката се врши со давање на пеницилински препарат, а кај лица преосетливи на пеницилин се дава еритромицин.

5. Хемиопрофилактика против други заразни заболувања

Хемиопрофилактика по епидемиолошки индикации, може да се спроведува и против други заразни заболувања, кај лица изложени на тие заразни заболувања, а врз основ на препораките на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ПЕ за своето подрачје, ЦЈЗ- Скопје за град Скопје и ИЈЗ за територијата на Република Македонија.

V.3. ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ УЛОВИ И ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ

Имунопрофилактика и хемиопрофилактика на населението може да се спроведува и за други заразни болести и тоа во случај на вонредни состојби, како што се природни и други несреќи, изложеност или сомнение на изложеност на заразни болести, тероризам со биолошки агенси и друго.

Имунопрофилактика и хемиопрофилактика во вакви случаи, на предлог на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, се одредуваат од страна на министерот за здравство.

VI. Индикатори

За оценување на успешноста на предвидените активности со оваа програма, ќе се користат следните индикатори на успешност:

- Опфат над 95% од подлежащата популација за сите видови задолжителни вакцини;

- Шестмесечен извештај за спроведената имунизација на подрачјето на ЦЈЗ/ПЕ и ЦЈЗ-Скопје, по истекот на шестмесечјето се доставуваат до ИЈЗ;

- Шестмесечен табеларен извештај за спроведената имунизација во Република Македонија, изготвен од ИЈЗ, со опфат по видови вакцини и територијална распределба ЦЈЗ/ПЕ;

- Годишен извештај за спроведената имунизација на подрачјето на ЦЈЗ/ПЕ и ЦЈЗ- Скопје доставен до ИЈЗ -, со опфат по видови вакцини и територијална распределба;

- Годишен табеларен извештај за спроведената имунизација во Република Македонија, изготвен од ИЈЗ, со опфат по видови вакцини и територијална распределба ЦЈЗ/ПЕ;

- Годишен извештај за спроведената имунизација во Република Македонија со епидемиолошки коментар, изготвен од ИЈЗ, со опфат по видови вакцини и територијална распределба по ЦЈЗ/ПЕ;

- Теренските посети и увиди во пунктовите за вакцинација во Република Македонија со цел надзор и контрола на спроведувањето на имунизацијата од сите аспекти и изготвени информации за состојбата на теренот, со констатации и предлог мерки.

VII. Финансирање на програмата

За реализација на мерките и активностите предвидени со оваа програма во табела VII-1, табела VII-2 прикажани се неизмирените обврски за вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации за 2014 година и во табела VII-3 прикажани се потребните количини на вакцини за 2015 година согласно расположливите средства.

За реализација на мерките и активностите предвидени со оваа програма потребни се 300.000.000,00 денари.

VII-1 Вакцини за континуирана имунизација-неизми- рени обврски од 2014 година

	Вид на вакцина	Количина во доза	Вкупна цена со ДДВ
1.	Адсорбирана Tetanus и diphtheria toxoid (DT) вакцина	20.000	425.880,00
2.	Адсорбирана Tetanus и diphtheria toxoid (Td) вакцина со редуцирана доза на diphtheria за возрасни)	70.000	1.367.100,00
3.	Tuberculin	20.000	763.980,00
4.	BCG 0.1ml	20.000	578.550,00
5.	Tetanus toxoid	30.000	540.225,00
6.	Diphtheria - tetanus- pertusis	120.000	3.780.000,00
7.	Human Papilloma Virus	20.000	43.541.190,00
8.	DTPacc-HIB-IPV-HEPATITIS B	20.000	108.261.825,00
9.	DTPacc-HIB-IPV	70.000	61.553.625,00
10.	Measles-mumps-rubella	45.000	14.376.757,00
11.	Hemophilus influenzae B	50.000	16.255.244,00
12.	Polio oral	135.000	2.119.163,00
13.	Hepatitis B за деца	50.000	10.470.600,00
	ВКУПНО		264.034.139,00

VII-2 Минимум потребни резервни дози на вакцини по епидемиолошки индикации неизмирени обврски од 2014 година

	Вид на вакцина	Количина во дози	Вкупна цена со ДДВ
1.	Hepatitis B за возрасни	2.000	774.900,00
2.	Pneumococcal vaccine	3.000	7.321.702,00
3.	Rabies vaccine	45.000	1.617.735,00
4.	Yellow fever	20.000	30.615,00
5.	Уред за мерење на температура во фрижидер	20.000	229.392,00
6.	Rabies immunoglobulin 10ml	30	692.331,00
7.	Rabies immunoglobulin 2ml	30	165.847,00
8.	Hepatitis B immunoglobulin 5ml	20	406.613,00
9.	Hepatitis B immunoglobulin 1ml	40	215.145,00
10.	Serum anti viperinum	200	577.500,00
	ВКУПНО		12.031.780,00

VIII-3 Вакцини за континуирана имунизација за 2015 година

	Вакцини за континуирана имунизација за 2015	Количина во дози	Вкупна цена со ДДВ
1.	Hemophilus influenzae B	25000	11.200.000,00
2.	Diphtheria - tetanus- pertusis	50000	1.500.000,00
3.	Polio oral	50000	800.000,00
4.	Hepatitis B за деца	25000	5.250.000,00
5.	Measles-mumps-rubella	16000	4.960.000,00
6.	мониторинг картички	1000	224.081,00
	ВКУПНО		23.934.081,00
	Вкупно табела VII-1+ VII-2+ VII-3		300.000.000,00

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 300.000.000,00 денари.

Средствата за неизмирени обврски од 2014 година се во висина од 276.065.919,00 денари прикажани во табела VII-1 и табела VII-2.

Од Буџетот на Република Македонија за 2015 година ќе се обезбедат финансиски средства за набавка на потребни количини на вакцините од табела VII-1, табела VII-2, и табела VII-3,

Реално потребните годишни потреби на количини на вакцините и серуми по клинички и епидемиолошки индикации од табела VII-2 точка 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 за заштита и лекување на пациенти, или заштита на своите вработени лица, ги обезбедуваат јавните здравствени установи од сопствените буџети.

Финансиските средства за обезбедување на вакцини и хемиопротективни средства за спроведување на имунизацијата на патници во меѓународниот сообраќај ги обезбедуваат институциите овластени за вршење на оваа вакцинација.

Набавените вакцини од страна на Министерството за здравство, ќе се дистрибуираат од страна на добавувачите до овластените здравствени установи-изврши-

тели, врз основа на доставени списоци од Министерството за здравство согласно искажаните потреби од вакцини на здравствените установи.

Финансиските средства потребни за реализација на оваа програма се доставуваат до најповолните добавувачи на вакцини, по достава и прием на вакцините.

VIII. Извршители на Програмата

Активностите предвидени со оваа програмата ги спроведуваат превентивните тимови при здравствените домови во Република Македонија, Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби и Универзитетската клиника за детски болести, инфективните одделенија при општите и клиничките болници во Република Македонија, други здравствени установи во Република Македонија овластени за вршење на вакцинација, како и Центрите за јавно здравје и нивните организациони единици и Институтот за јавно здравје на Република Македонија и Државниот санитарен и здравствен инспекторат кои се надлежни за следење на реализацијата на активностите предвидени со оваа програма. Координација на активностите и следење на извршување на истите ја спроведува Министерството за здравство.

IX. Доставување на годишни извештаи и рокови

ЦЈЗ/ПЕ и ЦЈЗ- Скопје, збирните годишни извештаи за спроведената имунизација на својата територија ги доставуваат до ИЈЗ за сите вакцини, а за спроведена имунизација против туберкулоза и до Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза до 01.02.2015 година, за спроведената имунизација во 2014 година.

ИЈЗ ги обработува и евалуира прибраните годишни извештаи, изготвува посебна анализа и извештај за состојбата со спроведената имунизација во 2014 година и опфатот со одделни вакцини на локално, регионално и национално ниво во Републиката кој го доставува до Министерството за здравство на Република Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Државниот здравствен и санитарен инспекторат (ДСЗИ) и други надлежни институции, до 28.02.2015 година.

Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза доставува годишен извештај за спроведената имунизација против туберкулоза на територијата на Република Македонија во 2014 година, до Министерството за здравство и ИЈЗ, најдоцна до 28.02.2015 година.

X. Следење на реализација на Програмата (мониторинг и евалуација)

Реализација на оваа програма ќе биде перманентно следена од страна на епидемиолошките служби при ЦЈЗ/ПЕ (координатори за имунизација) и Државен санитарен и здравствен инспекторат како и од страна на Одделението за контрола и надзор на имунизацијата при ИЈЗ.

Интензитетот на следењето ќе се спроведува на месечно ниво, од страна на ЦЈЗ/ПЕ, а квартално од страна на ИЈЗ и ДСЗИ.

XI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9950/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5956.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

I. Вовед

Туберкулозата се уште претставува глобален медицински проблем пред се во неразвиените земји и земјите во развој. Денес, една третина од светската популација е инфицирана со туберкулозниот бацил. Кај 10% од инфицираните во текот на животот се развива болест. Според податоците на Светската здравствена организација, секоја година во светот се регистрираат над 8 милиони нови случаи на туберкулоза а умираат над 2 милиони. Појавата на резистентни форми на туберкулоза чиј број континуирано се зголемува, е една од причините која придонесува за големината на проблемот со туберкулозата. Денес во светот има приближно половина милион заболени од резистентни форми на туберкулоза. Епидемијата на ХИВ/СИДА во светот придонесе за значително зголемување на бројот на болни од туберкулоза. ХИВ инфекцијата е најмоќен познат фактор што овозможува прогресија на туберкулозната инфекција во болест.

II. Моментална состојба

Во 2013 година во Република Македонија регистрирани се 323 случаи на туберкулоза. Од регистрираните 254 (78,6%) случаи се со белодробна форма на туберкулоза, а 69 (21,4%) со вонбелодробна. Инциденцата изнесува 15,6/100 000 население и е значително намалена во однос на 2012 година, кога изнесувала 17,2/100 000 население. Намалена е и стапката на детска туберкулоза 7,1/100 000 население (23). Бројот на умрени од туберкулоза во 2013 година изнесуваше 23(1,1/100 000 население). Во 2013 година во Република Македонија лекувани се 3 случаи со мултирезистентна форма на туберкулоза.

III. Мерки кои треба да се превземат за подобрување на состојбите

Со цел за што поуспешна контрола на туберкулозата во Република Македонија, намалување на ризикот од ширење на инфекцијата, особено онаа предизвикана

од резистентни соеви на *Mycobacterium tuberculosis*, спречување на коинфекција меѓу туберкулозата со ХИВ инфекцијата, неопходно е да се превземат сите расположиви превентивни мерки кои придонесуваат за рано откривање и спречување на болеста. Сепак најдобра превентивна мерка е правилно и навремено лекување на секој болен од туберкулоза со што се прекинува ланецот на ширење на инфекцијата.

IV. Цели на Програмата

Целите на програмата се зацртани со секоја програмска активност.

1.1 Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај ризични групи со селективна радиофотографија:

Со цел рано откривање на болните од туберкулоза и други неспецифични белодробни заболувања се врши селективно радиофотографско снимање на лица кај кои постои поголема опасност од заболување од туберкулоза.

Планирани се следните радиофотографски сниманија:

- 2000 лица кои спаѓаат во ризични групи: болни во психијатриски болници, затвореници во КПУ во Република Македонија, привремено раселени лица, зависници од дроги и сл.

- 1000 Роми од подрачјето на: Кочани и Велес, кои претставуваат ризична популација поради социјално економските услови на живеење.

- 1000 лица по индикација (високообразовни установи, средни училишта, подрачја со зголемена стапка на заболување од туберкулоза).

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

1.2 Дообработка на сомнителни ртг наоди:

Цел на активноста е прегледаните лица со радиофотографско снимање и сите сомнителни рентгенолошки наоди дополнително да се обработуваат. Во 2015 година се планира со дообработка да бидат опфатени 50 лица. По извршената дообработка се изготвува Извештај.

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

2. Мониторинг-евалуација и стручно методолошко помош на здравствените установи кои спроведуваат превенција, дијагноза и лекување на болните од туберкулоза со цел да се подобри организацијата на работата, обемот и квалитетот на стручната работа, спроведување на превентивни мерки, водење на медицинската документација за случаите со туберкулоза и сл.

Тимот за мониторинг и евалуација го сочинуваат експерти од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. Се мониторира и евалуира по еднаш годишно работата на 21 установи и тоа: 4 болници, 11 диспанзери, 3 психијатриски болници, 3 Казнено-поправни установи во Скопје, а по потреба и во други Казнено-поправни установи во Република Македонија.

За извршениот стручно методолошки надзор се изготвува Извештај со предлог мерки за надминување на идентификуваните проблеми за секоја установа посебно.

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

3. Работилница за БЦГ имунизација дијагноза и лекување на Латентна туберкулозна инфекција за здравствени работници која ќе се организира со цел да се освежат знаењата, да се презентираат новините и практично да се проверат знаењата во врска со БЦГ имунизацијата, дијагнозата и лекувањето на латентната туберкулозна инфекција и превенцијата на туберкулозата.

Во 2015 се планира една работилница со 25 учесници.

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

4. ДОТ активности кои имаат за цел непосредно да се контролира лекувањето на болните од туберкулоза со цел да се спречи прекин и несоработка на болниот во тек на лекувањето.

Под ДОТ активности се подразбира непосредна контрола на лекувањето и следење на болните со туберкулоза, како и здравствено просветување преку разговор со болните и нивните семејства во домот на болниот.

За 2015 година се планираат 1100 посети во домовете на болните од туберкулоза во иницијалната фаза еднаш и уште два пати во континуираната фаза од лекувањето.

За извршената посета, медицинското лице кое ја реализирало посетата, пополнува формулар кој ги содржи наодите од посетата. Истиот треба да биде потпишан од болниот и членовите на семејството присутни при посетата. Формуларите се доставуваа тековно до Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза каде се обработуваат.

Извршители: Диспансерите за белодробни заболувања и туберкулоза.

5. Кампања за борба против туберкулоза има за цел да го подигне нивото на знаење за туберкулозата на општата популација.

Во тек на 2015 година ќе се превземат активности за одбележување на светскиот ден и неделата на туберкулозата, како и активности за промоција на превенцијата од туберкулозата преку електронските и пишаните медиуми. Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза.

6. Набавка на антитуберкулотички од прва линија за лекување на новорегистрираните случаи на туберкулоза.

Оваа активност има за цел да го спречи ширењето на туберкулозата преку лекување на новооткриените случаи на туберкулоза според стандардни режими на лекување препорачани од Светската здравствена организација.

7. Набавка на антитуберкулотички од втора линија за лекување на болни со резистентни форми на туберкулоза.

Оваа активност има за цел да го спречи ширењето на резистентните форми на туберкулоза, чие лекување е долготрајно, скапо и честопати неуспешно.

Иако бројот на мулти и полирезистентни форми на туберкулоза во Република Македонија не е голем, сепак, неопходно е да се превземат сите превентивни мерки за спречување на појава на овие форми на туберкулоза. Нелекувањето на овие болни претставува можност за ширење на инфекција со тешки форми на болеста чие лекување трае најмалку 2 години со неизвесен исход и последици од лекувањето. Годишно, во Македонија се регистрираат 2-3 нови случаи на мулти или полирезистентна туберкулоза.

Резистентните форми на туберкулоза (РР, мулти и полирезистентните) се лекуваат исклучиво во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. Набавка и чувањето на лекови за овие форми на туберкулоза се врши од страна на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза врз основа на бројот на лица кои се лекуваат со нив.

8. Одржување на софтверот за туберкулоза

Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза раководи со базата на податоци за случаите на туберкулоза во Република Македонија. Софтверот кој е лоциран во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза има потреба од континуирано одржување поради што се планирани средства во оваа програма.

9. Надомест на патни трошоци

Лицата кои се лекуваат од туберкулоза, во тек на лекувањето треба да дојдат најмалку на 3 контролни прегледи во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза за кои треба да им се надоместат патните трошоци во висина на автобуска карта. Контролните прегледи во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза се неопходни бидејќи само Националната референтна лабораторија за туберкулоза во Институтот располага со потребната апаратура за бактериолошка дијагноза на болеста која е неопходна за следење и давање на исход од лекувањето.

10. Печатење на пропаганден материјал

Во тек на 2015 година ќе биде подготвен и отпечатен пропаганден материјал наменет за различни целни групи, и општа популација и истиот ќе биде дистрибуиран.

Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

11. Набавка на квантиферон тест

Во тек на 2015 година се планира набавка на квантиферон тест за дијагноза на латентна туберкулозна инфекција и тоа за 50 деца во близок контакт со болен од белодробна спутум позитивна туберкулоза и за 50 лица со фактори на ризик за туберкулоза пред се ХИВ+ и имунокомпромитирани.

V. Финансирање

Извор на средства за реализирање на планираните активности во оваа програма е Буџетот на Република Македонија.

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Табела 1

Бр	Активности	Извршители	Индикатор	Единечна цена (денари)	Вкупен износ (денари)	Фреквенција на известување
1.1	Активно пронаоѓање на случаи со туберкулоза кај ризични групи со селективна радиофотографија	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	4000	300,00	1.200.000,00	квартално
1.2	Дообработка на сомнителни РТГ наоди	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	50	2.948,00	147.400,00	квартално
2	Мониторинг и евалуација	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	21	7.134,00	149.814,00	квартално
3	Работилница за БЦГ имунизација, дијагноза и лекување на ЛТБИ за здравствени работници	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	52.786,00	52.786,00	годишно
4	ДОТ Активности	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1100	500,00	550.000,00	квартално
5	Кампања за борба против ТБ	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза			600.000,00	годишно
6	Набавка на антитуберкулотички од прва линија за лекување на новорегистрирани случаи на туберкулоза	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза			2.070.000,00	годишно
7	Набавка на антитуберкулотички од втора линија за лекување на резистентни форми на туберкулоза	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза			1.120.000,00	годишно
8	Одржување на софтверот за туберкулоза	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза			120.000,00	квартално
9	Надомест за патни трошоци на болните	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	300 пациенти ХЗ контроли =900	500,00	450.000,00	квартално
10	Печатење на пропаганден материјал	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	6000	50,00	300.000,00	годишно
11	Набавка на квантиферон тест	JЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	100	2.400,00	240.000,00	годишно
	Средства обезбедени од основниот Буџет				6.000.000,00	
	Буџет на самофинансирачки активности на Министерството за здравство				1.000.000,00	
	ВКУПНО:				7.000.000,00	

VI. Средства – донации од глобален фонд

Исто така независно од Буџетот на Република Македонија се предвидени и средства за предвидените активности финансирани од програмата на Глобален фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија за периодот Јануари 01 – Декември 31, 2015 година (табела 2).

Проектот финансиран од Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (во понатамошниот текст ГФАТМ) – компонента туберкулоза (Рунда 10) во 2015 година има предвидено активности за сите 12 месеци. Во имплементација на активностите се вклучени Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза со мрежата од 17 АТД диспанзери и 3 специјални болници, како и 7 невладини организации кои работат директно со високоризичните групи.

За 2015 година предвидени се следниве активности:

Табела 2

Реден бр.	Предвидени активности	Буџет (ГФАТМ – ТБ) денари	Имплементатор
1	Практичен пристап кон респираторно здравје (ПАЛ)	2.107.731	Институт за белодробни заболувања и ТБ
2	Подобрување на бактериолошката дијагностика на туберкулоза	4.867.115	Институт за белодробни заболувања и ТБ, 17 диспанзери
3	Социјална поддршка за економски загрозените пациенти	13.932.309	Министерство за здравство
4	Следење и проценка на оваа програма	2.666.684	Институт за белодробни заболувања и ТБ
5	Тренинг на лекари од Примарна здравствена заштита- специјалисти, лабораториски техничари, социјални работници, медицински сестри, градење на капацитети на човечки ресурси	12.953.910	Министерство за здравство, Институт за белодробни заболувања и ТБ, НВО Хопс
6	Мултирезистентна туберкулоза	14.459.442	Министерство за здравство, Институт за белодробни заболувања и ТБ
7	Заеднички ХИВ/ТБ активности	1.230.800	Министерство за здравство, Институт за белодробни заболувања и ТБ, НВО ХЕРА
8	Активности за високоризични групи	5.730.373	НВО ХОПС, НВО ХЕРА, НВО МЕРЦ
9	Контрола на инфекција	6.932.506	Министерство за здравство, Институт за белодробни заболувања и ТБ
10	Активности за лобирање, комуникација и социјална мобилизација	0	Министерство за здравство, НВО Акцент, НВО Еликсир плус
11	Градење на врски во заедниците	1.729.225	Министерство за здравство, Македонски црвен крст
12	Грижа во заедницата	17.210.974	Министерство за здравство, Македонски црвен крст
13	Оперативни истражувања	1.928.227	Министерство за здравство, Институт за белодробни заболувања и ТБ
14	Менаџмент на програмата финансирана од Глобален фонд	16.774.704	Министерство за здравство

Вкупно: 102.524.000 МКД

VII. Извршители на Програмата

Извршители на програмата се ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата-Козле и Диспансерите за белодробни заболувања и туберкулоза во Македонија, и Институт по епидемиологија и биостатистика. Во имплементација на активностите финансирани од Глобален фонд, покрај Институтот за белодробни заболувања и ТБ се вклучени 6 здруженија на граѓани, Невладинa организација Хера, Невладинa организација Холс, Невладинa организација Мерц, Невладинa организација Доверба, Невладинa организација Ецдкор и Македонски црвен крст.

VIII. Доставување на Годишни извештаи и рокови

Секој извршител, податоците за своите реализирани активности тековно ги доставува до Централната единица на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза каде се обработуваат и се изготвуваат квартални извештаи. Кварталните извештаи се доставуваат до Министерството за здравство - Сектор за примарна и превентивна здравствена заштита, најдоцна 15 дена по завршување на кварталот.

Врз основа на кварталните извештаи, ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза изготвува Годишен извештај кој се доставува до Министерството за здравство - Сектор за примарна и превентивна здравствена заштита во првата половина на декември во тековната година.

IX. Следење на реализација на Програмата (мониторинг и евалуација)

Реализацијата на оваа програма се следи временски: квартално и годишно, преку зацртаните квантитативни цели. Централната единица на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза врши контрола на квалитетот на реализираните активности преку евалуација на доставените индивидуални информации од извршителите, врз основа на кои се изработуваат кварталните извештаи.

Х. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10026/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5957.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

I. Цели на Програмата**Општа цел**

Општа цел на оваа програма е континуирано унапредување на здравјето на децата и жените во репродуктивен период во насока на намалување на доенечката и матернална смртност преку координирано спроведување

на есенцијалните јавно-здравствени функции врз основа на дефинираните приоритети идентифицирани преку редовен мониторинг на нивната здравствената состојба, со посебен фокус на ранливите групи население и со почитување на принципот на еднаква достапност до сите на кои им е услугата потребна.

Специфични цели

1. Континуирано унапредување на системот на мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и ефикасноста на здравствената заштита
2. Подигање на информираноста и едуцираноста на населението за здрави животни стилови и правилно здравствено однесување во прекоцепциски, антенатален, постнателен и во доенечкиот период, со фокус на ранливите групи жени (жени Ромки, жени од руралните подрачја и адолесценти)
3. Унапредување на квалитетот и еднаквоста во пристапот до здравствени услуги за мајките и децата, со посебен фокус на ранливите групи жени
4. Навремено откривање на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца
5. Јакнење на интерсекторската соработка и мобилизирање на партнерството во заедницата на сите релевантни партнери во идентификација и решавање на здравствените проблеми на мајките и децата особено во намалувањето на бариерите и зголемувањето на достапноста на услугите.

II. Мерки кои треба да се преземат за подобрување на состојбите

1. Активности за мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и проценка на ефикасноста и достапноста на здравствените сервиси:
 - Стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, поливалентната патронажна служба и Ромските здравствени медијатори;
 - Изготвување на Информација за здравствената состојба и заштита на мајките и децата со предлог мерки за унапредување на состојбата, со акцент на социоекономските варијабли
 - Функционирање на Државен центар за репродуктивно здравје; Стручно-методолошка помош од страна на Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство на породилиштата низ државата; Изработка на софтвер за внес на податоци и Подготовка на Перинатален Извештај.
 - Евидентирање на податоци за секоја смртност на доенче и родилка од страна на здравствените установи и достава до Државен центар за репродуктивно здравје;
 - Собирање, обработка и анализа на доставените податоци од породилиштата за перинатална грижа од страна на Државен центар за репродуктивно здравје во соработка со Завод за здравствена заштита на мајки и деца и задолжително доставување на квартални извештаи до Комитетот за безбедно мајчинство при Министерство за здравство.

2. Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување:
 - Изготвување и дистрибуција на информативно-едукативни материјали
 - Брошура-информација и совети за новите родители (24.000 примероци) и дистрибуција на истите до секоја породена.
 - Подготовка и печатење на Мајчина книшка и Брошура за здрава бременост
 - Едукација на населението и промотивни кампањи

- Едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје од страна на Ромски здравствени медијатори и патронажна служба,

- Патронажни посети на бремени (во просек по 2 патронажни посети по бремена, а кај ризични бремени и повеќе - бремени помлади од 18 години и постари од 35, бремени кои потекнуваат од социјално ранливи групи вклучувајќи ги и Ромките, бремени кои живеат во оддалечени рурални подрачја),

- Патронажни посети на леунки и новородени (по 2 патронажни посети), а кај породени во домашни услови и леунки од социјално ранливи групи и ромски семејства и повеќе посети,

- Промоција на Европската недела на имунизација, вклучително локални активности фокусирани на ромските заедници и руралните средини,

- Промоција на Светската Недела на доење.

Спроведување на истражување за достапноста на услугите за репродуктивно здравје со акцент на ранливи групи

Спроведување на истражување за достапноста на услугите од здравствените работници и нивен одговор кон родово базирано насилство.

3. Јакнење на капацитетите на здравствени работници кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и жени во репродуктивен период:

- јакнење на капацитети на ОБ Струмица со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина НОВО СЕЛО,

- јакнење на капацитети на СГАБ Чаир - Скопје со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина Шутка,

- Регионални работилници за здравствени работници - гинеколози од породилиштата за методологијата за вршење на стручна ревизија на матернален морбидитет и mortalitet (near miss cases) со цел системско унапредување на квалитетот на здравствената грижа во текот на бременоста, породувањето и во постнатален период;

- Регионални работилници за мултидисциплинарни тимови (гинеколози, неонатолози, акушерки, социјални работници, менаџери) од породилиштата за методологијата за вршење на доверлива стручна ревизија на перинаталната и неонатална смртност со цел да се унапреди постоечката клиничка пракса на ниво на антенатална, интрапартална и постпартална грижа, да се подобрат инфраструктурните и организациони фактори и да се идентифицираат социјалните фактори од страна на мајката;

- Регионални работилници за патронажната служба и Ромските здравствени медијатори за семејно планирање со цел јакнење на нивните капацитети за информирање и советување на жените во репродуктивен период за значењето и бенефитот од семејното планирање како дел од безбедното мајчинство со акцент на жените кои имаат отежнат пристап, (жените од руралните подрачја, жените Ромки);

- Регионални работилници за здравствени работници - од превентивните тимови и од породилиштата за советување за доење.

4. Активности за рана детекција на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца:

- Спроведување на тироиден скрининг кај сите новородени деца во Република Македонија,

- Детектирање на метаболни болести како селективен скрининг по индикација кај 2000 деца кои амбулантски и хоспитално се третираат на Клиника за детски болести,

- Неонатален скрининг за слух кај новороденчиња,

- Превентивни систематски прегледи на доенчиња од страна на превентивните тимови (3 прегледи по доенче во 3, 6 и 9 месец),

- Превентивни систематски прегледи кај деца во 2 и 4 година. Наодите од превентивните прегледи се внесуваат во Картон за систематски прегледи на деца од предучилишна возраст кој е изготвен од Завод за здравствена заштита на мајки и деца,

- Патронажни посети кај доенчиња - во просек по 5 посети на доенче, од кои 2 во новороденчкиот период, а по една посета на возраст од 4, 7 и во 12 месец,

- Дополнителни 2 патронажни посети на семејства со висок социјален и здравствен ризик и на семејства во ромски заедници.

5. Јакнење на интерсекторска соработка и соработка со локалната заедница

- Одржување на работилница за претставување на активностите на оваа програма, за мајки и деца на потенцијалните партнери во реализација на оваа програмата особено во работата со ранливите групи до кои е потешко да се пристапи,

- одржување на координативни состаноци со претставници од единиците на локалната самоуправа, граѓански здруженија, претставници на ромски заедници, ромски невладини организации, женски организации, ОН организации, УНФПА, Светската здравствена организација и УНИЦЕФ.

III. Очекувани резултати

Со целосно реализирање на активностите предвидени со оваа програма се очекува постигнување на следните резултати:

1. Идентифицирани приоритети за делување базирани на континуирано и ефикасно следење на здравствениот статус и обемот на здравствена заштита на мајките и децата,

2. Унапредени животни стилови и подобро здравствено однесување од аспект на безбедното мајчинство, со фокус на ранливите групи жени и деца (зголемен процент на жени кои имаат избрано матичен гинеколог, зголемен процент на мајки кои дојат ексклузивно, одржување на висок опфат со имунизација, навремена и редовна антенатална и постнатална заштита и др),

3. Подобрен пристап и квалитет на здравствените услуги за мајките и децата, со фокус на ранливите групи жени и деца,

4. Намалени бариерите и зголемена достапност до услуги преку зајакнато партнерство и соработка во заедницата,

5. Унапредено здравјето на децата, доенчињата и жените во репродуктивен период и намалени разлики кај поедини ранливи групи мерено преку индикаторите за морбидитет, mortalitet и искористеност на здравствените услуги.

IV. Потребни финансиски средства за реализација на Програмата

Табела 1. Потребни финансиски средства за реализација на оваа програма

	Активности	Извршител	Количина	Цена	Вкупно
1.	Тиреоиден скрининг на сите новородени деца	Министерство за здравство, Универзитетска клиника за детски болести	24.000	125,00	3.000.000,00
2.	Неонатален скрининг за слух кај новороденчиња	Универзитетска клиника за уво нос и грло во соработка со Национален координатор за неонатален скрининг за слух	10.000	10	100.000,00
3.	Детектирање на метаболни болести како селективен скрининг по индикација	Министерство за здравство, Универзитетска клиника за детски болести	2.000	851	1.700.000,00
4.	Фолна киселина за секоја бремена	Министерство за здравство	24.000	416	1.000.000,00
5.	Воспоставување на банка на мајчино млеко	Министерство за здравство	1	300.000,00	300.000,00
6.	Мајчина книшка и брошура за здрава бременост	Министерство за здравство	25.000	16,00	400.000,00
7.	Брошура-информација и совети за новите родители (24.000 примероци) и дистрибуција	Министерство за здравство, Институт за јавно здравје на Република Македонија	25.000	16,00	400.000,00
8.	Државен центар за репродуктивно здравје Национален координатор (12x6.000 денари) 20 медицински сестри /акушерки во породилишта за внесување на податоците (12x3.000 денари за секоја акушерка/медицинска сестра) Изработка на Софтвер	Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство и породилиштата низ државата 16 Општи болници вклучувајќи ги и приватните породилишта	1	1.000.000,00	1.000.000,00
9.	Зајакнување на капацитети на ОБ Струмица со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена	Општа болница Струмица	24 недели	5.000	120.000,00

	дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина НОВО СЕЛО				
10.	Зајакнување на капацитети на СГАБ Чаир- Скопје со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина Шутка	Специјална гинеколошко акушерска болница- Чаир	24 недели	5.000	120.000,00
11.	Приска по индикација (партиципација)	Министерство за здравство	1.500	333	500.000,00
12.	Регионални работилници за здравствени работници - гинеколози од породилиштата за методологијата за вршење на стручна ревизија на матернален морбидитет и морталитет (near miss cases) Регионални работилници за мултидисциплинарни тимови од породилиштата за методологијата за вршење на доверлива стручна ревизија на перинаталната и неонатална смртност	Министерство за здравство, Државен центар за хумана репродукција, Завод за здравствена заштита на мајки и деца/ Здравствен Дом Скопје / Институт за јавно здравје на Република Македонија	5	30.000,00X30луѓе	150.000,00
13.	Регионални работилници за патронажната служба и Ромски здравствени медијатори за семејно планирање	Завод за здравствена заштита на мајки и деца/ Здравствен Дом Скопје / Институт за јавно здравје на Република Македонија, Комитет за	5	30.000,00X30луѓе	150.000,00

	Регионални работилници за здравствени работници – од превентивните тимови и од породилиштата за советување за доење	доење		
14.	Стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, поливалентната патронажна служба и Ромски здравствени медијатори	Завод за здравствена заштита на мајки и деца/ Здравствен Дом Скопје / Институт за јавно здравје на Република Македонија	10	5000,00
15.	Едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје од страна на Ромски здравствени медијатори и патронажна служба	Завод за здравствена заштита на мајки и деца	2.200 семејства да се едуцираат	50
16.	Промоција на Европската недела на имунизација	Министерство за здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца	1	100.000,00
17.	Промоција на Светската недела на доењето	Министерство за здравство, Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца	1	100.000,00
18.	Спроведување на истражување за достапноста на услугите од здравствените работници и нивен одговор кон родово базирано насилство	Министерство за здравство, УНФПА - Фонд на население за Обединети нации, СЗО – Светска здравствена организација	1	50.000,00
	Средства кои се обезбедени од основниот Буџет			8.000.000,00
	Буџет на самофинансирачки активности на Министерството за здравство			1.500.000,00
	Вкупно			9.500.000,00

V. Финансирање

Активностите предвидени во оваа програма ќе се финансираат од Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

Распределбата на средствата по оваа програма ја врши Министерството за здравство квартално на извршителите на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

VI. Извршители на Програмата

Извршители на оваа програма се Министерство за здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца, Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје, Универзитетска клиника за детски болести - Скопје, Ромски здравствени медијатори, Национален координатор за неонатален скрининг за слух, Државен центар за репродуктивно здравје и други партнерски организации Светската здравствена организација, УНФПА, УНИЦЕФ.

VII. Следење на реализација на Програмата (мониторинг и евалуација)

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство.

VIII. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10027/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5958.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И
ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2015 ГОДИНА**

I.

Со оваа програма се уредува намената на средства за конкурентност, иновации и претприемништво вкупен износ од 12.070.000,00 (дванаесет милиони и седумдесет илјади) денари и тоа :

- 8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, - Потпрограма ДГ-Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на мали и средни претпријатија;

- 1.560.000,00 (еден милион и петстотини и шеесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, - Потпрограма 11 - Индустриска политика, сметка 637, ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за имплементација на мерки од Индустриската политика на Република Македонија 2009-2020 и

- 1.620.000,00 (еден милион и шестстотини и дваесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, - Потпрограма 11 - Ин-

дустриска политика, сметка 637, ставка 426 и 462, наменети за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија.

Средствата од Буџетот наменети за Програмата, ги распоредува Министерството за економија.

II.

Програмата се состои од мерки во следните области:

**A. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА**

За мерките од областа А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија се наменети средства во износ од 8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари и тоа за:

МЕРКА 1. Поддршка на занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од 1.000.000,00 денари.

Предмет на мерката е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност државјани на Република Македонија преку кофинансирање до 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000,00 денари, направени за следните активности:

- Набавка на опрема и алати;
- Уредување и подобрување на деловниот простор;
- Изработка на визуелен идентитет на производител/услугата (веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал);
- Дизајн на производ;
- Надоместување на трошоци за здобивање со Мајсторска титула;
- Стручно оспособување на занаетчиите.

МЕРКА 2. Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 1.800.000,00 денари.

Предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000,00 денари, направени за следните намени:

- Набавка на опрема и алати;
- Уредување/подобрување на деловниот простор и
- Грижа/чување на деца од предшколска возраст за жени кои отпочнуваат сопствен бизнис (60% од трошоците за градинка или дадилка, но не повеќе од 30.000,00 денари).

МЕРКА 3. Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 300.000,00 денари.

Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и тоа 60% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 60.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект - барател на средствата.

МЕРКА 4. Финансиска поддршка за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем во вкупен износ од 160.000,00 денари.

Предмет на мерката е финансиска поддршка за тренинг на НАССР тим, за воведување, одржување и модификација на НАССР систем, за обука до две лица од деловниот субјект, при што за секое обучено лице ќе се доделат до 20.000,00 денари.

МЕРКА 5. Финансиска поддршка за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 3.560.000,00 денари.

Предмет на мерката е финансиска поддршка за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем, и тоа 70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 250.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата.

МЕРКА 6. Кофинансирање на проекти за нефинансиска поддршка на МСП и промоција на претприемништвото и занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од 1.000.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на нефинансиска поддршка на МСП како и проекти за промоција на претприемништвото и занаетчиството во Република Македонија, односно финансиска поддршка на проекти за:

- Промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, факторинг);
- Промоција и обуки за социјално претприемништво;
- Промоција, обуки и форуми за женско претприемништво;
- Б2Б средби;
- Промоција и обуки за занаетчиството;
- Вмрежување и
- Промотивни активности (организирање на саеми и манифестации).

МЕРКА 7. Организирање на бизнис натпревар – „Биди перспективен започни свој бизнис“ во вкупен износ од 1.020.000,00 денари.

- Оваа мерка ги опфаќа следните активности:
- Објавување на јавни повици за аплицирање за бизнис идеја и бизнис план;
 - Свечена церемонија за прогласување на победниците на бизнис натпреварот и
 - Доделување на награди (I, II, III, IV и V).

МЕРКА 8. Промотивни активности во вкупен износ од 50.000,00 денари.

Предмет на мерката е учество во организирање на настан „Претприемач на годината за 2015 година“.

Постапката за доделувањето на средства од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија, за мерките 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од оваа програма ќе се изврши преку објавување на јавни повици на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми.

Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА ПОЛИТИКА

За мерките од областа Б. Имплементација на индустриската политика се наменети средства во вкупен износ од 1.560.000,00 денари и тоа за:

МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија во вкупен износ од 1.240.000,00 денари преку следните мерки:

1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар во вкупен износ од 920.000,00 денари.

Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти и тоа во износ од 75 % од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата за следните активности:

- 1.1.1 Договорни услуги за изработка на нови организациони модели врз основа на ИКТ;
- 1.1.2 Договорни услуги за изработка на техничка документација за нов производ односно за подобрување на постојниот производ;
- 1.1.3 Договорни услуги за изработка на идејно решение и/или печатење на: нова амбалажа, етикетање, лого на производ и промотивни печатени материјали;
- 1.1.4 Договорни услуги за воведување на СЕ ознака;
- 1.1.5 Договорни услуги за: изготвување на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за развој на бренд;
- 1.1.6 Договорни услуги за изработка на веб страна;
- 1.1.7 Договорни услуги за изработка на проекти за енергетска ефикасност и
- 1.1.8 Договорни услуги за изработка на проекти за зголемување на продуктивноста, ефикасноста и ефективност.

Финансиска поддршка е наменета за деловните субјекти од следните сектори, согласно НКД рев 2 (Национална класификација на дејности рев 2):

- Сектори за рударство и вадење камен и преработувачка индустрија и
- Сектор J/S: оддел 58, група 58 2; оддел 62, група 62 0 и оддел 63, група 63 1, класа 63 11

Деловните субјекти може да поднесат само едно барање од наведените активности.

При распределбата на средствата од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика, мерка 1, точка 1.1, ќе се имаат предвид критериумите согласно член 4 од Одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот 2013-2017 („Службен весник на Република Македонија бр 88/13“).

Износот на трошоците на барателот кои ги надоместува Министерството за економија, ќе се зголеми за процентот на учеството на државната помош за регионален развој на соодветниот регион на кој припаѓа барателот.

1.2 Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки - длабински и детални технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехранбена и металопреработувачка индустрија во вкупен износ од 320.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање од страна на Министерството за економија за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехранбена и металопреработувачка индустрија.

Министерството за економија ги надоместува трошоците на организаторите и реализаторите на обуките во висина од 75% од докажаните трошоци.

МЕРКА 2. Поддршка на патенти во вкупен износ од 320.000,00 денари.

Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на иноваторите во износ од 75 % од докажаните трошоци, но не повеќе од 75.000,00 денари поединечно за секој барател на средствата за следните активности:

- 1.1 Трошоци за истражување на пазарот;
- 1.2 Трошоци за учество на домашни и меѓународни настани за иновации;
- 1.3 Трошоци за аплицирање за испитување на патенти во меѓународни организации и
- 1.4 Административни трошоци во постапката за стекнување на правата и одржување во важност на патент, како и трошоци за давање на информативни услуги за патенти.

Финансиска поддршка е наменета за иноваторите физички лица државјани на Република Македонија, кои се занимаваат со истражување и развој на нови производи, процеси и услуги или подобрување на веќе постојните производи, процеси и услуги.

Постапката за доделување на средства од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика, од оваа програма ќе се изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми.

Трошоците наменети за реализација на мерка 1, точка 1.1 и мерка 2 од дел II, област Б. Имплементација на Индустриската политика од оваа програма, ќе им бидат исплатени на барателите во зависност од расположивите средства од Буџетот, по редоследот на нивното пријавување во архивата на Министерството за економија.

В. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО ЗДРУЖУВАЊЕ

За мерката од областа В. Поддршка и развој на кластерското здружување се наменети средства во вкупен износ од 1.620.000,00 денари и тоа за:

МЕРКА 1: Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.620.000,00 денари за следниве активности:

- Поддршка на заеднички проекти за поврзување на кластерите со универзитетите;
- Поддршка за развој на иновативноста и развој на брендирани производи на кластерите;
- Поддршка на кластерите за секторска извозна промоција;
- Поддршка за организирање тематски конференции и саеми и
- Поддршка за развивање на стандарди за квалитет и прилагодување на барањата на ЕУ- пазарите.

Постапката и критериумите за доделување на средства од дел II, област В, Поддршка и развој на кластерското здружување, мерка 1 од оваа програма ќе се изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми.

Кластерските здруженија може да поднесат само едно барања од наведените активности од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување, мерка 1 од оваа програма.

За активностите од мерката 1 од дел II, област Б. Поддршка и развој на кластерското здружување од оваа програма, делот на трошоците за оваа намена ги надоместува Министерството за економија во висина од 75% од проект, но не повеќе од 400.000,00 денари поединечно за секој барател по апликација.

Трошоците наменети за реализација на мерка 1 од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување од оваа програма, ќе им бидат исплатени на кластерските здруженија во зависност од расположивите средства од Буџетот.

III

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за економија.

IV

Министерството за економија, заклучно со 31 март 2016 година, до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на програмата и наменско користење на средствата.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10521/1
21 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5959.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014) и член 4 став 2 од Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, РЕПУБЛИКА КОСОВО И РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Во Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за гранични премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/2009 и 45/2012), во точката 1 алинеја 1 зборовите „Владо Мисајловски“, се заменуваат со зборовите: „Елена Кузмановска“.

Во алинејата 1 зборовите: „државен советник“ се заменуваат со зборовите: „директор за конзуларни работи“.

2. Во точка 2 во алинејата 1 зборовите „Авдиљ Реџеџи, виш полициски советник“ се заменуваат со зборовите: „Стојче Чоклески, виш полициски советник за гранични проверки и граничен надзор“.

Во алинејата 2 зборовите „Илчо Талески, раководител на одделение за административни и правни работи“, се заменуваат со зборовите: „Миле Миленковски, началник на одделение за граници и прелети“.

Во алинејата 5 зборовите: „Даниела Рендевска, раководител на одделение за меѓународна соработка“ се заменуваат со зборовите: „Неби Реџеџи, помошник раководител на сектор за просторно планирање“.

Во алинеја 6 зборовите: „Бујар Алили, началник на одделение за управување со гранични премини во Царинска управа“ се заменуваат со зборовите: „Зоран Петковски, началник на одделение за управување со гранични премини во Царинската управа“.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10518/1
13 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5960.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и бр. 188/2013), а постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-8/1 од 7.10.2014 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје за пренос на административните работи кои се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи на правното лице Екстра Консалтинг ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Горгов бр.32/13.

2. Административните работи од точка 1 на ова Решение, кои се пренесуваат на Екстра Консалтинг ДОО Скопје ќе се извршуваат во име и за сметка на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Екстра Консалтинг ДОО Скопје, административните работи од точка 1 на ова Решение ќе ги извршува самостојно, односно не смее да ги пренесува на други лица.

4. Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје во целост одговара за административните работи кои се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи, кои се пренесуваат на Екстра Консалтинг ДОО Скопје.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 01 08 - 98
17 декември 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

5961.

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето број 08-1775/1 од 2.12.2014 година за добивање согласност на Одлука број 02-1759/1 од 28.11.2014 година за изменување и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонската берза АД Скопје, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката број 02-1759/1 од 28.11.2014 година за изменување и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонската берза АД Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-103
17 декември 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

5962.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.12.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАР ОД АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Акционерското друштво Фабрика за опрема и преносници МЗТ ФОР АД Скопје се брише од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради стечај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 07-104
17 декември 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

Ред. Бр.	Име и презиме на категоризираниот спортист	Стектата спортска категорија	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Анастасија Катерина Богдановски	Спортист од меѓународна категорија	Пливање - за исполнета норма во дисциплината 100м. слободно, согласно Табела 3 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија
2.	Андреј Стојаноски	Спортист од меѓународна категорија	Пливање - за лица со оштетен слух - за освоено 4-то место на ЕП во дисциплината 200м. слободно, во Саранск-Руска Федерација, одржано од 22-30.06.2014 година

3.	Оливера Наковска Бикова	Спортист од светска катеорија	Спортско стреластво за инвалидизирани лица – за освоено 3- то место на СП за сениори во дисциплината воздушен пиштол во женска конкуренција во Сул-Германија, одржано од 18-26.07.2014 година
4.	Игор Стефановски	Спортист од светска категорија	Автомобилизам - за освоено 1-во место во генерален конечен пласман на ЕП во автомобилизам во дисциплината ридско брзински натпревари во 2014 година
5.	Зоран Ристовски	Спортист од светска категорија	Велосипедизам - за освоено 6-то место на ЕП во Здар над Сазову- Чешка Република, одржано од 28.06- 01.07.2012 година

Директор,
м-р **Марјан Спасески,с.р.**

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за споротот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14 и 177/14), ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред. Бр.	Име и презиме на стручното лице	учество во работа за остварување на спортски резултат	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Боро Блажевски	Тренер на спортистот	За учество и исполнета норма на спортист на натпревари Grand Prix Charlotte во Charlotte, NC, САД во организација на USA Swimming, кои се дел од меѓународниот календар на ФИНА, одржан од 15-18.05.2014
2.	Марјан Соколовски	Тренер на спортистот	За учество и пласман на спортистот на ЕП во пливаче за лица со оштетен слух во Саранск-Руска Федерација, одржано од 22-30.06.2014 година
3.	Бранимир Јовановски	Тренер на спортистот и тренер на националниот тим	За учество и пласман на спортистот на СП во спортско стрелаштво за инвалидизирани лица во Сул - Германија, одржано од 18-26.07.2014 година
4.	Тихомир Матевски и Стево Костовски	Стручен соработник и тренер на спортистот	За учество и пласман на ЕП во автомобиллизам во дисциплината ридско брзински натпревари во 2014 година во генерален конечен пласман
5.	Марјан Петровски	Тренер на спортистот	За учество и пласман на спортистот на ЕП во Здар над Сазову-Чешка Република, одржано од 28.06.-01.07.2012 година

Директор,
м-р **Марјан Спасески,с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ****Образложение****5966.**

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 7 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, во врска со поднесеното Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс бр.0103-54/1 од 10.12.2014 (наш бр.08-517 од 10.12.2014 година) и Заклучокот бр.02-6428/8 од 24.12.2014 година, на својата 23-та седница одржана на 24.12.2014 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО
ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ
ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА РЕГИОНАЛНО НИВО**

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат на македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето D5 - Пелистер (Битола, Ресен, Демир Хисар, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Кичево, Осломеј, Зајас, Врапчишта, Пласница, Долнени, Кривогаштани, Могија, Новаци), на Трговското радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ.

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице.

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа Одлука плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

5. Трговското радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ се обврзува да започне со вршење на дејноста со датумот на доделување на дозволата.

Во случај на непочитување на рокот за започнување на дејност наведен во став 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доделува дозвола за телевизиско или радио емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит, за која не се распишува јавен конкурс и дозволата се доделува по барање на заинтересирана страна на начин и постапка утврдени со напред цитираниот Закон.

Трговското радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, бр.0103-54/1 од 10.12.2014 (наш бр.08-517 од 10.12.2014 година), за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат на македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето D5 - Пелистер (Битола, Ресен, Демир Хисар, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Кичево, Осломеј, Зајас, Врапчишта, Пласница, Долнени, Кривогаштани, Могија, Новаци). Телевизискиот програмски сервис за кој се доделува оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува условите и обврските утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Трговското радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ како подносител на Барањето - не му е одземена дозвола за телевизиско или радио емитување во последните 5 (пет) години.

ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ за дозволата која му се доделува со оваа одлука обврзан е да плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување по барање преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво ги утврдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година.

Согласно поднесеното Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс бр.0103-54/1 од 10.12.2014 (наш бр.08-517 од 10.12.2014 година), ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, со оваа Одлука се обврза да започне со вршење на дејноста со датумот на доделување на дозволата, така што во случај на непочитување на рокот за започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 23-та седница, одржана на 24.12.2014 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

УП 1. бр. 08–693
24 декември 2014 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука Барателот за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа, на регионално ниво, може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

5967.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 7 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, во врска со поднесеното Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, наш бр.08-518 од 10.12.2014 година и Заклучокот бр.02-6428/9 од 24.12.2014 година, на својата 23-та седница одржана на 24.12.2014 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА РЕГИОНАЛНО НИВО

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат на македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето D6 - Мали Влај (Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Другово), на Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ.

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице.

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа Одлука плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

5. Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ се обврзува да започне со вршење на дејноста со датумот на доделување на дозволата.

Во случај на непочитување на рокот за започнување на дејност наведен во став 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

О б р а з л о ж е н и е

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доделува дозвола за телевизиско или радио емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит, за која не се распишува јавен конкурс и дозволата се доделува по барање на заинтересирана страна на начин и постапка утврдени со напред цитираниот Закон.

Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс (наш бр.08-518 од 10.12.2014 година), за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат на македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето на D6 - Мали Влај (Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Другово). Телевизискиот програмски сервис за кој се доделува оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува условите и обврските утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ како подносител на Барањето - не му е одземена дозвола за телевизиско или радио емитување во последните 5 (пет) години.

ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ за дозволата која му се доделува со оваа одлука обврзан е да плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување по барање преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво ги утврдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година.

Согласно поднесеното Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, наш бр.08-518 од 10.12.2014 година, ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ, со оваа Одлука се обврза да започне со вршење на дејноста со датумот на доделување на дозволатата, така што во случај на непочитување на рокот за започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 23-та седница, одржана на 24.12.2014 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

УП 1. бр. 08-694	Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
24 декември 2014 година	Претседател на Советот,
Скопје	Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука Барателот за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа, на регионално ниво, може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

5968.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20, став 1, алинеја 11, член 31 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5671/7 од 19.11.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на својата 18-та седница одржана на 19.11.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ

I. Општа одредба

Член 1

Со овој Правилник се пропишува формата и содржината на службената легитимација која Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во понатамошниот текст: Агенцијата), му ја издава на овластеното лице за вршење на стручен надзор, како и начинот на нејзино издавање и одземање.

II. Образец на службена легитимација

Член 2

Службената легитимација за вршење на стручен надзор е во правоаголна форма со димензии 7см.х10,5см. и таа се печати на пластика во бела боја.

Член 3

Предната страна на службената легитимација за вршење на стручен надзор е со следната содржина: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,,; отпечатен грб на Република Македонија и лого на Агенцијата; “АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ,,; место за фотографија; “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР,,; име и презиме на овластеното лице за вршење на стручен надзор, “ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР,,; регистарски број на службената легитимација за вршење на стручен надзор (во долниот лев агол); потпис на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во долниот десен агол) и место за печат – МП (на средина во долниот дел од службената легитимација).

Член 4

Задната страна на службената легитимација за вршење на стручен надзор е со следната содржина:

“Овластеното лице го врши стручниот надзор согласно овластувањата пропишани во членовите 30, 31, 32 и 33 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14).

Радифузерот е должен на овластеното лице при вршење на стручен надзор да му овозможи непречено вршење на стручниот надзор.

Радифузерот е должен на овластеното лице за ради вршење на стручен надзор да му овозможи во определен рок влегување во просторија каде што се наоѓаат средствата и предметите за обезбедување на медиумски услуги и да му ги стави на увид и на барање на овластеното лице да му даде информации, податоци и документација или кои било други средства потребни за вршење на стручниот надзор.,,

Член 5

Образецот на службената легитимација за вршење на стручен надзор е отпечатен кон овој Правилник и е негов составен дел (Прилог бр.1).

III. Издавање, одземање и замена на службена легитимација

Член 6

Службената легитимација за вршење на стручен надзор ја издава директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Службената легитимација му се издава на вработен во стручната служба на Агенцијата, кој од страна на директорот на Агенцијата во согласност со член 31 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е назначен за овластено лице за вршење на

стручен надзор на радиодифузери, кој се врши само заради утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и кадровските услови во согласност со барањето за добивање на дозвола за телевизиско или радио емитување.

Архивскиот број на овластувањето со кое вработениот од став 2 на овој член се назначува за овластено лице за вршење стручен надзор, се внесува како регистарски број на службената легитимација за вршење на стручен надзор.

Службената легитимација за вршење на стручен надзор која му се издава на овластеното лице од став 2 на овој член, му служи за докажување на неговото службено својство и тој е должен да ја покаже при вршењето на стручниот надзор.

Член 7

Службената легитимација за вршење на стручен надзор се одзема во следните случаи:

- кога на назначеното овластено лице за вршење на стручен надзор ќе му престане овластувањето со кое е назначено за овластено лице за вршење на стручен надзор, и
- кога на овластеното лице за вршење на стручен надзор ќе му престане работниот однос во Агенцијата.

Член 8

Овластеното лице за вршење на стручен надзор кој ќе ја загуби службената легитимација за вршење на стручен надзор или на друг начин ќе остане без неа, најдоцна во рок од 24 часа за тоа го известува директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и доставува изјава - заверена на нотар на сопствен трошок, за времето, местото и околностите под кои службената легитимација за вршење на стручен надзор е изгубена или исчезната на друг начин.

На овластеното лице за вршење на стручен надзор, во случајот од ставот 1 на овој член, му се издава нова службена легитимација за вршење на стручен надзор, а претходно издадената службена легитимација за вршење на стручен надзор се огласува за неважечка.

Во случаите од став 1 на овој член, овластеното лице за вршење на стручен надзор должно е да го надомести износот потребен за изработка на нова службена легитимација за вршење на стручен надзор.

Член 9

Службената легитимација за вршење на стручен надзор за заменува со нова во случај кога:

- службената легитимација поради нејзина дотраеност или оштетување стане неупотрблива и
- има промена на личните податоци на имателот на службената легитимација.

Член 10

Службената легитимација за вршење на стручен надзор која се одзема и заменува, се поништува.

Поништувањето на службената легитимација за вршење стручен надзор го врши тричлена комисија, определена од директорот на Агенцијата, од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата.

IV. Евиденција за службена легитимација

Член 11

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги води евиденција за секоја издадена, заменета или одземена службена легитимација, како и за задолжувањето односно раздолжувањето на овластените лица со службена легитимација за вршење на стручен надзор.

Евиденцијата од став 1 од овој член ја води организационата единица на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги која ги врши работите со човечки ресурси.

V. Завршни одредби

Член 12

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Прилог (1)

Бр. 01 – 5733/1
19 ноември 2014 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Прилог бр.1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Место за
фотографија

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН
НАДЗОР

Име и Презиме
ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА СТРУЧЕН НАДЗОР

Рег. Број _____
Дата _____ Скопје
м.п.
потпис

(предна страна)

Овластеното лице го врши стручниот надзор согласно овластувањата од членовите 30, 31, 32 и 33 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Службен весник на Република Македонија", бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14).

Радиодифузот е должен на овластеното лице при вршење на стручен надзор да му овозможи непречено вршење на стручниот надзор.

Радиодифузот е должен на овластеното лице заради вршење на стручен надзор да му овозможи во определен рок влегување во просторија каде што се наоѓаат средствата и предметите за обезбедување на медиумски услуги и да му ги стави на увид и на барање на овластеното лице да му даде информации, податоци и документација или кои било други средства потребни за вршење на стручниот надзор

(задна страна)

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5969.

Врз основа на член 28 од Законот за јавното обвинителство, Јавниот обвинител на Република Македонија на 01.12.2014 година го донесе следниот

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

І. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со Етичкиот кодекс на јавните обвинители во Република Македонија (во понатамошниот текст: Кодекс) се утврдуваат начелата и правилата на однесување на јавните обвинители на кои се должни да се придржуваат заради зачувување и натамошен развој на достоинството и угледот на јавното обвинителство, како единствен и самостоен државен орган.

ІІ. ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Член 2

Јавните обвинители во извршување на својата должност, во односите со другите органи, странките и граѓаните, во јавноста, како и во меѓусебните односи должни се да се придржуваат на следните начела:

- начело на законитост;
- начело на непристрасност и законитост;
- начело на трудољубивост и стручно постапување;
- начело на честност и неподмитливост;
- начело на професионалност;
- начело на достоинство и
- начело на воздржаност.

Член 3

Законитост

Јавните обвинители се должни да постапуваат законито и стручно, во согласност со Уставот на Република Македонија, законите, ратификуваните меѓународни договори во согласност со Уставот и другите подзаконски акти, така да законитоста и правилноста на нивните одлуки можат да се проверат и секогаш да можат да се утврдат причините поради кои се донесени таквите одлуки.

Член 4

Непристрасност и независност

Јавните обвинители својата должност ја извршуваат објективно, непристрасно и независно од влијанија, мислењето на јавноста и надворешните притисоци, без предрасуди, со почитување и штитење на основните човекови права утврдени со Уставот, законите и Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи, со почитување на достоинството на другите, без оглед на тоа за кое лице станува збор и без оглед на

неговиот статус, без дискриминација во поглед на верата, полот, сексуалната определба, националното и регионално потекло, припадност на етничка група, раса, возраст или било која друга основа.

Јавните обвинители не смеат да имаат непримерни врски со законодавната и извршната власт, ниту да дозволат влијание од нивна страна, така да јавноста нема сомневање за постоење на такви врски или влијанија.

Јавните обвинители се должни да се изземат од постапување во предмети за кои постојат причини кои би ја довеле под сомнение нивната непристрасност.

Јавните обвинители се должни при постапувањето да го штитат општиот интерес и да се стремат да постигнат рамнотежа помеѓу општиот интерес и правата и оправданите интереси на поединци.

Јавните обвинители се должни во јавноста да придонесуваат за афирмација на стручноста, честоста, самостојноста и непристрасноста на својата функција.

Член 5

Трудољубивост и стручно постапување

Јавните обвинители заради вршење на својата должност мора да имаат високо ниво на познавање на правото и неговата примена. Тоа вклучува обврска за непрекинато стручно усовршување и образование. Јавните обвинители се должни да ги почитуваат роковите во текот на постапката, правилата за приоритет во решавањето на предметите, примените предмети од ист степен на итност да ги решаваат спрема редоследот на прием во работа и во согласност со одредбите од Правилникот за внатрешното работење на јавните обвинителства.

Јавните обвинители се должни пред донесување на мериторна одлука да ги преземат сите потребни дејствија во кривичната постапка со цел да се прибават докази и потполно и вистинито да се утврди фактичката состојба.

Член 6

Честност и неподмитливост

Јавните обвинители не смеат да ја користат својата службена положба и углед заради остварување на имотна и друга корист за себе или за други, не смеат да примаат подароци и бесплатни услуги, ако со тоа може да ја доведат во прашање нивната непристрасност и објективност.

Јавните обвинители, како предмет на постојан надзор од јавноста, слободно и доброволно ги прифаќаат ограничувањата кои им ги наметнува функцијата која ја извршуваат.

Јавните обвинители нема да дозволат адвокат, политичка партија, меѓународна или домашна невладина организација која се занимава со набљудување на судските постапки, да ги користат нивните куќи, деловните простории или станови како канцеларии.

На јавните обвинители им е забрането да ја користат својата функција или информациите кои ги добиле преку својата функција за своја лична корист или за лична корист на некој друг.

Член 7 Професионалност

Јавните обвинители кога ќе примат од повисокиот јавен обвинител напатствија за постапување во одредени предмети, ќе се воздржат за тоа да даваат известувања или коментари на други.

Јавните обвинители пред преземање било какви работи надвор од јавното обвинителство, а кои не се регулирани со одредбите од Законот за јавното обвинителство, мора да го известат за тоа претпоставениот односно повисокиот јавен обвинител и да постапуваат во согласност со добиеното мислење.

Јавните обвинители нема да ги коментираат во јавноста заклучоците, ставовите, препораките, мислењата, упатствата и други одлуки донесени од Јавниот обвинител на Република Македонија, стручниот колегиум или донесени на состаноци на јавното обвинителство.

Јавните обвинители во вршењето на својата функција и во јавноста, ќе ја почитуваат пресумпцијата на невиност, не само за предметите по кои постапуваат, туку и за останатите предмети по кои постапуваат други јавни обвинители.

Член 8 Достоинство

Јавните обвинители во рамките на работното време и надвор од него, мора да се однесуваат така што нема да го доведат во прашање достоинството и угледот на јавното обвинителство, да се воздржуваат од извршување на активности кои би биле во судир со службените должности или би можеле да го намалат нивниот општествен углед и угледот на јавното обвинителство.

Јавните обвинители ќе го известат повисокиот јавен обвинител за активностите кои во перцепцијата на јавноста би можеле да побудат сомнение во нивната самостојност и објективност и со тоа би го нарушле нивниот општествен углед и угледот на јавното обвинителство во целина.

Јавните обвинители се должни да внимаваат на своето однесување на јавните места и однесувањето воопшто, за да не нанесат штета на угледот на јавното обвинителство или на јавнообвинителската функција.

Во начелото на достоинство влегува и однесувањето и личниот изглед на јавните обвинители во и надвор од работното време, кое нешто ќе се регулира со посебен кодекс.

Јавните обвинители особено ќе внимаваат на однесувањето и личниот изглед кога се учесници или присуствуваат на меѓународни конференции, студиски посети во странство, или преземаат службени дејствија во странска држава.

Член 9 Воздржаност

Јавните обвинители мора да се воздржуваат од давање изјави или било кои други дејствија со кои може да ја доведат во прашање или сомнение својата независност, непристрасност, лојалност и достоинство. Должни се спрема колегите, вработените и странките да се однесуваат со внимание, достоинствено и со ре-

зервираност, кои се составни компоненти на јавнообвинителската функција. Тоа вклучува и обврска за почитување на државна, службена или деловна тајна и обврска да задржи за себе се што дознале за странките, за нивните права, обврски и правни интереси во рамките на вршењето на должноста, освен ако тоа не би претставувало кривично дело.

Јавните обвинители се должни да ја почитуваат професионалната доверливост во текот на вршењето на функцијата и по престанокот на вршење на функцијата да ги чуваат тајните податоци кои ги дознале при извршување на функцијата.

III. ОДНОСИ И СОРАБОТКА ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Член 10

Јавните обвинители пред преземање на одредена работа или одлука за која сметаат дека може да биде заинтересирана јавноста или ќе влијае на угледот и положбата на јавното обвинителство, треба за тоа да го известат претпоставениот, односно повисокиот јавен обвинител.

Јавните обвинители при заедничката работа меѓусебно ќе се уважуваат едни со други и ќе се однесуваат со взаемно почитување.

Јавните обвинители својата работа ќе ја насочат на постигнување што подобри резултати и секогаш кога е тоа потребно ќе работат заедно, почитувајќи се меѓусебно и запознавајќи ги другите со своите сознанија за работата која ја работат.

Јавните обвинители кои присуствувале на семинари, работилници, тркалезни маси, студиски посети во странство и слично, на соодветен и транспарентен начин ќе ги споделат искуствата и знаењата кои ги стекнале.

Јавните обвинители нема едни од други или од останатите вработени да бараат услуги кои би довеле до компромитирачки ситуации или до нарушување на односите.

Член 11

Јавните обвинители одговараат на својот претпоставен, односно на повисокиот јавен обвинител за својата работа и методите со кои се користат во извршување на своите работи.

Јавните обвинители своите претпоставени, на време и без нивно посебно барање ќе ги известат за своите предмети и сознанија врзани за работата на јавното обвинителство, за кои разумно може да се смета дека е важно за тоа да бидат запознати.

Јавните обвинители се должни да ги применуваат задолжителните упатства и писмените укажувања дадени од повисоките јавни обвинители.

Член 12

Јавните обвинители на јавните обвинителства во Република Македонија во секојдневната работа спрема вработените во јавното обвинителство ќе се однесуваат отворено и со почитување, ќе бидат праведни и ќе даваат добар пример со своето работење, а другите јавни

обвинители и вработените во јавните обвинителства ќе ги известуваат за сите предмети за кои е нужно да бидат запознаени и ќе осигураат достапност на податоците неопходни за квалитетно извршување на работите, за да вработените својата должност добро и правилно ја извршат.

Во организацијата на работата, Јавните обвинители на јавните обвинителства во РМ мора да водат сметка и да ги почитуваат барањата, афинитетите, можностите и способностите на вработените, да ги поттикнуваат на стручно усовршување и образование, како и да се воздржуваат од приватизирање на односите и поттикнување на вработените на дејствување спротивно на Кодексот.

Јавните обвинители спрема јавнообвинителската служба и останатите вработени ќе се однесуваат на начин на кој ќе обезбеди почитување и углед на функцијата која ја извршуваат.

Член 13

Јавните обвинители ќе ги почитуваат законските одредби за односите помеѓу повисоките и пониските јавни обвинители, меѓусебно ќе соработуваат со цел за постигнување подобри резултати, при што ќе бидат отворени за соработка, размена на информации и податоци за кои дознале, а кои можат да бидат од интерес за работењето на друго јавно обвинителство.

IV. ОДНОСИ И СОРАБОТКА СО ДРУГИ

Член 14

Односи со судот

Јавните обвинители при застапувањето пред судовите и во секојдневната комуникација со судот, должни се да го почитуваат и чуваат достоинството на судот, своето лично достоинство и достоинството на јавното обвинителство.

Јавните обвинители надвор од рочиште или главната расправа, не смеат да ги коментарат донесените одлуки од судот или за тоа како судот треба да постапува во одреден предмет, ниту пак на било кој начин во јавноста ќе изнесуваат информации за работата на судот.

Член 15

Односи со полиција и други државни органи кои постапуваат во предистражната постапка

Јавните обвинители во односите со полицијата и другите државни органи кои постапуваат во предистражната постапка, ќе постапуваат на начин на кој се поттикнува соработка, при што ќе се даваат јасни насоки и ќе се донесуваат разбирливи одлуки во согласност со законот и своите овластувања и одговорности.

Јавните обвинители ќе даваат насоки и наредби на полицијата и другите државни органи кои постапуваат во предистражната постапка на законит и уреден начин, за да не би се довело под сомнение дејствувањето на полицијата и на другите државни органи, а ако утврдат дека е направена злоупотреба и е постапено спротивно на законот, ќе преземат потребни мерки во согласност со своите овластувања.

Член 16

Извиди

Јавните обвинители ќе преземат се што е потребно да подносителот на кривичната пријава или други лица за чии изјави сметаат дека можат да придонесат за оценка на веродостојноста на наводите од пријавата, не се оптоваруваат повеќе отколку што е нужно и во интерес на уредно извршување на законската постапка. Ако е неопходно, ќе се преземат потребни мерки за заштита на тие лица и нивните блиски.

Член 17

Однос со осомничениот и обвинетиот

Јавните обвинители мора да внимаваат да не се користат докази за кои знаат дека се добиени или за кои основано веруваат дека се добиени на незаконит начин. Ако при прибавувањето на таков доказ дошло до грубо кршење на основните човекови права, тогаш истиот може да се користи за иницирање законска постапка против лицето кое е одговорно за таквото кршење.

Јавните обвинители при спроведувањето на извиди, ќе преземаат дејствија за пронаоѓање на објективната вистина, при што во своето разгледување ќе ги земат предвид сите околности, како оние кои одат во прилог на осомничениот односно обвинетиот, така и оние кои му се ставаат на товар. Кога јавните обвинители ќе дознаат факти и податоци кои се во корист на осомничениот односно обвинетиот или дознаат за факти и докази кои се важни за донесување на одлука, за истите ќе го известат осомничениот односно обвинетиот.

Јавните обвинители во односите со осомничениот односно обвинетиот, како и со лицето со кое соработуваат во постапката и за кое постои основано сомнение дека извршило кривично дело, треба да ги штитат нивните правата и угледот, како и својот углед и угледот на јавното обвинителство. Јавните обвинители при тоа мора да се воздржат од било какви дејствија кои можат да ја доведат под сомнение нивната објективност. За таа цел контактите треба да се одржуваат во службени простории, со составување на службени белешки или снимки од разговорот со тоа лице.

Член 18

Однос со спротивната страна

Јавните обвинители се должни да постапуваат искрено и чесно со спротивната страна, секогаш ќе бидат отворени за спогодба со истата внимавајќи при тоа на интересите на државата и на другите странки кои ги застапуваат во постапката.

Јавните обвинители секогаш ќе бидат отворени и за други начини на решавање на кривичните предмети согласно законот, заради забрзување на постапката, но не на штета на законските начела и интересите на оние кои во тие постапки ги застапува.

Член 19

Однос со жртвата на кривичното дело односно оштетениот и странката која ја застапува Јавното обвинителство

Јавните обвинители ќе обратат посебно внимание на жртвата на кривичното дело односно на оштетениот и нивните најблиски во заштита на нивните интереси. Јавните обвинители кои работат на конкретен предмет ќе им ги дадат на оштетениот и странката која ја застапува јавното обвинителство сите потребни известувања за состојбата и крајната одлука донесена во постапката, како и за нивните права кои во таа постапка можат да ги остваруваат.

Јавните обвинители ќе се воздржат од изнесување на своето лично мислење при давањето известувања на странките за правилноста на донесената одлука, преземените постапки за кои даваат известувања, како и од давање изјави за можниот исход на постапката.

Член 20

Однос со странките и граѓаните воопшто

Во вршењето на својата должност јавните обвинители ќе се однесуваат внимателно и совесно кон сите со кои доаѓаат во контакт. Спрема граѓаните хумано и културно ќе постапуваат. На барање на тие лица ќе им ги дадат во разумен рок сите информации кои се овластени да ги дадат, а ако не можат да постапат по барањето, ќе ги запознаат со причините за неможноста за постапување.

Јавните обвинители се должни да одбијат примање подароци и услуги од странките и од другите учесници во постапката. Ако подароците или услугите се направени спротивно на нивната волја, ќе ги известат претпоставените веднаш штом за тоа ќе имаат сознанија, писмено и со наведување на околностите во кои е даден подарокот или направена услугата. На ист начин ќе постапат и ако станува збор за обид за давање подарок или правење услуги.

Член 21

Однос со органите на државната управа

Јавните обвинители во односот со службениците во органите на државната управа ќе тежнеат кон целисходна постапка, како во кривичната, така и во граѓанската и управната постапка. Разговорите и состаноците со вработените во органите на државната управа должни се да ги водат како стручни и доверливи соговорници.

Јавните обвинители заради сузбивање на корупцијата во органите на државната управа при своето постапување по конкретни предмети за кривични дела сторени од вработените во овие органи, на соодветниот орган на државната управа ќе му ги достават релевантните податоци и докази потребни за прекинување на коруптивните дејствија и спречување на понатамошно извршување на такви кривични дела, како и за други кривични дела кои можат да бидат од влијание за интегритетот на органите на државната управа.

Член 22

Однос со медиуми

Во поединечни кривични предмети, како и други случаи, јавните обвинители ќе го изнесат своето мислење за случајот само на рочиште. Јавните обвинители

или лицето кое што го овластило за тој случај се должни на медиумите да им дадат што е можно повеќе објективна информација која во тоа време е оправдана и дозволена со оглед на стадиумот на постапката, земајќи ги при тоа во предвид сите околности на случајот, а особено правата на жртвата на кривичното дело односно оштетениот, како и на осомничениот односно обвинетиот.

Член 23

Меѓународна соработка

При работата на барањата за давање на правна помош јавните обвинители бараната помош ќе ја дадат во најкраток можен рок.

V. НАДЗОР НА ПРИМЕНАТА НА ЕТИЧКИОТ КОДЕКС

Член 24

Етички совет

Заради надзор на почитувањето и толкувањето на Етичкиот кодекс се основа Етички совет кој го сочинуваат претседател и четири членови од редот на јавните обвинители.

Претседателот на Етичкиот совет го избираат членовите од своите редови.

Членовите на Етичкиот совет ги именува и разрешува Јавниот обвинител на Република Македонија за период од 4 години, со право на уште еден мандат, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на кодексот.

Еден од кандидатите за членови на Етичкиот совет се избира на предлог на Советот на јавни обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители членови на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, а останатите се избираат од Јавниот обвинител на Република Македонија.

При именувањето на членовите на Етичкиот совет ќе се почитува принципот на правична и соодветна застапеност на етничките заедници кое не се мнозинство во Република Македонија.

Член 25

Етичкиот совет може на барање на јавен обвинител да даде мислење за усогласеноста на одредено однесување со Етичкиот кодекс.

Постапката со која се утврдува повреда на начелата на Кодексот, Етичкиот совет ја регулира со Правилник, а начинот на работа на Советот го регулира со Деловник.

Член 26

Етичкиот совет дава мислење и препораки по повод претставките за однесувањето на јавните обвинители кое подносителите го сметаат за спротивно на Кодексот, по сопствена иницијатива, како и по предлог на непосредно повисокиот јавен обвинител.

На Јавниот обвинител на кого се однесува претставката ќе му се овозможи право на одговор во рок од осум дена.

За претставките кои ќе ги оцени како основани Етичкиот совет го известува претпоставниот јавен обвинител во обвинителството во кое јавниот обвинител ја извршува функцијата, како и повисокиот јавен обвинител. Ако се работи за основани претставки против јавен обвинител на основно јавно обвинителство, јавен обвинител на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и јавен обвинител на вишо јавно обвинителство, за тоа ќе го известат Јавниот обвинител на Република Македонија.

Член 27

Постапувањето на Етичкиот совет не го спречува спроведувањето на мерките од надлежност на Јавниот обвинител на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија во врска со одговорноста на јавниот обвинител за повреда на должноста, како ни други пропишани облици на одговорност на јавниот обвинител во врска со внатрешниот надзор кога со поединечно однесување се исполнети претпоставките за спроведување на тие мерки.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Овој Кодекс влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Јавниот обвинител на Република Македонија, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 29

Членовите на Етичкиот совет ќе се именуваат во рок од 30 дена од денот на донесувањето на кодексот.

А бр.725/14
1 декември 2014 година
Скопје

Јавен обвинител на
Република Македонија,
Марко Зврлевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5970.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), и Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА 2014 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ, УП1 БР. 08-77/14 ОД 30.06.2014 ГОДИНА

Член 1

(1) Точка 2 од Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2014 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје, УП1 бр. 08-77/14 од 30.06.2014 година, се менува и гласи:

„Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2014 година се утврдува да изнесува 0,0083 ден/kWh за тргување со планирани количини на електрична енергија од 8.037.361.475 kWh.“

Член 2

(1) Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

(1) Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари до 30 јуни 2015 година.

УП1 Бр. 08-77/14
23 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5971.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 23 став 2 од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11), постапувајќи по Барањето од Акционерското друштво ГА-МА Скопје за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас, бр.0702-2064 од 24.11.2014 година, на седницата одржана на 25 декември 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ МАКСИМАЛНИ ПРИХОДИ И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2015 ГОДИНА НА АД ГА-МА СКОПЈЕ

1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста пренос на природен гас во 2015 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 212.015.443 денари и тарифа од 1,3530 ден/nm³, за пренесени 156.695.902 nm³ природен гас.

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста управување со системот за пренос на природен гас во 2015 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 28.911.197 денари и тарифа од 0,1845 ден/м³, за пренесени 156.695.902 м³ природен гас.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

УП1 бр. 08 - 253/14
25 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

5972.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13, 41/14 и 151/14) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Акционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“, во државна сопственост – Скопје, со скратено име АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, за менување на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 24.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Акционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“, во државна сопственост – Скопје, со седиште на улица „11 Октомври“ бр. 9, Република Македонија, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија издадена со Одлука бр.02-1391/1 од 18.11.2005 година, („Службен весник на РМ“ бр. 69/05) се менува содржината на лиценцата која е прилагодена на Законот за енергетика, и со тоа што во Прилог 2 се додава Табела V. Податоци за ВЕЦ приклучени на преносна / дистрибутивна мрежа - Парк на Ветерни Центри БОГДАНЦИ – ЛОТ 1 Ветерни Турбини.

2. Изменетата лиценца е прилог 1 и 2 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-261/14
24 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Акционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“, во државна сопственост – Скопје, со седиште на улица „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено име АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата 24.12.2014 година

4. Датум до кога важи лиценцата 24.12.2049 година

5. Евидентен број на издадената лиценца ЕЕ - 05.01.1/05.2/14

6. Број на деловниот субјект – 6023754

7. Единствен даночен број – 4030005560757

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија како дејност од јавен интерес, правата и обврските на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценца) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производството на електрична енергија во хидроелектричните центри, термоелектричните центри, термоелектричните центри-топлани, ветерна електрана и други електрични центри.

9. Подрачје на вршење на енергетската дејност

Согласно Законот за енергетика и одредбите од оваа лиценца, носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ја врши на територијата на Република Македонија.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ја врши со производните капацитети наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за пренос на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за пренос на електрична енергија заради непречено вршење на енер-

гетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди производство на електрична енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи што се снабдуваат преку снабдувач во краен случај на електрична енергија;

- достави на одобрување Договор за купопродажба на електрична енергија за наредната година со снабдувачот во краен случај за електрична енергија најдоцна до 30 ноември секоја календарска година до Регулаторна комисија за енергетика, чиешто времетраење не може да биде пократко од една календарска година;

- го продава вишокот на произведена електрична енергија на пазарот на електрична енергија согласно Правилата за вишок на електрична енергија одобрени од Регулаторна комисија за енергетика;

- доставува месечни извештаи за продажбата на вишокот на произведена електрична енергија;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Пазарните правила, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти, при изградба, реконструкција, редовни годишни ремонти на објектите, постројките, уредите и инсталациите вклучени во процесот на производство на електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност, енергија и системски услуги до точката на прием;

13. Планирање на одржување на постојните и изградба на нови производни капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Заради долгорочно обезбедување на сигурност во снабдувањето со електрична енергија, носителот на лиценцата е должен да врши изградба на нови производни капацитети во согласност со стратешките определби за развој на енергетиката на Република Македонија.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на постојни и изградба на нови производни капацитети за период

од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење по планот од операторот на електроенергетскиот систем.

Планот за одржување на постојни и изградба на нови производни капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на постојните производни капацитети;

- потреба од ревитализација на постојните производни капацитети;

- проценка за идни потреби од нови производни капацитети;

- локации каде се планира да се изградат новите производни капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Изготвување на годишна програма за ремонт

Носителот на лиценцата е должен да изготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика годишна програма за ремонти на производните капацитети и истата да ја објави на својата веб страна.

Пред да пристапи кон ремонт на производните капацитети, носителот на лиценцата е должен да ја извести, Регулаторната комисија за енергетика, за точниот датум на отпочнување и времетраење на ремонтот.

15. Обврска за обезбедување на резерви со гориво

Носителот на лиценцата е должен да има постојани резерви на јаглен и друг вид на гориво, кои во услови на кризна состојба ќе обезбедат непречена работа на термоелектричната централа за триесет дена.

Носителот на лиценцата во својот годишен финансиски план треба да предвиди и да обезбеди финансиски средства за покривање на неопходните трошоци за набавка и одржување на резервите со јаглен и друг вид на гориво.

17. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

18. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием, количество на гориво потрошено за производство на електрична енергија, количина на системски услуги, количина на електрична енергија за балансна регулација, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на постојни и изградба на нови производни капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

19. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за вкупната количина на произведената и испорачаната електрична енергија, количес-

твото на гориво потрошено за производство на електрична енергија, количините на системски услуги, количината на електрична енергија за балансна регулација, бројот и времетраењето на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

20. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во преносниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за пренос на електрична енергија.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за пренос на електрична енергија или Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Табела I. Податоци за ХЕЦ приклучени на преносна / дистрибутивна мрежа:

Хидро производствени капацитети

1. ХЕЦ “Глобочица” – Струга

1.1 Податоци за акумулацијата

≠	Име на акумулација.....	Глобочица
≠	Максимална кота (m)	687,50 m н.в
≠	Минимална кота (m)	682,50 m н.в
≠	Корисен волумен (m ³).....	12.166.114 m ³

1.2 Податоци

≠	Број на производни единици.....	2
≠	Номинална моќност на хидроелектрана (MW).....	42,560 MW
≠	Расположива моќност на хидроелектрана (MW).....	42,560 MW
≠	Максимална моќност на хидроелектрана (MW).....	44,097 MW

1.3 Податоци за опремата

1.3.1 Производни единици (агрегати)

≠	Број на производни единици.....	2
≠	Спремност за функција за автоматска регулација.....	да
≠	Спремност за управување од диспечерски центар.....	да

1.3.2 Турбина

≠	Тип.....	TF 1.72/213-13
≠	Производител.....	Литострој - Љубљана
≠	Номинална моќност (MW).....	21,850 MW
≠	Номинален пад (m).....	97,02 m
≠	Номинален проток (m ³ /s).....	25 m ³ /s
≠	Брзина на вртење (min ⁻¹).....	375 min ⁻¹
≠	Брзина на вртење при побег (min ⁻¹).....	700 min ⁻¹
≠	Максимален кпд.....	0,917
≠	Момент на инерција (tm ²).....	400 tm ²
≠	Дозволен пораст на вртежи.....	32%

1.3.3 Генератор

-	Тип.....	S 4264 - 16
≠	Производител.....	Раде Кончар - Загреб
≠	Номинална моќност (MVA).....	26 MVA
≠	Номинален напон (V).....	10.500 V ± 5%
≠	Номинална фреквенција (Hz).....	50 Hz
≠	Номинална струја (A).....	1.430 A ± 5%
≠	Номинален фактор на моќност (cos φ).....	0,80
≠	Номинална брзина на вртење (min ⁻¹).....	375 min ⁻¹
≠	Брзина на вртење при побег (min ⁻¹).....	700 min ⁻¹
≠	Струја на возбуда (A).....	617 A
≠	Напон на возбуда (V).....	119,70 V
≠	Замавен момент (tm ²).....	400 tm ²

1.3.4 Трансформатор

- Тип.....	2 Тог 26000 - 123
≠ Производител.....	Раде Кончар - Загреб
≠ Номинална моќност (MVA).....	26 MVA
≠ Номинален напон (V).....	115.500 /10.500 V
≠ Номинална фреквенција (Hz).....	50 Hz
≠ Номинална струја (A).....	136/1.430 A
≠ Ладење.....	ONAN
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5

2. ХЕЦ “Шпилје” – Дебар**2.1 Податоци за акумулацијата**

≠ Име на акумулација.....	Дебарско Езеро
≠ Максимална кота (m)	580 m н.в
≠ Минимална кота (m)	560 m н.в
≠ Корисен волумен (m³).....	212.000.000 m³

2.2 Податоци

≠ Број на производни единици.....	3
≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW).....	84 MW
≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW).....	до 84 MW
≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW).....	84 MW

2.3 Податоци за опремата**2.3.1 Производни единици (агрегати)**

≠ Број на производни единици.....	3
≠ Спремност за функција за автоматска регулација.....	да
≠ Спремност за управување од диспечерски центар.....	да

2.3.2 Турбина

≠ Тип.....	Францис-вертикална
≠ Производител.....	Литострој - Турбоинститут
≠ Номинална моќност (MW).....	28.000 kW
≠ Номинален нето пад (m).....	87 m
≠ Нето пад (m).....	72,70 m – 91,30 m
≠ Номинален проток (m³/s).....	36 m³/s
≠ Брзина на вртење (min⁻¹).....	300 min⁻¹
≠ Брзина на вртење при побег (min⁻¹).....	550 min⁻¹
≠ Оптимален к.п.д.....	0,94
≠ Момент на инерција (kgm²).....	3,342 kgm²
≠ Дозволен пораст на вртежи.....	32%

2.3.3 Генератор

≠ Тип..	
а) ротор.....	S 4705-20
≠ Производител	
а) ротор.....	Раде Кончар – Загреб
б) статор.....	Елпром - Софија

≠	Номинална привидна моќност (kVA).....	31.100 kVA
≠	Номинален напон (V).....	10.500 V $\pm$ 5%
≠	Номинална фреквенција (Hz).....	50 Hz
≠	Номинална струја (A).....	1.710 A $\pm$ 5%
≠	Номинален фактор на моќност (cos ϕ).....	0,90
≠	Номинална брзина на вртење (min ⁻¹).....	300 min ⁻¹
≠	Брзина на вртење при побег (min ⁻¹).....	550 min ⁻¹
≠	Струја на возбуда (A).....	542 A
≠	Напон на возбуда (V).....	117,50 V
≠	Замавен момент (tm ²).....	800 tm ²

2.3.4 Трансформатор

≠	Тип.....	3 Tog 26000-123
≠	Производител.....	Раде Кончар - Загреб
≠	Номинална моќност (MVA).....	31.100 kVA
≠	Номинален напон (V).....	10.500/15.500 V
≠	Номинална фреквенција (Hz).....	50 Hz
≠	Номинална струја (A).....	155/1.710 A
≠	Ладење.....	N/F
≠	Спрега на намотката.....	Yd 5

3. ХЕЦ “Маврово” – Гостивар

3.1 Податоци за акумулацијата

≠	Име на акумулација.....	Мавровска акумулација
≠	Максимална кота (m)	1230,50 m н.в
≠	Минимална кота (m)	1207,00 m н.в
≠	Корисен волумен (m ³).....	242.275.000 m ³

3.2 Податоци

3.2.1 ХЕЦ Вруток

≠	Број на производни единици.....	4
≠	Номинална моќност на хидроелектрана (MW).....	150 MW
≠	Расположива моќност на хидроелектрана (MW).....	до 150 MW
≠	Максимална моќност на хидроелектрана (MW).....	150 MW

3.2.2 ХЕЦ Равен

≠	Број на производни единици.....	3
≠	Номинална моќност на хидроелектрана (MW).....	19,20 MW
≠	Расположива моќност на хидроелектрана (MW).....	до 19,20 MW
≠	Максимална моќност на хидроелектрана (MW).....	19,20 MW

3.2.3 ХЕЦ Врбен

≠	Број на производни единици.....	2
≠	Номинална моќност на хидроелектрана (MW).....	12,80 MW
≠	Расположива моќност на хидроелектрана (MW).....	до 12,80 MW
≠	Максимална моќност на хидроелектрана (MW).....	12,80 MW

3.3 Податоци за опремата**3.3.1 Производни единици (агрегати)****3.3.1.1 ХЕЦ Вруток**

- ≠ Број на производни единици..... 4
- ≠ Спремност за функција за автоматска регулација..... да
- ≠ Спремност за управување од диспечерски центар..... да

3.3.1.2 ХЕЦ Равен

- ≠ Број на производни единици..... 3
- ≠ Спремност за функција за автоматска регулација..... да
- ≠ Спремност за управување од диспечерски центар..... не

3.3.1.3 ХЕЦ Равен

- ≠ Број на производни единици..... 2
- ≠ Спремност за функција за автоматска регулација..... да
- ≠ Спремност за управување од диспечерски центар..... не

3.3.2 Турбина**3.3.2.1 ХЕЦ Вруток**

- ≠ Тип..... Пелтон – вертикална Р4 1.81/200 (за сите агрегати)
- ≠ Производител..... Литострој - Љубљана
- ≠ Номинална моќност (MW)..... 42 MW
- ≠ Номинален нето пад (m)..... 525 m
- ≠ Номинален проток (m³/s)..... 9 m³/s
- ≠ Номинален број на вртежи (врт/min)..... 500 врт/min
- ≠ Дозволен број на вртежи при побег (врт/min)..... 900 врт/min

3.3.2.2 ХЕЦ Равен

- ≠ Тип

за агрегати А и Б Франсис – вертикална F 1.065/210

за агрегат Ц Франсис – вертикална F 1.0/227R

- ≠ Производител..... Литострој - Љубљана
- ≠ Номинална моќност (MW)..... 7,5 MW
- ≠ Номинален нето пад (m)..... 70,50 m
- ≠ Номинален проток (m³/s)..... 12 m³/s
- ≠ Номинален број на вртежи (врт/min)..... 500 врт/min
- ≠ Дозволен број на вртежи при побег (врт/min)..... 900 врт/min

3.3.2.3 ХЕЦ Врбен

- ≠ Тип..... Франсис – хоризонтална F 1.2/90 S
- ≠ Производител..... Литострој - Љубљана
- ≠ Номинална моќност (MW)..... 6,4 MW
- ≠ Номинален нето пад (m)..... 185 m
- ≠ Номинален проток (m³/s)..... 4 m³/s
- ≠ Номинален број на вртежи (врт/min)..... 750 врт/min
- ≠ Дозволен број на вртежи при побег (врт/min)..... 1.350 врт/min

3.3.3 Генератор**3.3.3.1 ХЕЦ Вруток****А) Агрегати А и Б**

≠ Тип.....	S 380/175-12
≠ Производител.....	Раде Кончар - Загреб
≠ Номинална привидна моќност (MVA).....	42 MVA
≠ Номинален напон (V).....	12.000 V +10% - 5%
≠ Номинална струја (A).....	2.020 A
≠ Номинален фактор на моќност (cos φ).....	0,90
≠ Номинален број на вртежи (врт/min).....	500 врт/min ⁻¹
≠ Број на вртежи при побег (врт/min).....	900 врт/min
≠ Номинална струја на возбуда (A).....	655 A
≠ Номинален напон на возбуда (V).....	170 V
≠ Број на полови на роторот.....	12

Б) Агрегати Ц и Д

≠ Тип.....	S – 4005 - 12
≠ Производител.....	Раде Кончар - Загреб
≠ Номинална привидна моќност (MVA).....	42,00 MVA
≠ Номинален напон (V).....	12.000 V +10% - 5%
≠ Номинална струја (A).....	2.020 A
≠ Номинален фактор на моќност (cos φ).....	0,90
≠ Номинален број на вртежи (врт/min).....	500 врт/min ⁻¹
≠ Број на вртежи при побег (врт/min).....	900 врт/min
≠ Номинална струја на возбуда (A).....	873 A
≠ Номинален напон на возбуда (V).....	140 V
≠ Број на полови на роторот.....	12

3.3.3.2 ХЕЦ Равен**А) Агрегати А, Б и Ц**

≠ Тип.....	
а) ротор.....	S - 2804-12
б) статор.....	НУЕ9 02 02
≠ Производител.....	
а) ротор.....	Раде Кончар – Загреб
б) статор.....	Сарелем - Франција
≠ Номинална привидна моќност (MVA).....	9 MVA
≠ Номинален напон (V).....	6.300 V
≠ Номинална струја (A).....	825 A
≠ Номинален фактор на моќност (cos φ).....	0,90
≠ Номинален број на вртежи (врт/min).....	500 врт/min ⁻¹

3.3.3.3 ХЕЦ Врбен**А) Агрегати А и Б**

≠ Тип.....	S - 2503-8
≠ Производител.....	Раде Кончар - Загреб
≠ Номинална привидна моќност (MVA).....	9,50 MVA
≠ Номинален напон (V).....	6.300 V
≠ Номинална струја (A).....	870 A
≠ Номинален фактор на моќност (cos φ).....	0,90
≠ Номинален број на вртежи (врт/min).....	750 врт/min ⁻¹

3.3.4 Трансформатор

3.3.4.1 ХЕЦ Вруток

А) Блок трафо А

≠ Тип.....	TP-8 TB5000-110
≠ Номинална моќност (кVA).....	50.000 кVA
≠ Номинален напон (V).....	12.000 - 116.000 V
≠ Номинална струја (A).....	249 – 2.406 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_K	11%

Б) Блок трафо Б

≠ Тип.....	TP-8 TB5000-110
≠ Номинална моќност (кVA).....	50.000 кVA
≠ Номинален напон (V).....	12.000 - 116.000 V
≠ Номинална струја (A).....	249 – 2.406 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_K	11%

В) Блок трафо Ц

≠ Тип.....	TOV-42000-123
≠ Номинална моќност (кVA).....	42.000 кVA
≠ Номинален напон (V).....	11.600 - 12.000 V
≠ Номинална струја (A).....	209 – 2.020 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_K	10.80%

Г) Блок трафо Д

≠ Тип.....	2TOV-42000-123
≠ Номинална моќност (кVA).....	42.000 кVA
≠ Номинален напон (V).....	11.600 - 12.000 V
≠ Номинална струја (A).....	210 – 2.020 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_K	11 %

3.3.4.2 ХЕЦ Равен

А) Блок трафо А

≠ Тип.....	2TN 8000-30
≠ Номинална моќност (MVA).....	8 MVA
≠ Номинален напон (V).....	6.300 – 36.750 V
≠ Номинална струја (A).....	125,50 – 733 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_K	7%

Б) Блок трафо Б

≠ Тип.....	2TN 8000-30
≠ Номинална моќност (MVA).....	8 MVA
≠ Номинален напон (V).....	6.300 – 36.750 V
≠ Номинална струја (A).....	125,50 – 733 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_K	7%

В) Блок трафо Ц

≠ Тип.....	4 – Т 8000-38
≠ Номинална моќност (MVA).....	8,00 MVA
≠ Номинален напон (V).....	6300 – 36750 V
≠ Номинална струја (A).....	132,00 – 733,00 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_k	6,50%

3.3.4.3 ХЕЦ Врбен**А) Блок трафо А**

≠ Тип.....	TN 8000-30
≠ Номинална моќност (MVA).....	8,00 MVA
≠ Номинален напон (V).....	6.300 – 38.500 V
≠ Номинална струја (A).....	120 – 733 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_k	7%

Б) Блок трафо Б

≠ Тип.....	TN 8000-30
≠ Номинална моќност (MVA).....	8,00 MVA
≠ Номинален напон (V).....	6.300 – 38.500 V
≠ Номинална струја (A).....	120 – 733 A
≠ Спрега на намотката.....	Yd 5
≠ U_k	7%

4. ХЕЦ “Треска” – Скопје**4.1 Податоци за акумулацијата**

≠ Име на акумулација.....	Козјак
≠ Максимална кота (m)	459 m н.в
≠ Минимална кота (m)	432 m н.в
≠ Корисен волумен (m³).....	260.000.000 m³

4.2 Податоци

≠ Број на производни единици.....	2
≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW).....	80 MW
≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW).....	до 80 MW
≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW).....	80 MW

4.3 Податоци за опремата**4.3.1 Производни единици (агрегати)**

≠ Број на производни единици.....	2
≠ Спремност за функција за автоматска регулација.....	да
≠ Спремност за управување од диспечерски центар.....	да

4.3.2 Турбина

≠ Тип.....	Франсис-вертикална
≠ Производител.....	Алстом - Кина
≠ Номинална моќност (MW).....	40 MW

≠	Номинален нето пад (m).....	92 m
≠	Номинален проток (m³/s).....	48,45 m³/s
≠	Номинална брзина на вртење (врт/min).....	300 врт/min
≠	Број на вртежи при побег (врт/min).....	585 врт/min
≠	Просечен к.п.д.....	0,91028
≠	Вкупна тежина (t).....	116 t
≠	Дозволен пораст на вртежи.....	32%

4.3.3 Генератор

≠	Тип.....	SF 40-20/5500
≠	Производител.....	Алстом - Кина
≠	Номинална моќност (MW).....	40 MW
≠	Номинален напон (kV).....	13 kV
≠	Номинална фреквенција (Hz).....	50 Hz
≠	Номинална струја (A).....	2.092 A
≠	Номинален фактор на моќност (cos φ).....	0,80
≠	Номинална брзина на вртење (врт/min).....	300 врт/min
≠	Брзина на вртење при побег (врт/min).....	585 врт/min
≠	Струја на возбуда (A).....	958 A
≠	Напон на возбуда (V).....	151 V
≠	Замавен момент (tm²).....	800 tm²

4.3.4 Трансформатор

≠	Тип.....	SF10-50000/110 TH
≠	Производител.....	Шенјанг - Кина
≠	Номинална моќност (kVA).....	50.000 kVA
≠	Номинален напон (kV).....	13,80/115,50 kV
≠	Напон на импеданса.....	12%
≠	Ладене.....	ONAF/ONAN
≠	Спрега на намотката.....	YNd 5

5. ХЕЦ “Тиквеш” – Кавадарци

5.1 Податоци за акумулацијата

≠	Име на акумулација.....	Тиквеш
≠	Максимална кота (m)	268,50 m н.в
≠	Минимална кота (m)	233,00 m н.в
≠	Корисен волумен (m³).....	309.227.980 m³

5.2 Податоци

≠	Број на производни единици.....	4
≠	Номинална моќност на хидроелектрана (MW).....	114,48 MW
≠	Расположива моќност на хидроелектрана (MW).....	до 114,48 MW
≠	Максимална моќност на хидроелектрана (MW).....	114,48 MW

5.3 Податоци за опремата

5.3.1 Производни единици (агрегати)

≠	Број на производни единици.....	4
≠	Спремност за функција за автоматска регулација.....	да
≠	Спремност за управување од диспечерски центар.....	да

5.3.2 Турбина

≠	Тип.....	FRENCIS TF 13/195
≠	Производител.....	Литострој - Љубљана
≠	Номинална моќност (MW).....	31,80 MW
≠	Номинален нето пад (m).....	91,30 m
≠	Номинален проток (m³/s).....	36 m³/s
≠	Номинален број на вртежи (врт/min).....	300 врт/min
≠	Број на вртежи при побег (врт/min).....	540 врт/min

5.3.3 Генератор

≠	Тип.....	S4705-20
≠	Производител.....	Раде Кончар - Загреб
≠	Номинална моќност (kVA).....	31.800 kVA
≠	Номинален напон (V).....	10.500 V
≠	Номинална фреквенција (Hz).....	50 Hz
≠	Номинална струја (A).....	1.750 A
≠	Номинален фактор на моќност (cos φ).....	0,90
≠	Номинална брзина на вртење (врт/min).....	300 врт/min
≠	Брзина на вртење при побег (врт/min).....	540 врт/min
≠	Замавен момент (tm²).....	800 tm²

5.3.4 Трансформатор

≠	Тип	
а)	Г ₁ и Г ₂	ЗТО g 26000 - 123
а)	Г ₃ и Г ₄	1TON - 26000 - 123
≠	Производител.....	Раде Кончар - Загреб
≠	Номинална моќност (kVA).....	31.800 kVA
≠	Номинален напон (kV).....	10,50/115,50 kV
≠	Напон на куса врска.....	11%
≠	Ладење.....	ONAF (присилно)
≠	Спрега на намотката.....	Yd 5

Табела II. Податоци за ТЕЦ приклучени на преносна / дистрибутивна мрежа:

Термо производствени капацитети

6. РЕК “БИТОЛА” – БИТОЛА

Производна единица	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3	Вкупно термоелектрана
Номинална моќност [MW]	225	225	225	675
Расположлива моќност [MW]	222	222	222	666
Максимална моќност [MW]	225	225	225	675

Производна единица	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3
Основно гориво	јаглен - лигнит	јаглен - лигнит	јаглен - лигнит
Специфична потрошувачка на топлина на праг на термоцентрапа [GJ/MWh]	11,35	11,35	11,35
Спремност на функција на автоматска регулација	не	не	не

Парен котел	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3
Тип	ПП 660 - 140	ПП 660 - 140	ПП 660 - 140
Производител	Подолски Завод, град Подолск, Русија		
Потрошувачка на лигнит [t/h] со Hd = 7700 [kJ/h]	297	297	297

Парна турбина	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3
Тип	К 200 - 130 - 3	К 210 - 130 - 3	К 210 - 130 - 3
Производител	Ленинградски Металически Завод, Ст. Петербург, Русија		
Номинална моќност [MW]	225	225	225
Број на вртежи [vrt/min]	3.000	3.000	3.000
Притисок на пареа [MPa]	12,75	12,75	12,75
Број на одземања	7	7	7
Притисок на кондензација [MPa]	0.0067666	0.0067666	0.0067666
Начин на поврзување со генератор	директно	директно	директно

Кондензатор	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3
Тип	200 - КЦС - 5 А,Б	200 - КЦС - 5 А,Б	200 - КЦС - 5 А,Б
Производител	Ленинградски Металически Завод, Ст. Петербург, Русија		
Површина [m ²]	13.180	13.180	13.180

Разладен систем	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3
Тип	Рециркулационен со разладна кула со природна промаја		
Производител	Ватростална	Ватростална	Ватростална
Капацитет [m ³ /h]	27.500	27.500	27.500

Електрофилтер	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3
Тип	FAA 4 x 32 – 4 x 78.135 - 2	FAA 4 x 32 – 4 x 78.135 - 2	FAA 4 x 32 – 4 x 78.135 - 2
Производител	Flakt AB. Шведска	Flakt AB. Шведска	Flakt AB. Шведска
Ефикасност [mg/Nm ³]	< 100	< 100	< 100

Генератор	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3
Тип	TBB – 200 – 2 АУ3	TBB – 200 – 2 АУ3	TBB – 200 – 2 АУ3
Производител	Електросила, Ст. Петербург, Русија		
Номинална активна моќност [MW]	225	225	225
Номинална привидна моќност [MVA]	264,7	264,7	264,7
Номинален напон [kV]	15,75	15,75	15,75

Трансформатор	Блок - 1	Блок - 2	Блок - 3
Тип	ТАЦ – 25000/110 – 74У3	1 TOZ 25000 – 420 S	1 TOZ 25000 – 420 S
Производител	Зарогжтрансформатор	Раде Кончар, Загреб	Раде Кончар, Загреб
Номинална моќност [MVA]	250/250	250/250	250/250
Номинален напон [kV]	15,75/110	15,75/425	15,75/425
Метод на ладење	OFAF	OFAF	OFAF

7. РЕК “ОСЛОМЕЈ” – ОСЛОМЕЈ

Производна единица: една	
Номинална моќност [MW]	120
Расположлива моќност [MW]	120
Максимална моќност [MW]	125

Основно гориво	јаглен - лигнит
Специфична потрошувачка на гориво [GJ/MWh]	10.484
Спремност на функција на автоматска регулација	да

Парен котел	
Тип	П изведба, стрмоцевен со природна циркулација
Производител	РАФАКО, Полска
Потрошувачка на лигнит [t/h] при максимум продукција	209

Парна турбина	
Тип	13 K 125
Производител	Замех, Полска
Номинална моќност [MW]	120
Број на вртежи [vr/min]	3.000
Притисок на пареа [MPa]	12,74
Број на одземања	6
Притисок на кондензација [MPa]	0,0043
Начин на поврзување со генератор	Со полуеластична спојка

Кондензатор	
Тип	SF650L
Површина [m²]	6.500

Разладен систем	
Тип	Затворен систем со разладна кула
Капацитет [m³/h]	17.000

Електрофилтер	
Тип	Со четири полиња, со секундарна струја од 1.000 mA и напон 40 kV
Ефикасност [mg/Nm ³]	25-100

Генератор	
Тип	150 MVA
Производител	Долмел, Полска
Номинална моќност [MW]	120

Трансформатор	
Тип	TF 1500000/110
Номинална моќност [MVA]	150
Преносен однос	115 ± 2 x 2,5 / 13,8
Метод на ладење	Со принудна циркулација

8. ТЕЦ “ЕНЕРГЕТИКА” – СКОПЈЕ

Основно гориво	природен гас
Алтернативно гориво	мазут

Парен котел	
Број на единици	3
Тип	за прегреана пара Г32, строцевен полурадикационен
Производител	ТРК, Загреб
Потрошувачка на гориво	Max 3.000 [Nm ³ /h] природен гас

Парна турбина	
Број на единици	2
Тип	кондезациона турбина; кондезациона турбина со едно регулирано одземање
Производител	Југотурбина, Карловец
Номинална моќност [MW]	12,5/15
Број на вртежи [vrt/min]	3.000
Притисок на пара [bar]	60
Број на одземања	1
Притисок на кондензација [bar]	0,05 на кондезационата турбина; 0,5 на топлификациска турбина
Начин на поврзување со генератор	механички со спојница

Генератор	
Број на единици	2
Тип	S 150-2
Производител	Раде Кончар
Номинална моќност [MVA]	20
Номинален напон [kV]	6,3

Табела V. Податоци за ВЕЦ приклучени на преносна / дистрибутивна мрежа:

5. ВЕТЕРНИ ЦЕНТРАЛИ

1. Парк на Ветерни Централни БОГДАНЦИ – ЛОТ 1 Ветерни Турбини со вкупно инсталиран капацитет од 36,8 MW;
2. Локација на ветерните центри – приклучокот е на електропреносниот систем од ТС 110/20 kV/kV „Богданци“
3. Општи податоци:
 - Почеток на градба – 2013 година;
 - Завршеток на градба - 2014 година;
 - Проценет животен век – 20 години
4. Податоци за Турбината
 - Тип и производител на турбина - SWT-2,3-93, Siemens
 - Номинална моќност на турбината 2.300 kW
 - Број на турбини -16
5. Тип на столб – цевчест челичен столб
 - Висина на столбот – 80 m
 - Тип и производител на перки - Siemens Wind Power, 845-03, B45 - 03
 - Број на перки – три
 - Должина на перки – 45 m
 - Површина која ја зафаќаат лопатките -6800 m²
6. Податоци за генератор
 - Тип и производител на генератор - асинхрон “Siemens Loher”
 - Номинална моќност на генератор - 2.300 kW
 - Номинален напон на генератор – 750 V
 - Номинална струја – 2.070 A
 - Брзина на вртење – 600 - 1800 rpm
 - Број на генераторски единици – 16
 - Просечна брзина на ветер 8,5 m/s
 - Брзина на ветер за вклучување 4 m/s
 - Брзина на ветер за исклучување 25 m/s
7. Податоци за трансформатор
 - Номинална моќност на трансформатор - 2.600 kVA
 - Номинален напон на трансформатор – 20/0,69 kV/kV
 - Номинална струја – 2.175 A
 - Номинална фреквенција 50 Hz
 - Напон на куса врска Uk=6%
 - Загуби во празен од Po=2,5kW
 - Загуби во бакар при 75°C P_{cu}=19,5 kW
 - Загуби во бакар при 140°C P_{cu}=23 kW
 - Векторска група DYn11
 - Ладење KNAN
 - Број на трансформаторски единици – 16

5973.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец декември 2014 година, на седницата одржана на 25 декември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец декември 2014 година, се утврдува да изнесува 30,4184 ден/nm³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец декември 2014 година, во износ од 25,7725 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец декември 2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 189/14);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец декември 2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 189/14);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за

дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 ден/nm³, утврдени со Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-281/14

25 декември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.**5974.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 8 од Тарифниот систем за продажба на природен гас за снабдувач во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.19/13), на седницата одржана на 24.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. На Друштвото за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје се утврдува тарифата за снабдување во краен случај со природен гас за 2015 година да изнесува 1,1721 ден/nm³.

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1.1.2015 година.

УП 1 бр. 08-284/14

24 декември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

5975.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на членот 27 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), на седницата одржана на ден 23 декември 2014 година, донесе

П Р А В И Л А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14 и 57/14), во членот 3, став 1, по точката 4 се додаваат нови точки 5 и 6:

„5) за потребите на овие Правила, активната моќност се изразува во MW со три децимални места, освен во номинациите на прекуграничните физички распореди, каде се употребуваат целобројни вредности,

6) за потребите на овие Правила, електричната енергија се изразува во MWh со три децимални места,“

(2) Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, стануваат точки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Член 2

(1) Во членот 8, став 1, точка 7, во членот 58, став 1, точка 5, во членот 59, став 1, точка 1 и точка 3 и членот 130, став 1, датумот „31 декември 2014“ се заменува со датумот „30 јуни 2020“.

Член 3

(1) Во членот 12, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„ППЕЕ се запишуваат во Регистарот на учесници на пазар на електрична енергија, по склучувањето на Договорот за откуп на електрична енергија произведена од повластен производител од обновливи извори со ОПЕЕ“.

(3) Ставовите 2 и 3, стануваат ставови 3 и 4.

Член 4

(1) Во членот 48, ставот 7 се менува и гласи:

„БОС е должен да го достави Барањето за престанување на статусот на БОС најдоцна до 15-ти во тековниот месец, а балансната одговорност му престанува со последниот ден во месецот“.

Член 5

(1) Во членот 57, ставот 2 се менува и гласи:

„Снабдувачите се должни најдоцна 30 дена пред отпочнување на договорот за снабдување со потрошувачи

чи кои можат самостојно да учествуваат на пазарот, да достават до ОПЕЕ податоци за името на потрошувачот и почетокот на важноста на договорот“.

Член 6

(1) Во членот 63, ставот 3 се менува и гласи:

„Цената по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија на снабдувачите и трговците се пресметува на крајот од месецот како просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕ, зголемена за трошоците за урамнотежување и потребните системски услуги поврзани со работата на ППЕЕ, и номинираните количини на електрична енергија од ППЕЕ, направени во истиот месец“.

(2) Во истиот член, по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Упатството за пресметка на месечно ниво на трошоците и тарифите за откуп на електрична енергија од ППЕЕ дадено во Прилог 2, кој е составен дел на овие Правила, особено содржи:

1) пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕ,

2) пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија на снабдувачите и трговците,

3) пресметка на просечна тарифа за откуп на електрична енергија од ППЕЕ, по која снабдувачите и трговците ќе фактурираат на потрошувачите,

4) пресметка на процентуалното учество на електричната енергија произведена од ППЕЕ,

5) рокови на објавување на пресметките“.

(3) Ставот 4 станува став 5.

Член 7

(1) Членот 64 се менува и гласи:

„(1) ОПЕЕ, врз основа на прогнозите за потрошувачката на електрична енергија во целиот ЕЕС, изготвени во соработка со ОЕПС и предвиденото производство на електрична енергија од обновливи извори, е должен да изготвува и на својата веб страна да објавува прелиминарни прогнози на потрошувачката и прелиминарни прогнози на производството на електрична енергија за календарскиот месец.

(2) Прелиминарните прогнози од ставот 1, ОПЕЕ ги објавува најдоцна 15 дена пред почетокот на календарскиот месец.

(3) ОПЕЕ, врз основа на прогнозите за потрошувачката на електрична енергија во целиот ЕЕС, изготвени во соработка со ОЕПС и предвиденото производство на електрична енергија од обновливи извори, е должен да изготвува и на својата веб страна да објавува прелиминарни часовни прогнози на потрошувачката и пре-

лиминарни часовни прогнози на производството на електрична енергија 7 дена пред денот на физичката испорака на ЕЕ.

(4) ОПЕЕ е должен да изготвува конечни часовни прогнози за потрошувачката на електрична енергија во ЕЕС и прогнозираното часовно производство од ППЕЕ и да ги објави на својата веб страна најдоцна до 10 часот еден ден пред рокот за доставување на физичките распореди, утврден во членот 92.

(5) Со објавените конечни прогнози од ставот 4 се прикажува процентот на учество на произведената електрична енергија од ППЕЕ во вкупната потрошувачка и истиот служи за определување на конечните часовни количини кои треба да ги откупат трговците и снабдувачите од ППЕЕ од членот 63 за секој номиниран MW за потребите на потрошувачите.

(6) Податоците за конечните прогнози од ставот 4 и процентот од ставот 5 и конечните часовни количини кои треба да ги откупат трговците и снабдувачите по номиниран MW се објавуваат за секој ден од месецот“.

Член 8

(1) Во членот 87, ставот 1 се менува и гласи:

„Сите трговци и снабдувачи кои снабдуваат потрошувачи се должни во своите физички распореди од членот 86 да предвидат набавка на електрична енергија од ППЕЕ и да ги достават преку своите БОС“.

(2) Во истиот член, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Номинациите за набавка на електрична енергија од ППЕЕ за сите трговци и снабдувачи во балансираната група се пресметуваат како производ помеѓу процентот утврден во ставот 5 на членот 64 и номинациите за продажба на електрична енергија на потрошувачите“.

(3) Ставот 2 станува став 3.

Член 9

(1) Во членот 89, ставот 1 се менува и гласи:

„Сите трговци и снабдувачи кои снабдуваат потрошувачи се должни во своите физички распореди од членот 86 да предвидат набавка на електрична енергија од ППЕЕ и да ги достават преку своите БОС“.

(2) Во истиот член, ставот 2 се брише.

(3) Ставовите 3 и 4, стануваат ставови 2 и 3.

Член 10

(1) Во Членот 113, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„При продажба на електрична енергија произведена во Република Македонија, снабдувачите или трговците кои продаваат електрична енергија на снабдувачи или трговци се должни да ги известат за нејзиното потекло“.

Член 11

(1) Во членот 131, ставот 2 се брише.

(2) Во истиот член, по ставот 1 се додаваат новите ставови 2 и 3:

„Малите потрошувачи во зависност од годишната потрошувачка на електрична енергија и домаќинствата се тарифни потрошувачи со следнава временска динамика:

1) до 30 јуни 2016 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2015 година над 1000 MWh,

2) до 30 јуни 2017 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2016 година над 500 MWh,

3) до 30 јуни 2018 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2017 година над 100 MWh,;

4) до 30 јуни 2019 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2018 година над 25 MWh, и

5) до 30 јуни 2020 година, домаќинствата и сите останати мали потрошувачи на електрична енергија.

ОПЕЕ во соработка со ОЕПС и ОДС е должен на својата веб страна да ги објави листите на мали потрошувачи кои што го губат статусот на тарифни потрошувачи со следнава временска динамика:

1) до 30 април 2016 година, листата на мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2015 година над 1000 MWh,

2) до 30 април 2017 година, листата на мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2016 година над 500 MWh,;

3) до 30 април 2018 година, листата на мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2017 година над 100 MWh.

4) до 30 април 2019 година, листата на мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2018 година над 25 MWh.“

Член 12

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-2818/1
23 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 2: Упатство за распределба на електрична енергија произведена од ППЕЕ на снабдувачи и трговци кои снабдуваат потрошувачи

1. ВОВЕД

Во ова упатство се содржани чекорите со кои е овозможена распределбата на електричната енергија произведена од ППЕЕ на снабдувачи и трговци кои снабдуваат потрошувачи, согласно Законот за енергетика и Правилата за пазар на електрична енергија.

Секој снабдувач или трговец кој продава електрична енергија на потрошувач има обврска да откупи електрична енергија произведена од ППЕЕ согласно неговиот удел во снабдувањето на потрошувачите. За таа цел, снабдувачот или трговецот треба да склучи билатерален договор (**анекс на постоечкиот договор**) за купување на електричната енергија од ППЕЕ.

2. ПРЕЛЕМИНАРНИ ПРОГНОЗИ

ОПЕЕ на својот веб сајт, <https://opee.mepso.com.mk/>, објавува:

- Прелеминарни месечни прогнози за вкупното месечно производството на електрична енергија од ППЕЕ;
- Прелеминарни месечни прогнози за вкупната месечна потрошувачка на електрична енергија во Р.Македонија;
- Прелиминарни часовни прогнози за производството на електрична енергија произведена од ППЕЕ;
- Прелиминарни часовни прогнози за потрошувачката на електрична енергија за денот D, седум дена однапред;
- Коефициент за учество на енергијата произведена од ППЕЕ кој се добива врз основ на предходните податоци.

Коефициентот помножен со вкупната најава за продажба и снабдување на секој трговец и снабдувач што врши продажба односно снабдување на потрошувачи, ја определува количината на електрична енергија произведена од ППЕЕ која треба да ја откупи од ОПЕЕ. Оваа прогноза е прелиминарна и не е обврзувачка.

На *слика 1* од *пример 1* е даден изгледот на прелиминарната прогноза.

Пример 1. Прелиминарна прогноза за денот 01.01.2015 година, се објавува на 25.12.2014 година

ПРЕЛИМИНАРНА ПРОГНОЗА ЗА УЧЕСТВО НА ППЕЕ		Планирано Производство од ППЕЕ	Планирана Потрошувачка	Учество во % од конзумент	Учество по MWh
Дата	Час	315.887	24,782		
01.01.2015	1	12.953	1,026	1.3%	0.013
01.01.2015	2	12.893	915	1.4%	0.014
01.01.2015	3	12.878	834	1.5%	0.015
01.01.2015	4	12.877	794	1.6%	0.016
01.01.2015	5	12.859	791	1.6%	0.016
01.01.2015	6	12.860	816	1.6%	0.016
01.01.2015	7	12.888	903	1.4%	0.014
01.01.2015	8	13.058	949	1.4%	0.014
01.01.2015	9	13.614	1,016	1.3%	0.013
01.01.2015	10	14.263	1,062	1.3%	0.013
01.01.2015	11	14.297	1,079	1.3%	0.013
01.01.2015	12	14.126	1,081	1.3%	0.013
01.01.2015	13	14.067	1,078	1.3%	0.013
01.01.2015	14	13.387	1,074	1.2%	0.012
01.01.2015	15	12.737	1,069	1.2%	0.012
01.01.2015	16	12.328	1,081	1.1%	0.011
01.01.2015	17	12.415	1,142	1.1%	0.011
01.01.2015	18	13.085	1,168	1.1%	0.011
01.01.2015	19	13.098	1,154	1.1%	0.011
01.01.2015	20	12.997	1,138	1.1%	0.011
01.01.2015	21	13.074	1,113	1.2%	0.012
01.01.2015	22	12.922	1,090	1.2%	0.012
01.01.2015	23	12.999	1,201	1.1%	0.011
01.01.2015	24	13.212	1,208	1.1%	0.011

Табела 1 - Прелеминарна прогноза за денот D

3. КОНЕЧНИ ПРОГНОЗИ

ОПЕЕ на својот веб сајт, <https://opee.mepso.com.mk/>, објавува:

- **Конечни** часовни прогнози за производството на електрична енергија произведена од ППЕЕ;
- **Конечни** часовни прогнози за потрошувачката на електрична енергија за денот D, два дена однапред, најдоцна до 10 часот;
- Коефициент за учество на енергијата произведена од ППЕЕ добиен врз основа на конечните часовни прогнози за производство на е.е. од ППЕЕ и потрошувачка за енергија.

Коефициентот помножен со вкупната најава за продажба и снабдување на секој трговец и снабдувач што врши снабдување или продажба на потрошувачи, ја определува количината

на електрична енергија произведена од ППЕЕ која треба да ја откупи од ОПЕЕ. **Оваа прогноза е конечна и обврзувачка.**

На *сликата 2* од *примерот 2* е даден изгледот на прелиминарната прогноза.

Пример 2. Конечна прогноза за денот 01.01.2015 година, се објавува на 30.12.2014 година

КОНЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА УЧЕСТВО НА ППЕЕ		Планирано Производство од ППЕЕ	Планирана Потрошувачка	Учество во % од конзумот	Учество по MWh
Дата	Час	315.887	24,782		
01.01.2015	1	12.953	1,026	1.3%	0.013
01.01.2015	2	12.893	915	1.4%	0.014
01.01.2015	3	12.878	834	1.5%	0.015
01.01.2015	4	12.877	794	1.6%	0.016
01.01.2015	5	12.859	791	1.6%	0.016
01.01.2015	6	12.860	816	1.6%	0.016
01.01.2015	7	12.888	903	1.4%	0.014
01.01.2015	8	13.058	949	1.4%	0.014
01.01.2015	9	13.614	1,016	1.3%	0.013
01.01.2015	10	14.263	1,062	1.3%	0.013
01.01.2015	11	14.297	1,079	1.3%	0.013
01.01.2015	12	14.126	1,081	1.3%	0.013
01.01.2015	13	14.067	1,078	1.3%	0.013
01.01.2015	14	13.387	1,074	1.2%	0.012
01.01.2015	15	12.737	1,069	1.2%	0.012
01.01.2015	16	12.328	1,081	1.1%	0.011
01.01.2015	17	12.415	1,142	1.1%	0.011
01.01.2015	18	13.085	1,168	1.1%	0.011
01.01.2015	19	13.098	1,154	1.1%	0.011
01.01.2015	20	12.997	1,138	1.1%	0.011
01.01.2015	21	13.074	1,113	1.2%	0.012
01.01.2015	22	12.922	1,090	1.2%	0.012
01.01.2015	23	12.999	1,201	1.1%	0.011
01.01.2015	24	13.212	1,208	1.1%	0.011

Табела 2 – Конечна прогноза за денот D

4. ДАВАЊЕ НА НОМИНАЦИИ

Врз основа на конечната прогноза на учеството на енергијата произведена од ППЕЕ во потрошувачката на електрична енергија во Р.Македонија, снабдувачот или трговецот кој снабдува или продава електрична енергија кон потрошувачи треба да достави и номинација за откуп на електрична енергија од ОПЕЕ. За таа цел потребно е збирот од сите номинациите за снабдување и продажба на електрична енергија кон потрошувачи во секој час од денот да го помножи со соодветниот часовен коефициент (процент) објавен во конечната прогноза на учеството на енергијата произведена од ППЕЕ во потрошувачката на електрична енергија во Р.Македонија за тој ден.

Истото може да биде претставено со формула за пресметка на количината на откупена електрична енергија за секој час од денот, и тоа:

$$TPS_{PPEE} = p[\%] * TPS_{snabduvac.trgovac}$$

Формула 1

каде:

TPS_{PPEE} [MWh] е номинации за набавка на електрична енергија од ППЕЕ на часовно ниво;

$TPS_{snabduvac.trgovac}$ [MWh] е збир на номинациите на снабдувачот/трговецот за продажба и снабдување на електрична енергија за потрошувачи во дадениот час.

Резултатот се заокрушува на три децимални места.

Во пример 3 е дадена пресметката за откупената количина на електрична енергија произведена од ППЕЕ за секој час од 01.01.2015 година. Рокот за доставувањето на номинацијата е еден ден пред испораката, односно 31.12.2014 за 01.01.2015 година.

Пример 3 - Изглед на номинациите за првиот час на снабдувач и трговец од иста балансна група за денот 01.01.2015 година.

Intern	Date	A	B	C	D	E
		12/11/2014	1/1/2015	1/1/2015	1/1/2015	1/1/2015
out Area		10YMK-MEPSO—8	10YMK-MEPSO—8	10YMK-MEPSO—8	10YMK-MEPSO—8	10YMK-MEPSO—8
in Area		10YMK-MEPSO—8	10YMK-MEPSO—8	10YMK-MEPSO—8	10YMK-MEPSO—8	10YMK-MEPSO—8
out Party		TRGOVEC 0	TRGOVEC 0	TRGOVEC 1	ОПЕЕ	ОПЕЕ
in Party		TRGOVEC 1	SNABDUVAC 1	REG. POTROSVAC	TRGOVEC 1	SNABDUVAC 1
Comment						
Balance Responsible Party		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Version		1	1	1	1	1
Comment					Количина на откупена ППЕЕ од трговецот за денот 01.01.2015	Количина на откупена ППЕЕ од снабдувачот за денот 01.01.2015
Control Sum	MWh					
		Qty	Qty	Qty	Qty	Qty
from	to					
0:00	0:15	100.000	200.000	101.523	1.523	3.046
0:15	0:30	100.000	200.000	101.523	1.523	3.046
0:30	0:45	100.000	200.000	101.523	1.523	3.046
0:45	1:00	100.000	200.000	101.523	1.523	3.046

Табела 3 – Номинации

- Колоната С претставува продажба кон краен потрошувач;
- Колоната D претставува откупена количина на електрична енергија произведена од ППЕЕ од страна на Трговецот кој има најава за продажба од колоната С;
- Колоната Е претставува откупена количина на електрична енергија произведена од ППЕЕ од страна на Снабдувачот кој има најава за снабдување од 203,046 MWh.

5. ОБЈАВА НА МЕСЕЧНИ ЦЕНИ И ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА ЕНЕРГИЈАТА ОД ППЕЕ

ОПЕЕ на својата веб страна, <https://opee.mepso.com.mk/>, објавува месечни просечни цени на електрична енергија произведена од ППЕЕ и процентуално учество на електричната енергија произведена од ППЕЕ во потрошувачката.

ОПЕЕ најдоцна до петтиот работен ден во месецот ги објавува:

- Просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕ;
- Просечна цена по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија на снабдувачите и трговците;
- Процентуалното учество на електричната енергија произведена од ППЕЕ за секој снабдувач и трговец поединечно;
- Просечна тарифа за откуп на електрична енергија од ППЕЕ по која снабдувачите и трговците ќе фактурираат на потрошувачите.

5.1 Пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕ

Цената по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од производителите на електрична енергија произведена од ППЕЕ (C_{otk}) се пресметува на крајот од месецот на следниот начин:

$$C_{otk} = \frac{P_{trosok}}{E_{proizvedena}}$$

Формула 2

каде:

P_{trosok} [ден] – претставува вкупен месечен трошок на ОПЕЕ за откуп на електричната енергија произведена од ППЕЕ согласно измерените и фактурираните вредности од страна на ППЕЕ;

$E_{proizvedena}$ [MWh] – претставува вкупна количина на произведена електрична енергија од страна на ППЕЕ

5.2 Пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија од ППЕЕ

Цената по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија произведена од ППЕЕ (C_{prod}) се пресметува на крајот од месецот на следниот начин:

$$C_{prod} = \frac{P_{trosok} + P_{uram}}{E_{nompps}}$$

Формула 3

каде:

P_{trosok} [den] – претставува вкупен месечен трошок на ОПЕЕ за откуп на електричната енергија произведена од ППЕЕ согласно измерените и фактурираните вредности од страна на ППЕЕ;

P_{uram} [den] – претставува трошок за урамнотежување.

E_{nompps} [MWh] – претставува вкупна количина на продадена електрична енергија по номинација, а произведена од страна на ППЕЕ

5.3 Пресметка на процентуалното учество на електричната енергија произведена од ППЕЕ

Просечното учество на електричната енергија произведена од ППЕЕ на месечно ниво се добива како количник од продадената електричната енергија произведена од ППЕЕ на снабдувачот/трговецот и вкупната енергија која снабдувачот/трговецот ја снабдува или продава на потрошувач, врз основа на соодветните номинации.

$$P_{PPPE} = \frac{E_{nompps}}{E_{nomptos}} * 100 [\%]$$

Формула 4

каде:

E_{nompps} [MWh] – електрична енергија произведена од ППЕЕ за определен месец, која ОПЕЕ ја продава на одреден снабдувач/трговец

$E_{nomptos}$ [MWh] – електрична енергија која снабдувачот/трговецот ја снабдува или продава на потрошувач за определен месец

5.4 Пресметка на просечна тарифа за откуп на енергија по која снабдувачите и трговците ќе фактурираат на потрошувачите

Просечна тарифа за откуп на електрична енергија од ППЕЕ по која снабдувачите и трговците ќе фактурираат на потрошувачите C_{tarifa} се пресметува како:

$$C_{tarifa} = \frac{P_{trosok} + P_{uram}}{E_{nomvk}}$$

Формула 5

каде:

$P_{тросок} [den]$ – претставува вкупен месечен трошок на ОПЕЕ за откуп на електричната енергија произведена од ППЕЕ согласно измерените и фактурираните вредности од страна на ППЕЕ;

$P_{тарифа} [den]$ – претставува трошок за урамнотежување.

$E_{номинирана} [MWh]$ – претставува вкупна номинирана количина на електрична енергија наменета за снабдување или продажба кон крајни потрошувачи во Р.Македонија
ОПЕЕ информацијата за процентуалното учество за секој снабдувач или трговец ја објавува на својот веб сајт најдоцна до петтиот работен ден, за претходниот месец.

* Пример табели- бројките во табелите се од илустративен карактер

Податоци за просечните цени за месец:		
Вкупно произведена електрична енергија од ППЕЕ	[MWh]	67515
Просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕ	[den/MWh]	7380
Просечна цена по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија на снабдувачите и трговците	[den/MWh]	7520
Просечна тарифа за откуп на електрична енергија од ППЕЕ	[den/MWh]	123

Табела 4 - Просечни цени

Процентуално учество на енергија произведена од ППЕЕ по снабдувач/трговец за месец: -----								
ФИУЧР ЕНЕРГИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	Роу и Рифајнд Комодитис ДООЕЛ	ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје	ЕНЕРГИЈА СЕРВИС ДООЕЛ - Скопје	ЕВН Електроснабдување	ЕНЕРГИЈА ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје	ЕВН МАКЕДОНИЈА Снабдување КС + ДСО	АД ЕЛЕМ Снабдување КС	АД ЕЛЕМ ЕНЕРГЕТИКА ДСО
2,32%	3,09%	2,31%	2,31%	2,34%	2,28%	2,25%	2,32%	2,30%

Табела 5 - Процентуално учество



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ќ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014194